



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 18 јуни 2002
Скопје

Број 40

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 30000000188798

627.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.04.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОПРЕЧУВАЊЕ НА ШВЕРЦОТ

Член 1

Со оваа одлука се формира Координативно тело за гранично обезбедување и активности за попречување на шверцот (во натамошниот текст: Координативно тело).

Член 2

Задачи на Координативното тело се да ги следи, анализира информациите за граничното обезбедување и да ја координира соработката во размената на информации преку центрите за координација и соработка и врз основа на нив да ги координира активностите на надлежните субјекти за граничното обезбедување и активности за попречување на шверцот, со цел за брзо и ефикасно решавање на случаите при контрола на граничните реони и спречување на илегално преминување, нелегална трговија со оружје, луѓе и дрога.

Член 3

Координативното тело се состои од претседател на Координативното тело, негов заменик и членови, именувани од Владата.

Претседателот на Координативното тело, неговиот заменик и членовите се именуваат по предлог на Министерството за одбрана, Генералштабот на Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за правда и Царинската управа.

Член 4

Со работата на Координативното тело раководи претседателот на Координативното тело, а во случај на негово отсуство или спреченост, неговиот заменик.

Член 5

Во работата на Координативното тело во зависност од потребите и конкретните случаи, можат да бидат вклучени и претставници од други ресорни министерства или други стручни лица, експерти од соодветната област.

За ангажирање на лицата од став 1 на овој член одлучува претседателот на Координативното тело во координација со ресорниот министер.

Член 6

Стручните-административни работи на Координативното тело ги врши Министерството за одбрана.

Член 7

За својата работа Координативното тело ја информира Владата на Република Македонија на секои три месеци, а по потреба и почесто.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3042/1
23 април 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

628.

Врз основа на член 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Македонија врши прва емисија на обврзници за денационализација.

2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 2.500.000,00 евра.

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука се опфатени сите поднесени барања до крајот на 2001 година за надомест кој се дава во вид на обврзници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3055/1
11 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

629.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот-објекти магацински комплекс „Бардовци-1“ и „Бардовци-2“, КО Глуво Бразда, со површина 7.301 м², евидентиран во Поседовен лист бр. 1231, сопственост на Република Македонија, од досегашниот корисник Министерството за одбрана на Република Македонија се пренесува на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот-објекти се пренесува без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижностите опишани во член 1 од Одлуката да се изврши меѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1655/1
11 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

630.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 09.002 - Министерство за финансии - функции на државата, во Програма 12 - Функција, потставка 428111 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) се намалува за 50.000.000 денари, а кај Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 12 - Шумска полиција, по потставката 427122 - Други оперативни расходи се отвора нова ставка 428 - Резерви, потставка 428111 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) со износ од 50.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3078/1
11 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

631.

Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ - Битола, „Алфа С“ - Скопје и „Лавци“ - Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ „ТАТ“ - БИТОЛА, „АЛФА С“ - СКОПЈЕ И „ЛАВЦИ“ - ОХРИД

Член 1

За исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ - Битола, „Алфа С“ - Скопје и „Лавци“ - Охрид чиј износ не надминува денарска противвредност на 1.000 евра и на побарувањата на штедачите чиј износ надминува 1.000 евра, доколку се откажат од делот од побарувањето што надминува денарска противвредност на 1.000 евра од Буџетот на Република Македонија се обезбедуваат средства во висина на денарска противвредност од 2.000.000 евра.

Член 2

Исплатата на побарувањата на штедачите од штедилницата „ТАТ“ - Битола се врши преку Стопанска банка - АД - Битола, на штедачите од „Алфа С“ - Скопје преку Стопанска банка АД - Скопје, а на штедачите од штедилницата „Лавци“ - Битола преку Охридска банка - АД - Охрид.

Член 3

За регулирање на условите за исплатите од член 1 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе склучи договори со банките од член 2 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3096/1
11 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

632.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ "СПАС НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО"

Член 1

За реализација на проектот "Спас на Дојранско Езеро" во делот на експроприација на земјиште се обезбедуваат средства во износ од 20.000.000,00 денари. Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од сметката 637, потставка 467115-Изградба на образовни објекти. Програма 12-Функција, раздел 090.02-Министерство за финансии-функции на државата опфатени во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година.

Член 2

Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплаќаат од Министерството за финансии директно на крајните корисници по претходно проверена и доставена документација од Управата за имотно-правни работи.

Член 3

Се задолжува Министерството за финансии за реализација на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3084/1
11 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

633.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Деловниот простор со површина од 35 м² кој се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 40 - Градско, лоциран на КП 11000, КО Градско, евидентиран во имотен лист број 678 - сопственост на Република Македонија, се иззема од Програмата за продажба на деловен простор во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2882/1
4 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

634.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Член 1

Правото на користење на недвижен имот - деловна просторија со површина од 35,00 м² кој се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 40 - Градско, лоциран на КП 11000 - КО Градско евидентиран во имотен лист број 678 - сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за култура за потребите на матичната библиотека "Гоце Делчев" во Велес, клон во Градско.

Член 2

Се задолжува Министерството за финансии - Управа за имотно - правни работи со корисникот на просториите да склучи Договор за условите и начинот на користењето на деловниот простор.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2882/2
4 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

635.

Врз основа на член 57, став 4 од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА

1. Во Одлуката за височината на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на производителите и вршење на дејствијата во постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/96), точката 2 се менува и гласи:

"Надоместокот на трошоците во тарифата се изразува во бодови. Вредноста на еден бод изнесува 1 ЕУР во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето на надоместокот."

2. Во точка 3 зборот "Заводот" се заменува со зборот "Службата".

3. Тарифата за спроведување на системот за атестирање се менува и гласи:

ТАРИФА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ
ЗА АТЕСТИРАЊЕ

1. Овластување на организации за атестирање на производи

1.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на овластување за атестирање на производи 100 бода

1.2. Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на постојното овластување 50 бода

1.3. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 1000 бода

- годишно одржување 200 бода

1.4. Надзор над работата на овластените организации 300 бода

1.5. Упис во евиденција на овластени организации - упис во евиденцијата 100 бода

- промена на податоците во евиденцијата 50 бода

- годишна обнова на уписот во евиденцијата 50 бода

1.6. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.

За превоз на членовите на комисијата со возила на Службата се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар

1.7. За покривање на трошоците на членовите на комисијата за оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување и вршење дејствија во постапка, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 бода по работен час.

2. Атестирање на производи

2.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за атестирање односно испитување на производите 50 бода

2.2. Проверка на податоците наведени во барањето за атестирање, односно испитување на производите кај подносителот на барањето 500 бода

2.3. Надзор над системот за квалитет на производителот и контрола на сообразноста на производот со атестираниот тип 500 бода

2.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето

За превоз на членовите на комисијата со возила на Службата се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар

2.5. За покривање на трошоците на членовите на комисијата за испитување на производите и вршење на дејствија во постапката, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 бода по работен час.

3. Овластување на организации за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот

3.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на овластување за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот 100 бода

3.2. Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на постојното овластување 50 бода

3.3. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 1000 бода

- годишно одржување 200 бода

3.4. Надзор над работата на овластените организации 300 бода

3.5. Упис во евиденција на овластени организации - упис во евиденцијата 100 бода

- промена на податоците во евиденцијата 50 бода

- годишна обнова на уписот во евиденцијата 50 бода

3.6. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето

За превоз на членовите на комисијата со возила на Службата се наплатува надоместок од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар

3.7. За покривање на трошоците на членовите на комисијата за оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување и вршење на дејствија во постапката, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 бода по работен час.

4. Оценувањето и признавањето на системот за квалитет на производителот/испорачувачот

4.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот

според стандардот	ИСО	9001
- големо претпријатие		100 бода
- средно претпријатие		90 бода
- мало претпријатие		80 бода

4.2. Обработка на барањето и утврдување на можности за проширување на постојното признавање на системот за квалитет 50% од трошоците под 4.1.

4.3. Проверка на податоците наведени во барањето за оценување и признавање на системот за квалитет кај подносителот на барањето

според стандардот	ИСО	9001
- големо претпријатие		1000 бода
- средно претпријатие		900 бода
- мало претпријатие		800 бода

4.4. Надзор над работата на признатите производители/испорачувачи 50% од трошоците под 4.3.

4.5. Упис во евиденцијата на признати производители/испорачувачи

а) Упис во евиденцијата

според стандардот	ИСО	9001
- големо претпријатие		120 бода
- средно претпријатие		100 бода
- мало претпријатие		60 бода

б) Промена на податоците во евиденцијата 50% од вредноста под а)

в) Годишна обнова на уписот во евиденцијата 50% од вредноста под а)

4.6. патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.

За превоз на членовите на комисијата со возила на Службата се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар

4.7. За покривање на трошоците на членовите на комисијата за оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот и вршење на дејствија во постапката, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 бода по работен час.

5. Овластување на организации за оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за квалитет на производителот/испорачувачот

5.1. Обработка на барањето за овластување и утврдување на можностите за добивање на овластување за оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за квалитет на производителот/испорачувачот 100 бода

5.2. Обработка на барањето за промена на листата на предавачи 50 бода

5.3. Обработка на барањето за измена на наставната програма 50 бода

5.4. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 500 бода

5.5. Упис во евиденцијата на овластени организации

- упис во евиденцијата 100 бода

- промена на податоците во евиденцијата 50 бода

- годишна обнова на уписот во евиденцијата 50 бода

5.6. Упис во евиденцијата на оценувачи

- водечки оценувач 20 бода

- оценувач 20 бода

- промена на податоците во евиденцијата 10 бода

- годишна обнова на уписот 10 бода

5.7. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.

За превоз на членовите на комисијата со возила на Службата се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.

5.8. За покривање на трошоците на членовите на комисијата за утврдување на исполнетоста на условите за добивање на овластување и вршење на дејствија во постапката, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 бода по работен час.

6. Оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за квалитет на производителот/испорачувачот (одржување на курсеви за обука на оценувачи)

6.1. Трошоците за одржување на курсеви што опфаќаат трошоци за предавачи, скрипти, простории кога курсевите се одржуваат надвор од Службата и други административни трошоци паѓаат на товар на слушателите на курсевите.

7. Оценување на способноста на лабораториите за вршење на испитување - акредитирање на лабораториите

7.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на акредитација

- до 5 стандарди од област според каталог 60 бода

- од 5 - 15 стандарди од област според каталог 100 бода

- преку 15 стандарди од област според каталог 190 бода

7.2. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на акредитација

- до 5 стандарди од област според каталог 400 бода

- од 5 - 15 стандарди од област според каталог 600 бода

- преку 15 стандарди од област според каталог 800 бода

7.3. Надзор над работата на акредитираните лаборатории 50% од 7.2.

7.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот на барањето.

За превоз на членовите на комисијата со возила на Службата се наплатува надоместок во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.

7.5. За покривање на трошоците на членовите на комисијата за оценување на исполнетоста на условите за добивање на акредитација и вршење на дејствија во постапка, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 бода по работен час.

8. Технички надзор

8.1. За работа на стручните лица кои вршат технички надзор, производителот, увозникот, односно инвеститорот на опрема плаќа надоместок од 6 бода по работен час.

8.2. Патните трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на производителот, увозникот, односно инвеститорот на опремата.

За превоз на стручните лица со возила на Службата се наплатува надоместокот во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3002/1
11 јуни 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

636.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 април 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8307		Свитливи цевки од прости метали, со или без прибор:	
	8307 90	- Од други прости метали:	
	8307 90 90 00	--Друго	
		1)ELIPCAL WAVE-QUIDE for 8GHz	500,00 м
		2)ELIPCAL WAVEQUIDE for 8GHz	500,00 м
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калеми:	
	8504 31	--Со моќност што не надминува 1 kVA:	
	8504 31 90 00	----Друго	
		1)TRANSFORMER TRAFO TR 201-A	4 парчиња
	8504 40	-Статички конвертори (претворувачи):	
	8504 40 94 00	-----Исправувачи	
		1)POWER SUPPLY USM 98010	4 парчиња
		2)POWER SUPPLY USM 7308	5 парчиња
8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери; дигитални камери:	
	8525 10	-Предаватели:	
	8525 10 80 00	---Друго	
		1)TT5KUL-052A 5KW UHF TRANSMITTER + FILTER+2X36U CAB +OFFSET+STAB+2AUDIO	3 парчиња
		2) TT1KUL-OS2A 1.5KW UHF TRANSMITER + FILTER + 15U CAB+ OFFSET+STAB+2 AUDIO	4 парчиња
		3)TS1KUL-1.5KW UHF TV TRANSPOSER+ FILTER +15U CAB	2 парчиња
		4) TS500UL-750W	

UHF TV TRANSPOSER+FILTER+15 U CAB	4 парчиња
5)TT500V-OSA 700W VHF B3 TRANSMITTER	1 парче
6)TT50W TRANSMITTER	1 парче
7) TT50UC-50W TRANSITTER TV UHV COMB	1 парче
8) TT10-10W UHF TRANSMITTIOR TELEVI MEDIUM POWER TV UHV TRANSPOROSERS	1 парче
9) TC10OU-01ONj UHF TRANSPOSER TV+OFFCET	1 парче
10) 10KW VHF-FM TRANSMITTER	3 парчиња
11) 5KW VHF-FM TRANSMITTER	2 парчиња
12) 1KW VHF-FM TRANSMITTER	3 парчиња
13) SPARE PARTS	1 парче
14)TRANSCIEVER RM 7/1 COMPLETE MW LINK	9 парчиња
15)MODULATOR PMF/MOD IF/70-MHZ	2 парчиња
17)DEMODULATOR OMF/MOD IF/70 MHZ	9 парчиња
18) PARABOLIC ANTENNA D=2mt	12 парчиња
19) PARABOLIC ANTENNA D=1.8mt	4 парчиња
20) PARABOLIC ANTENNA D=1.2mt	2 парчиња
21) RANDOMS for PARABOLIC ANTENNA D=2mt	3 парчиња
22) Spare narts for microwave links	1 парче
23)EXCITER FPT 98-45/45 0,5W-EXC	1 парче
-Предаватели со вграден приемник:	
---Друго	
1) 1KW VHF-FM TRANSPOSER	4 парчиња
2) 500W VHP-FM TRANSPOSER	17 парчиња
3) 300W VHP-FM TRANSPOSER	16 парчиња
4) 100W VHF-FM TRANSPOSER	24 парчиња
5) 30W VHF-FM TRANSPOSER	15 парчиња
6) UP-CONVERTER MOM 9442-0	2 парчиња
7) TV TRANSPORTER FPT 98-45/45 100W	9 парчиња
8) TV TRANSPORTER FPT 98-3/45 100W	1 парче
9) TV UHF PENTAPLEXER PPX4-C1K0	1 парче
10) TV UHF KVA-DROPLEXER OPX4 -C1K0	4 парчиња
11) TV UHF KVA-DROPLEXER OPX4 -B400	1 парче
12) TV UHF KVA-DROPLEXER OPX4 -C200	6 парчиња
13) TV UHF KVA-DROPLEXER OPX4 -C050	3 парчиња
14) TV UHF KVA-DROPLEXER OPX4 -A050	3 парчиња

	15) TV UHF TRIPELEXER TPX4-B2KO	3 парчиња			a) MEASORIN. ANTENA MOD-EL 11366P	1 парче
	16) TV UHF TRIPELEXER TPX4-C1KO	1 парче	8529 10 70 00		---Филтри и скретници за антени	
	17) TV UHF TRIPELEXER TPX4-B400	3 парчиња			1) QUADRIPLER 4X10KW	2 парчиња
	18) TV UHF TRIPELEXER TPX4-C200	1 парче			2) QUADRIPLER 4X1KW	7 парчиња
	19) TV UHF TRIPELEXER TPX4-A200	1 парче			3) QUADRIPLER XER	1 парче
	20) TV VHF TRIPELEXER TPX4-A050	1 парче			4) TRIPLEXER 3X1KW	4 парчиња
	21) TV UHF TRIPELEXER TPX4-A050	6 парчиња			5) TRIPLEXER 3X30DW	5 парчиња
	22) TV UHF TRIPELEXER TPX4-B100	1 парче			6) TRIFLEXER 3X30DW	22 парчиња
	23) TV UHF DIPLEXER DPX4-A1KO	1 парче			7) TRIPLEXER 3X10CW	30 парчиња
	24) TV UHF DIPLEXER DPX4-A1200	1 парче			8) TV UHF DIPLEXER 20+10KW DPX4-B10K, Output: EIA 61/8	1 парче
	25) TV REPETITORI FPT 98-45/45 20W	1 парче			9) TV UHF DIPLEXER 20+10KW DPX4-B10K, Output: EIA 41/2	1 парче
	26) TV REPETITORI FPT 98-3/45 20W	13 парчиња			10) TV UHF PEN-TAPLEXER 5X1KW	1 парче
	27) TV REPETITORI FPT 98-3/45 10W	12 парчиња			11) TV UHF QUADROPLEXER 4X1KW	3 парчиња
	28) TV REPETITORI FPT 98-435/45 5W	1 парче			12) TV UHF QUADROPLEXER 4X500W	2 парчиња
	29) TV REPETITORI FPT 98-45/45 5W	8 парчиња			13) TV UHF QUADROPLEXER 4X200W	5 парчиња
	30) TV REPETITORI FPT 98-45/3 2W	1 парче			14) TV UHF QUADROPLEXER 4X100W	1 парче
	31) TV REPETITORI FPT 98-45/45 2W	2 парчиња			15) TV UHF QUADROPLEXER 4X50W	5 парчиња
	32) TV REPETITORI FPT 98-45/45 200WLD	2 парчиња			16) TV UHF QUADROPLEXER 4X20W	1 парче
	33) TV REPETITORI FPT 98-3/45 200WLD	1 парче			17) TV UHF TRIPLEXER 3X1KW	4 парчиња
	34) TV REPETITORI FPT 98-45/45 50WLD	12 парчиња			18) TV UHF TRIPLEXER 3X200KW	1 парче
	35) TV UHF TRIPELEXER TPX4-A200	3 парчиња			19) TV UHF TRIPLEXER 3X100KW	4 парчиња
	36) TV UHF DIPLEXER DPX4-A200	4 парчиња			20) TV UHF TRIPLEXER 3X20KW	7 парчиња
	37) TV UHF DIPLEXER DPX4-A200 (100W)	5 парчиња			21) TV VHF TRIPLEXER 3X20KW	1 парче
	38) TV UHF DIPLEXER DPX4-A050	7 парчиња			22) TV UHF DIPLEXER 2X1 KW	1 парче
	39) TV UHF DIPLEXER DPX4-A050 (20W)	16 парчиња			23) TV UHF DIPLEXER 2X100 KW	1 парче
8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:				24) TV UHF DIPLEXER 20+10kw (qu:eta 61/18)	1 парче
	--Во боја:				25) TV UHF DIPLEXER 20+10kw (qu:eta 41/18)	1 парче
8528 12	-----Нови					
8528 12 56 10	1) TV RECEIVER TYPE 21PT-16645	1 парче	8529 90		---Друго:	
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. броеви 8525 до 8528:		8529 90 40 00		---Делови на апарати од тар. ознаки 8525 10 50 00, 8525 20 91 00,	
	-Антени и антенски рефлектори од сите видови; делови погодни за употреба со нив:					
8529 10	-----Друго					
8529 10 39 00						

8529 90 88 00	8525 20 99 00, 8525 40 11 00 и 8527 90 92 00			23) 300W SOLID STATE AMPLI- FIER	2 парчиња		
	1) POWER AMP- LIFIER OTR 6956 -98-1 20W	2 парчиња	8535	24) RDS ENCO- DER	1 парче		
	2) POWER AMP- LIFIER OTR 6955 -98-1 10W	2 парчиња		25) RECEIVER	76 парчиња		
	3) POWER AMP- LIFIER OTR 6952 /1 2W	1 парче		Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, стопувачки осигурувачи, громобрани, ограничувачи на напон, пригушувачи, на бранови со висока фреквенција, вклучници и и разводни кутии), за напони што надминува 1000 V:			
	-----Друго						
	1)100TERMINAT ION 500HM N TYPE 50-T-MN	1 парче					
	2)TERMINATION 2.5 KW 500KM 8890-3000C-N	1 парче					
	3)OSCIL LOCA- LE 061S99 PLU- GIN TT/TS	2 парчиња					
	4)PROCESSORE IF 001S97 PLU- GIN TT/TS	2 парчиња					
	5)PROCESSORE VIDEO 049S98 PLUGIN TT/TS	2 парчиња		8535 40 00 00	-Громобрани, огра- ничувачи на напон и пригушувачи на бранови со висока фреквенција		
	6) CONVETTO- RE UHF003S99 PLUGIN TT/TS	2 парчиња			1) INPUT FILTER	4 парчиња	
	7) ALIMENT. DRIVER 6129 PLUGIN TT/TS	2 парчиња	8536		Електрични апа- рати за вклучу- вање или за заш- тита на елек- трични струјни кола или за ос- тварување на приклучување за или во електрич- ни струјни кола (на пример, пре- кинувачи, релеи, стопувачки осигу- рувачи, пригу- шувачи на бра- нови со висока фреквенција, вклучници, ште- кери, сијалични грла, разводни кутии), за напо- ни што не над- минува 1000 V:		
	8)ALIMENTORE UHF AMP6110 S500U	1 парче				-Стопувачки осигурувачи:	
	9)ALIMENTORE UHF AMP 3F 6144 SAKUL	1 парче				--За јачина на струја што не надминува 10 А	
	10)AMPLIFICAT ORE UHF 090S99 TT/TS	2 парчиња		8536 10	a) FUSE GT 1,25 A, 250V	4 парчиња	
	11) AMPLIFIC. UHF 50W 023S98 SA 500U	2 парчиња			--Друго:		
	12) AMPLIFIC. UHF 17W 110S99 SA500U	2 парчиња		8536 69 8536 69 90 00	---Друго		
	13) GENERATO- RE STEREO PLUGUNG TT/TS	1 парче			1) EIA WAVEG- UIDE FLANGES PHR 84	36 парчиња	
	14) MODULAT. VIDEO STEREO PLUGIN TT/TS GENERAL SPA- RE TV EQUIP- MENT	1 парче			2) TONGS for as- samblin the co- nectors FREE OF CHANGE	1 парче	
	15) RDS ENCO- DER	10 парчиња			3)EIA WAVEG- UIDE FLANGES PBR 84	6 парчиња	
16) RDS DECO- DER	1 парче			-Други апарати:			
17) 300W FM MONO/MOX EXCITER	6 парчиња						
18) 100W FM MONO/MOX EXCITER	3 парчиња						
19) STEREO CO- DER	8 парчиња						
20)FMSYNTHES IZED RECEIVER	5 парчиња						
21) 1KW SOLID STATE AMPLI- FIER	4 парчиња						
22) 500W SOLID STATE AMPLI- FIER	2 парчиња		8536 90				

8536 90 85 00	--Друго 1)ATTENUATOR 0-30В IN IDB TYP 50DR-010 BNC 2)ATTENUATOR 50W 10DB NM-NF TYP 50-MFN-10	1 парче	1) TRANSMIS. LINE AND ANT.- AN. TYPE S113 B	1 парче
8542	Електронски ин- тегрирани кола и микро-склопови --Дигитални: 8542 21 8542 21 50 00	5 парчиња	2) POWER MET- ER WITH PROBE 10W TO 2KW 3) SCALAR NET- WORK ANALY- SER MOD. 54107/A 4) NIV. FV/SIGNAL GENER. TYPE 5)MOBILEKASA NDENT TV SET TYPE BP 507 6)DEMODULATO R AND DIG. ANI TYPE PMS-100 8) SPECETROM ANALYSER TY- PE B313A	1 парче 1 парче 1 парче
8542 29 8542 29 60 00	-- Друго: ----Контролни кола 1) LED BUTTON FOR LCD DISPLAY CPU 9801	3 парчиња	---Друго 1) IMPEDANCE TRANSFORMER YYPE BMP-5075 R	1 парче 1 парче
8543	Електрични ма- шини и апарати со посебни фун- кции, неспомнати нигу опфатени на друго место во оваа глава: 8543 89 8543 89 20 00	4 парчиња	9030 90 9030 90 80 00	1 парче 5 парчиња
9030	Осцилографи, спектрални ана- лизатори и други инструменти и апарати за мере- ње или контрола на електрични го- лемини, исклучу- вајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мере- ње или открива- ње алфа, бета, га- ма, рендгенски, космички или други јонизирач- ки зрачења: 9030 40 9030 40 90 00	1 парче 2 парчиња 1 парче	9030 90 9030 90 80 00	1 парче 5 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".

Бр. 23-17/43
23 април 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

637.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
21 мај 2002 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ"

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна иг-
ра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" се
издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други Д.О.О. ек-
спорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Партизански
одреди" бр. 1, во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност
по средниот курс на Народната банка на Република
Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка
бр. 840-033-62207 и приходно konto 718113.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1
корисникот на лиценцата ја доставува до Министер-
ството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 1 и 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2953/1
21 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

638.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 30.05.2002 година, Комисијата, издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерско друштво Национална платежна картичка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 2.584.708 обични акции во вредност од 2.584.708 евра, односно во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на издавање на одобрението во износ од 157.559.406,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-809/4
30 мај 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

639.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 10.05.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Друштвото за производство, трговија и услуги "Герас Цунев Комерц" ДОО Струмица не смее да даде понуда за откуп на хартиите од вредност издадени од Аутомакедонија АД Скопје во рок од една година од денот на откажувањето на намерата за давање понуда за откуп.

2. Рокот од точка 1 на ова решение започнува да тече од 07.04.2002 година.

3. Жалбата по ова решение не го одложува неговото извршување.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-421/3
10 мај 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

640.

Врз основа на член 110 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 10.05.2002 година го донесе следниот

ПРАВЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БРОКЕРСКА КУКА

Член 1

Со овој правилник Комисијата за хартии од вредност поблиску го определува начинот и постапката за давање согласност за именување директор на Брокерска кука (во натамошниот текст: Брокерска кука).

Член 2

Кон барањето за давање согласност за именување на директор на брокерска кука, до Комисијата за хартии од вредност се доставуваат следните документи:

- Кратка биографија на предложениот кандидат за директор на брокерската кука со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош), податоци за степенот на стручната подготовка и работно искуство;

- Одлука на надлежниот орган на брокерската кука за именување на предложениот кандидат за директор на Брокерска кука;

- Диплома или уверение за стручната подготовка на предложениот кандидат за директор на Брокерска кука;

- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за директор на брокерската кука не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на Брокерска кука, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на Брокерска кука, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на органот на управување на друго правно лице;

- Програма за спроведување на деловната и развојната политика на Брокерска кука во наредните две деловни години, изготвена од предложениот кандидат за работоводен орган-директор на Брокерска кука и

- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за директор на Брокерска кука не е државјанин на Република Македонија.

Член 3

Комисијата за хартии од вредност спроведува интервју со предложениот кандидат за директор на Брокерска кука на кое особено се оценува:

- интегритетот на кандидатот функцијата за директор на Брокерската кука;

- познавањето на акционерството, берзанското работење и прописите од оваа област на економијата;

- познавањето на финансиите и прописите од областа на финансиите;

- менаџерските и организациони способности на кандидатот и

- начинот на спроведување на доставената Програма за деловната и развојната политика на Брокерска кука во наредните две деловни години.

Член 4

Комисијата за хартии од вредност согласноста за именување на директор на Брокерска кука ја издава за период на кој се назначува предложениот кандидат за

директор на Брокерска куќа, согласно Одлуката за неговото именување донесена од надлежниот орган на Брокерска куќа.

Член 5

Решението за согласноста за именување на директор на Брокерска куќа кое го издава Комисијата за хартии од вредност престанува да важи со денот на разрешување од функцијата-директор на Брокерска куќа.

Член 6

Комисијата за хартии од вредност може да издаде времено решение за согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Брокерска куќа во следните случаи:

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вршител на должност, директор на Брокерска куќа;
- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Македонија и
- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно ќе оцени дека е потребно донесување на времено решение за согласност.

Член 7

Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Брокерска куќа, должна е да даде образложение за причините поради кои не ја дава согласноста.

Во зависност од причините за недавање на согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Брокерска куќа, Комисијата може да бара дополнителни документи и да закаже повторно интервју со кандидатот во дополнително утврден нов временски термин.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1063/1
6 јуни 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

641.

Врз основа на член 132 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 10.05.2002 година го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник Комисијата за хартии од вредност поблиску го определува начинот и постапката за давање согласност за именување работоводен орган - директор на Централниот депозитар за хартии од вредност (во натамошниот текст: Централен депозитар).

Член 2

Кон барањето за давање согласност за именување на директор на Централен депозитар, до Комисијата за хартии од вредност се доставуваат следните документи:

- Кратка биографија на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош), податоци за степенот на стручната подготовка и работно искуство;

- Одлука на надлежниот орган на Централен депозитар за именување на предложениот кандидат за директор на Централниот депозитар;

- Диплома или уверение за стручната подготовка на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар;

- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за директор на Централен депозитар не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на друго правно лице;

- Програма за спроведување на деловната и развојната политика на Централниот депозитар во наредните две деловни години, изготвена од предложениот кандидат за директор на Централен депозитар и

- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за директор на Централен депозитар не е државјанин на Република Македонија.

Член 3

Комисијата за хартии од вредност спроведува интервју со предложениот кандидат за директор на Централен депозитар на кое особено се оценува:

- интегритетот на кандидатот за функцијата директор на Централен депозитар;

- познавањето на акционерството, берзанското работење и прописите од оваа област на економијата и правото;

- познавањето на финансиите и прописите од областа на финансиите;

- менаџерските и организациони способности на кандидатот и

- начинот на спроведување на доставената Програма за деловната и развојната политика на Централен депозитар во наредните две деловни години.

Член 4

Комисијата за хартии од вредност согласноста за именување на работоводен орган - директор на Централен депозитар ја издава за период на кој се назначува предложениот кандидат за директор на Централниот депозитар, согласно Одлуката за неговото именување донесена од надлежниот орган на Централен депозитар.

Член 5

Решението за согласноста за именување на директор на Централен депозитар кое го издава Комисијата за хартии од вредност престанува да важи со денот на разрешување од функцијата - директор на Централен депозитар.

Член 6

Комисијата за хартии од вредност може да издаде времено решение за согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар во следните случаи:

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вршител на должност - директор на Централен депозитар;

- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Македонија и

- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно ќе оцени дека е потребно донесување на времено решение за согласност.

Член 7

Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар, должна е да даде образложение за причините поради кои не ја дава согласноста.

Во зависност од причините за недавање на согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Централен депозитар, Комисијата може да бара дополнителни документи и да закаже повторно интервју со кандидатот во дополнително утврден нов временски термин.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1064/1 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

642.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 10.05.2002 година го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БЕРЗАТА НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник Комисијата за хартии од вредност поблиску го определува начинот и постапката за давање согласност за именување работоводен орган - директор на Берзата на долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Берза).

Член 2

Кон барањето за давање согласност за именување на директор на Берзата, до Комисијата за хартии од вредност се доставуваат следните документи:

- Кратка биографија на предложениот кандидат за директор на Берзата со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош), податоци за степенот на стручната подготовка и работно искуство;

- Одлука на надлежниот орган на Берзата за именување на предложениот кандидат за директор на Берзата;
- Диплома или уверение за стручната подготовка на предложениот кандидат за работоводен орган на Берзата;
- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за директор на Берзата не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- Изјава на предложениот кандидат за работоводен орган - директор на Берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- Изјава на предложениот кандидат за работоводен орган - директор на Берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на друго правно лице;

- Програма за спроведување на деловната и развојната политика на Берзата во наредните две деловни години, изготвена од предложениот кандидат за работоводен орган - директор на Берзата и

- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за работоводен орган - директор на Берзата не е државјанин на Република Македонија.

Член 3

Комисијата за хартии од вредност спроведува интервју со предложениот кандидат за директор на Берзата на кое особено се оценува:

- интегритетот на кандидатот за функцијата работоводен орган - директор на Берзата;
- познавањето на акционерството, берзанското работење и прописите од оваа област на економијата;
- познавањето на финансиите и прописите од областа на финансиите;
- менаџерските и организациони способности на кандидатот и
- начинот на спроведување на доставената Програма за деловната и развојната политика на Берзата во наредните две деловни години.

Член 4

Комисијата за хартии од вредност согласноста за именување на директор на Берзата ја издава за период на кој се назначува предложениот кандидат за работоводен орган - директор на Берзата, согласно Одлуката за неговото именување донесена од надлежниот орган на Берзата.

Член 5

Решението за согласност за именување на работоводен орган - директор на Берзата кое го издава Комисијата за хартии од вредност престанува да важи со денот на разрешување од функцијата директор на Берзата.

Член 6

Комисијата за хартии од вредност може да издаде времено решение за согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Берзата во следните случаи:

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вршител на должност - директор на Берзата;
- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Македонија и
- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно ќе оцени дека е потребно донесување на времено решение за согласност.

Член 7

Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде согласност за именување на предложениот кандидат за директор на Берзата, должна е да даде образложение за причините поради кои не ја дава согласноста.

Во зависност од причините за недавање на согласност за именување на предложениот кандидат за работоводен орган - директор на Берзата, Комисијата може да бара дополнителни документи и да закаже повторно интервју со кандидатот во дополнително утврден нов временски термин.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1062/1 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

643.

Врз основа на член 130, став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001 и 4/2002), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 10.05.2002 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат и уредуваат поблиските услови за издавање одобрение за основање и почеток со работа на Централен депозитар за хартии од вредност (во натамошниот текст: Централен депозитар).

Поим и функции на Централен депозитар

Член 2

Под Централен депозитар во смисла на овој правилник се подразбира акционерско друштво кое се основа заради водење регистар на хартиите од вредност, давање меѓународен број за идентификација на хартиите од вредност, утврдување и порамнување на обврските врз основа на трансакции со хартии од вредност и давање услуги на издавачите и имателите на хартии од вредност.

Централниот депозитар како само-регулаторска организација

Член 3

Централниот депозитар во рамките на своето работење обезбедува:

- законитост во вршењето на регистрирањето на хартиите од вредност, утврдувањето и порамнувањето на обврските кои произлегуваат од трансакциите со хартии од вредност и давањето услуги на инвеститорите и издавачите на хартии од вредност,
- почитување на правилата и стандардите на Централниот депозитар од страна на основачите, односно учесниците во работата на депозитарот, како и на инвеститорите и издавачите на хартии од вредност,
- заштита на податоците и интересите на учесниците во работата на депозитарот, како и на инвеститорите и издавачите на хартии од вредност.

Регулирање и контрола на работењето на Централниот депозитар

Член 4

Централниот депозитар претставува своевиден монопол, чие работење подлежи на стриктна регулатива и контрола на Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата покрај давањето одобрение за основањето и отпочнувањето на работата на Централниот депозитар дава согласност и на:

- измените на актот за основање и статутот,
- измените во правилата на работа,
- статусните промени,
- именувањето на директор и
- измените во тарифникот за услугите на Централниот депозитар.

II. УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

Основачи на Централниот депозитар

Член 5

Основачи на Централниот депозитар можат да бидат брокерски куќи, банки, осигурителни друштва и друштва за управување со фондови.

Услови за основање на Централен депозитар

Член 6

Централен депозитар може да се основа под следните услови:

- да има најмалку пет основачи,
- основачите да ја обезбедат со закон утврдената основна главница од најмалку 300.000 евра, како и соодветен деловен простор за непречено и ефикасно работење на Централниот депозитар,
- да е добиена дозвола за основање и работа на Централниот депозитар.

Услови за издавање одобрение за основање и почеток со работа на Централниот депозитар

Член 7

Комисијата издава одобрение за работа на Централниот депозитар, ако утврди дека се исполнети основните услови:

- да има акт за основање и статут,

- да има правила за работа,
- да е оспособен за брзо и ажурно утврдување и порамнување на обврските врз основа на склучени трансакции со хартии од вредност,
- да обезбеди соодветна инфраструктура за водење на регистар на хартии од вредност во нематеријален облик,
- да ги заштитува интересите на инвеститорите и издавачите кои ги водат хартиите од вредност во нематеријален облик и
- да има кадровска, техничка и организациона оспособеност за вршење на функциите на Централен депозитар.

Ефикасно и ажурно утврдување и порамнување на трансакциите

Член 8

Под оспособеност за ефикасно и ажурно утврдување и порамнување на обврските врз основа на склучени трансакции со хартии од вредност, се подразбира Централниот депозитар да обезбедува точно и навремено утврдување и порамнување на обврските што произлегуваат од трансакциите со хартии од вредност во рок T+3.

Соодветна инфраструктура за водење регистар на хартии од вредност во нематеријализиран облик

Член 9

Под соодветна инфраструктура за водење регистар на хартиите од вредност во нематеријализиран облик се подразбира Централниот депозитар да располага со современ хардвер и софтвер кои ќе обезбедуваат точни сигурни информации за бројот и вредноста на издадените хартии од вредност во Република Македонија во нивна вкупност и по издавачи, како и за портфолијата на инвеститорите (имателите на хартии од вредност).

Централниот депозитар особено треба да обезбеди физичка сигурност на инфраструктурата и софтверска и хардверска сигурност на податоците.

Заштита на интересите на инвеститорите и издавачите

Член 10

Централниот депозитар во секој момент обезбедува заштита од неовластен пристап кон податоците, како и почитување на нивната доверливост.

Кадровска оспособеност на Централниот депозитар

Член 11

Под кадровска оспособеност на Централниот депозитар се подразбира тој да располага со соодветен број квалификувани, стручно оспособени и одговорни работници кои непречено, ефикасно, ажурно и сигурно ќе можат да го организираат и извршуваат работењето на Централниот депозитар.

Техничка оспособеност на Централниот депозитар

Член 12

Под техничка оспособеност на Централниот депозитар се подразбира тој да располага со соодветен компјутерски, информациона и комуникациона систем неопходен за регистрирање на хартиите од вредност во дематеријализиран облик, за утврдување и порамнување на обврските кои произлегуваат од трансакциите со хартии од вредност и за сигурно и ефикасно давање услуги на корисниците на депозитарот.

Организациона оспособеност на Централниот депозитар

Член 13

Под организациона оспособеност на Централниот депозитар се подразбира постоење на соодветни организациони делови кои гарантираат ефикасно и сигурно извршување на неговите функции.

III. ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

Основачки одбор

Член 14

Постапката за основање на Централниот депозитар започнува со формирање основачки одбор кој го сочинуваат претставници на заинтересираните (потенцијалните) основачи.

Основачкиот одбор ги презема сите дејствија потребни за свикнување и одржување на основачкото собрание, го подготвува предлогот на договорот за основање на Централниот депозитар, како и предлозите на другите акти што ги донесува основачкото собрание.

Договор за основање на Централниот депозитар

Член 15

За основање на Централниот депозитар основачите склучуваат договор и донесуваат статут и правила за работа на депозитарот.

Елементи на договорот за основање Централен депозитар

Член 16

Со договорот за основање на Централен депозитар се утврдува:

- називот и седиштето на Централниот депозитар;
- називот и седиштето на основачите на Централниот депозитар;
- имотот на Централниот депозитар во паричен и непаричен облик, и вкупен број на издадени акции;
- поединечниот влог на секој основач во имотот на Централниот депозитар со број на нивните акции;
- рокот до кога основачите се должни да ги уплатат паричните средства, односно да ги пренесат непаричните средства во имотот на Централниот депозитар;
- предметот на работа на Централниот депозитар;
- правата, обврските и одговорностите на основачите на Централниот депозитар;
- други прашања значајни за основање и работа на Централниот депозитар.

Содржина на статутот на Централниот депозитар

Член 17

- Со статутот на Централниот депозитар се утврдува:
- називот и седиштето на Централниот депозитар;
 - предметот на работа на Централниот депозитар;
 - основачкиот капитал на Централниот депозитар во паричен и непаричен облик со вкупен број на издадени акции и начините на неговото зголемување;
 - организацијата и начинот на работа на Централниот депозитар;
 - начинот на донесување на актите на Централниот депозитар;
 - составот, начинот на избор и надлежност на органите на управување и раководење со Централниот депозитар и условите и критериумите за именување директор на Централниот депозитар;
 - составот, начинот на избор и надлежноста на другите органи кои ги основа Централниот депозитар;

- условите за стекнување на членство во Централниот депозитар и правата и обврските на членовите на Централниот депозитар;

- условите, критериумите и документацијата за прием на одделни учесници во Централниот депозитар и нивните права и обврски;

- причините поради кои на одделни учесници им се ограничува или забранува пристапот во работењето на Централниот депозитар;

- начинот на регистрирање, утврдување и порамнување на трансакциите со хартии од вредност;

- начинот на вршење на контролата на работењето сврзано со функциите на Централниот депозитар;

- начинот на решавање на споровите меѓу учесниците на Централниот депозитар;

- начинот на заштита на податоците;

- начинот на спречување на злоупотребата на податоците и информациите со кои располага Централниот депозитар;

- начин на спречување на злоупотреби и начин на обезбедување на извршувањето на преземените обврски;

- други прашања значајни за работа на Централниот депозитар.

Правила за работа на Централниот депозитар

Член 18

Со правилата за работа на Централниот депозитар се утврдува:

- начинот на водење на регистарот на хартии од вредност;

- начинот и постапката на утврдување и порамнување на обврските настанати врз основа на трансакциите со хартии од вредност склучени на Берзата;

- начинот на водење на сметките на имателите на хартиите од вредност;

- начинот на формирање и функционирање на гарантен фонд;

- методите на заштита на евентуалните грешки на Централниот депозитар при извршување на функциите;

- начинот на пренесување на хартиите од вредност во вид на електронски запис;

- начинот на издавање на нови емисии на хартии од вредност;

- начинот и постапката за водење на евиденција на издадените хартии од вредност во Централниот депозитар;

- начинот и условите за добивање на податоци од Централниот депозитар;

- други прашања сврзани со работата на Централниот депозитар.

Стекнување со својство на правно лице

Член 19

Централниот депозитар стекнува својство на правно лице со уписот во Трговскиот регистар.

Пријава за упис во Трговскиот регистар се поднесува 8 (осум) дена од денот на добивање на одобрение за основање и почеток со работа на Централниот депозитар.

Кон пријавата за упис во Трговскиот регистар се поднесува и доказ за уплата на паричниот влог на основачите.

Обврска за известување на Комисијата

Член 20

Централниот депозитар е должен во рок од 8 дена од денот на уписот во Трговскиот регистар да и достави извод од уписот во Трговскиот регистар на Комисијата заради евидентирање.

IV. ПОДНЕСУВАЊЕ И РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР

Поднесување на барање за добивање на одобрение за основање и почеток со работа

Член 21

Барањето за добивање одобрение за основање и почеток со работа на Централниот депозитар до Комисијата го поднесува основачкиот одбор.

Содржина на барањето за добивање одобрение за основање и почеток со работа

Член 22

Барањето за добивање на одобрение за основање и почеток со работа на Централниот депозитар, покрај другото содржи:

- договор за основање на Централниот депозитар,
- елаборат за основање и работа на Централниот депозитар,
- предлог статут на Централниот депозитар,
- докази дека се исполнети обврските од предлог договорот за основање.

Содржина на елаборатот за основање на Централниот депозитар

Член 23

Елаборатот за основање на Централниот депозитар содржи:

- макроекономски услови во кои се предлага основањето и работата на Централниот депозитар;
- целите и задачите заради кои се основа Централниот депозитар;
- функции на Централниот депозитар;
- поврзаноста на Централниот депозитар со финансиските институции и други правни лица во земјава;
- поврзаноста на Централниот депозитар со други хомоложни институции во Европа и во светот;
- капитална поврзаност на основачите на Централниот депозитар;
- начинот на управување и раководење со Централниот депозитар;
- начинот на внатрешна организациона поставеност на Централниот депозитар;
- просторни, технички и кадровски аспекти на работењето на Централниот депозитар;
- начинот на заштита на податоците и информациите;
- внатрешна контрола;
- одговорност во работењето на Централниот депозитар;
- проекција на развојот на Централниот депозитар во наредните три години;
- други прашања поврзани со работењето и развојот на Централниот депозитар.

Разгледување на барањето од страна на Комисијата

Член 24

По приемот на барањето за давање одобрение за основање и работа на Централниот депозитар Комисијата е должна истото темелно да го проучи и да изврши увид на лице место за да го утврди исполнувањето на условите за кадровска, техничка и организациона способност на Централниот депозитар.

Одлуката за одобрување или отфрлање на барањето Комисијата е должна да ја донесе во рок од 30 дена од приемот на истото.

Право на жалба

Член 25

Во случај на одбивање на барањето за давање одобрение за основање и почеток со работа на Централниот депозитар од страна на Комисијата, основачкиот одбор има право на жалба во рок од осум дена до Владата на Република Македонија.

Објавување на одобрението за основање и почеток со работа на Централниот депозитар

Член 26

Решението со кое се одобрува основањето и почетокот со работа на Централниот депозитар Комисијата го објавува во „Службен весник на Република Македонија“ во рок од осум дена од неговото донесување.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Стапување во сила на Правилникот

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1061/1
6 јуни 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

644.

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 и 103/2001), министерот за финансии, донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

1. Во Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2001, 103/2001 и 1/2002), во "ШИФРИТЕ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ" кои се дадени во прилог, по шифрата 197 се додава нова шифра 198 која гласи:

"Исплата во готово на основа детски додаток"-се користи за исплата на средствата во готово на основа детски додаток.

По шифрата 676 се додава нова шифра 677 која гласи: "Плаќање премија за осигурување на депозити на физички лица"-се користи при уплата на средства во фондот за осигурување на штедни влогови на име премија за осигурување на депозити на физички лица.

По шифрата 802 се додава нова шифра 803 која гласи: "Уплата на средства од благајна (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволеният касов максимум на штедилница"-се користи при уплата на вишокот на средства од благајна над касовиот максимум на штедилницата на сопствената сметка на истата.

По шифрата 877 се додава нова шифра 878 која гласи: "Подигање готовина од сопствена сметка на штедилница заради исплата во готово од благајна на штедилница во полза на физичко лице"-се користи при подигање на средства од сметката на штедилница заради исплата на средства (депозит или кредит) во готово на физичко лице на благајната на штедилницата.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-13869/1
30 мај 2002 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

645.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "ОЛГА МИЦЕСКА" КИЧЕВО

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детска градинка "Олга Мицеска" Кичево што го донесе Управниот одбор на Јав-

ната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 26.12.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/10
10 мај 2002 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

646.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО
ОДМОРАЛИШТЕ "ИЛИНДЕН" - ГОСТИВАР

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "ИЛИНДЕН" - Гостивар што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште на седницата одржана на 01.02.2002 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/11
7 март 2002 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

647.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО
ОДМОРАЛИШТЕ "МАЈСКИ ЦВЕТ" - СТРУГА

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на Јавната установа за деца - Детско одморалиште "МАЈСКИ ЦВЕТ" - Струга што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште на седницата одржана на 20.12.2001 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-43/12
18 март 2002 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

648.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Коцалија-Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2548/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

649.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Супурге-Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2549/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

650.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Старо Балдовци-Општина Босилово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2550/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

651.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Аликоч-Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2551/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

652.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Јачинце-Општина Клевчево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2552/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Горговски, с.р.

653.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Кучкарево-Општина Орашец.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2553/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Горговски, с.р.

654.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Суво Грло-Општина Сопотница.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2554/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Горговски, с.р.

655.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Плешанци-Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2555/1
17 јуни 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Горговски, с.р.

656.

Врз основа на член 7, член 8 став 5 и 6, член 9 и член 25 став 2 од Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000 и 37/2002) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 12.06.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

I. Во Одлуката за потребната документација за издавање согласности и доставување на известување според одредбите на Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000 и 28/2001), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Називот на Одлуката, се менува и гласи:

"Одлука за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата".

2. Во глава I. точка А, потточка 4 се менува и гласи: "Капитални вложувања на банка во друга банка".

3. Во глава I. точка Б се менува и гласи: "Документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структурата на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката".

4. Во глава II. А, точка 4, став 1 и во потточка а), од истата точка зборовите: "купување на акции" се заменуваат со зборовите: "капитални вложувања на банка".

5. Во глава II. А, точка 4, потточка б), зборовите: "купување на акции" се заменуваат со зборот "вложување".

6. Во глава II. А, точка 4, потточка в), зборовите: "од која се купуваат акциите", се заменува со зборовите: "во која се вложува" и зборовите: "купува акции" се заменуваат со зборот "вложува".

7. Во глава II. А, точка 5, став 1 и потточка а), од истата точка, зборот "управување", се заменува со зборот "глас".

8. Во глава II. А, точка 5, потточка б), пред сврзникот "и" се додава запирика и зборовите: "во точка 1, потточка а), алинеја 1, 2 и 3 и точка 1, потточка б), алинеја 1 од глава II. Б од оваа одлука".

9. Во глава II. А, точка 5, потточка в), се менува и гласи: "Документацијата предвидена во точка 1, потточка а) и б) од глава II. Б од оваа одлука и дополнителна документација што ќе ја побара Народна банка на Република Македонија, согласно точка 4 од глава III од оваа одлука, за постојните акционери на банката и за оние кои со својство на акционери се стекнале врз основа на правосилна судска одлука и врз основа на закон".

10. Во глава II. А, точка 5, став 2, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и влегуваат во лимитот од член 10 од Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000 и 37/2002), а лицата кои ги стекнале тие акции или нивни претставници не можат да бидат членови на органите на управување со банка".

11. Насловот на глава II. Б, се менува и гласи: “Документација која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата”.

12. Во глава II. Б, точка 1, се менува и гласи:

“За секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката, до Народна банка на Република Македонија се доставува:

а) За акционери - правни лица:

- Доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средствата за стекнување на акции во банка);

- Потврда од надлежни институции со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавните давачки;

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, односно основот врз основа на кој се стекнува капитал во банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- Извод од регистрацијата на правното лице;

- Потврда дека акционерот не е во стечај; и

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2001), дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се стекнуваат со акции со право на глас во банката.

Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-странско правно лице треба да биде изготвен од меѓународно призната ревизорска кука. За акционерот - домашно правно лице ревизорски извештај се доставува доколку истиот за негова изработка е обврзан согласно Законот за трговските друштва и доколку во сопственичката структура на акции на банка ќе учествува со најмалку 3% од вкупниот број на акции во банката.

б) За акционери - физички лица:

- Доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (купопродажба, подарок, наследство, плата, кредит, заем, депозит во банка и друг соодветен доказ за средствата за стекнување на акции во банка);

- Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки;

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, односно основот врз основа на кој се стекнува капитал во банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- Податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓаните - за домашно физичко лице, а за странско физичко лице бројот на пасош; и

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2001), дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се стекнуваат со акции со право на глас во банката.

Народна банка по службена должност од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и од надежниот суд обезбедува известување за осудуваност, односно неосудуваност за кривично дело против имотот и од областа на финансиското работење на акционерот - домашно физичко лице и известување за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност за акционерите - домашно правно и физичко лице. Доколку акционерот е странски државјанин, истиот е должен сам да ги обезбеди ваквите потврди од надлежните органи во странска земја.

Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа странскиот акционер (правно и физичко лице), поинаку ја регулираат материјата во врска со документацијата која се доставува во смисла на точка 1 од оваа глава и точка 4 од глава III од оваа одлука, истите се должни да приложат соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека истото во таа земја е поинаку регулирано.

Банката е должна да ги извести сите свои постојни акционери, како и физичките и правните лица кои планираат да станат нејзини акционери, за правните последици од стекнување на акции во банка во спротивност со закон.“

13. Во глава II. Б, точка 2, став 1, зборовите: “капитална, управувачка и на било кој друг начин“ и став 2 од истата точка, се бришат.

14. Во првата реченица од глава II. Б, точка 3, став 2, зборовите: “член 2 точка 5 од Законот“, се заменуваат со зборовите: “Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2001)“ и во втората реченица од истиот став точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и влегуваат во лимитот од член 10 од Законот за банките (“Службен весник на РМ“ бр. 63/2000 и 37/2002), а лицата кои ги стекнале тие акции или нивни претставници не можат да бидат членови на органите на управување со банка“.

15. Во глава II. Б, се додаваат нови точки 4 и 5, кои гласат:

“По доставување на комплетната документација во смисла на точка 1 од оваа глава, Народна банка на Република Македонија одлучува во рок од 30 дена.

При оценка на изворот на средства се имаат предвид следните критериуми:

а) Доказот за изворот на средства треба да биде доставен во соодветна пропишана законска форма; и

б) Од доставената документација јасно да се идентификува изворот на средствата и идентитетот на субјектите поврзани со истиот. Во таа смисла, доколку како документиран доказ за изворот на средствата кои се вложуваат во банка се наведуваат приходи од редовното работење на акционерот - правно лице, истите треба да бидат во корелација со обемот и природата на неговото работење. Доколку како документиран доказ се наведуваат личните приходи на акционерот - физичко лице, истите треба да бидат во корелација со висината на средствата кои се вложуваат во банката“.

16. Во глава III. точка 1, зборовите: “известувањето од глава I“ се заменуваат со зборовите: “која се доставува во смисла на точка 1 од глава II. Б од оваа одлука“, во точка 2 од истата глава зборовите: “кон барањата за издавање на согласности од“, се заменуваат со зборовите: “за одлучување во смисла на предвиденото во“, во првата реченица од точка 3 од истата глава, по зборот “Одлука“ се додаваат зборовите: “и одлучува во смисла на точка 1 од глава II. Б од оваа одлука“ и во точка 4 од истата глава, зборовите: “по барањата за издавање на согласности од“, се заменуваат со зборовите: “во врска со предвиденото во“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето.

О.бр. 02-15/187-2002
12 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Со решение од 26.02.2002 година, за привремен старател на тужениот Горѓиев Дамјан од Скопје, ул. “Јуриј Гагарин“ бр. 30/3-б, а моментално со непозната адреса на живеење е поставена Фани Михајловска, ад-

вокат од Скопје, која ќе ги штити неговите интереси се до неговото јавување пред судот, доколку истиот не се јави до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 1393/99. (15301)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор по тужба на тужителот Драган Николовски од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 59, против тужените Боровиќ Јован и Боровиќ Љиљана, сега со непозната адреса на живеење, за исполнување на договор за купопродажба. Вредноста на спорот 150.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Боровиќ Јован и Боровиќ Љиљана да се јават во судот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достават својата адреса на живеење.

Доколку тужените или нивниот полномошник не се јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку старател кој на тужените ќе им биде поставен од страна на Центарот за социјална работа и кој ќе ги застапува тужените се додека тие или нивниот полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 2126/2001. (15864)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, тужителот Ранисављевиќ Владимир од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/1-13, поднесе тужба за развод на брак против тужената Ранисављевиќ Јасмина, сега со непозната адреса во странство-Република Словачка.

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-208 од 15.04.2002 година, како посебен старател на тужената Јасмина Ранисављевиќ и е поставен адвокатот Мирче Ристовски од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 55, кој треба да ја застапува тужената во постапката и да ги штити нејзините интереси, при разводот на бракот.

Со оглед на ова, се повикува тужената Ранисављевиќ Јасмина во рок од 30 дена од денот на објавувањето на судскиот оглас да се јави во судот како тужена странка. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги заштитува поставениот старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 2029/01. (15396)

Пред овој суд се води работен спор по тужба на тужителот Китановски Видан од Скопје, против тужениот ДАЛМАЦИЈА ВИНО КОМЕРЦ од Скопје, а сега со непозната седиште.

Се повикува тужениот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија ДАЛМАЦИЈА ВИНО КОМЕРЦ од Скопје, а сега со непознато седиште, односно нејзин претставник да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или определи свој полномошник, а во спротивно ќе му биде определен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П. бр. 253/02. (15886)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води парнична постапка П. бр. 1433/01 по тужба на тужителот Илиевска Мара од Скопје, против тужената Илиевска Ковилка, со непозната адреса на живеење, за раскинување на договор за поклон.

Се повикува тужената Илиевска Ковилка, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или на судот да му ја достави својата ад-

реса на живеење, бидејќи во спротивно нејзините интереси во постапката ќе ги застапува привремениот застапник адвокат Љиљана Багеска од Скопје, одредена од Центарот за социјална работа-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 1433/01. (16106)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка по тужителот Пљакиќ Нусрета од с. Црквино, против тужените Аговиќ Спахо и Нухии Весел од с. Црквино, за договорен однос. Вредноста на спорот е 10.000,00 денари.

Со решение на Основниот суд Велес П. бр. 315/02 од 22.04.2002 година, на тужените Аговиќ Спахо и Нухии Весел од с. Црквино, а сега со непозната адреса на живеење во Турција им се одредува привремен застапник, Биљана Јанчева, дипломиран правник-стручен соработник во Основниот суд во Велес.

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката се додека тужените или нивни полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 315/02.

(15468)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Основниот суд во Виница, поведе спор по тужба на тужителот Лупчо Кафтански од Берово, против тужените Благој Манасиевски од с. Градец, општина Виница и Калина Манасиевска од с. Владимирово, општина Берово по основ сопственост и предавање во владение. Вредноста на спорот 40.000,00 денари. За привремен застапник е поставен стручниот соработник во судот Катерина Цоневска.

Поставениот привремен застапник ги има сите права и должности на законски застапник во споменатиот предмет и ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека има поставен старател.

Од Основниот суд во Виница, П. бр. 219/2002.

(15879)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд Гостивар, се води парница по тужбата на тужителот Мерџановски Арсенија од Битола против тужените Мерџановски Павле, Мерџановски Стефан, Софреска Николија, Василеска Стефанка, Јованоска Благуња сите од Гостивар, како и против тужените Николоска Живка, Цветаноска Мира, Цветаноски Живко, Васиќ Станка и Милановска Благица, сите од Крушевац, СР Југославија, со непозната адреса на живеење, основ сопственост и владение, вредност неопрделена.

Бидејќи тужените Николовска Живка, Цветановски Мира, Цветаноски Живко, Васиќ Станка и Миловановска Благица, сите од Крушевац, СР Југославија, се со непозната адреса на живеење, им се поставува привремен застапник, лицето Светлана Славковска, адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на овие тужени додека тие или негов застапник не се јави на главната расправа пред овој суд или додека органот за старателство не им постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1251/87.

(15467)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар, е заведен граѓански предмет по тужба на тужителот Гарип Шабани против

тужената Мерита Шабани, родена Сабедина од Дебар, која се наоѓа во Сојузна Република Југославија-Косово, со непозната адреса на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во судот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе ја застапува во постапката во овој предмет, во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок на тужената ќе и се постави привремен застапник преку ЦСР-Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 10/2002.

(15880)

Во врска со заведениот граѓански спор по тужбата на тужителот Цетан Фето и Нагип Фетовски од с. Г. Папрадник Центар Жупа против тужениот Бари Илјазовски од с. Г. Папрадник, Центар Жупа, за предавање во владение. Вредност 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Бари Илјазовски кој се наоѓа во СР Германија со непозната адреса на живеење, да се јави во судот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе го застапува во постапката во овој предмет, во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави привремен застапник преку ЦСР-Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 213/2000.

(15881)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Согласно со чл. 80 ст. 2 од Законот за парнична постапка на тужената Василеска Соња на временна работа во Австралија, со непозната адреса за привремен застапник се поставува адвокатот Златко Додоски од Кичево, а во спорот кој се води во Основниот суд во Кичево, по предметот П. бр. 723/2001, во кој спор ќе ги застапува интересите на тужената, се додека таа или нејзин застапник не се појават пред судот, се до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 723/2001.

(15882)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на тужителот Пашија Куртиши од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 31, против тужениот Масар Рахими од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 31, сега со непозната адреса на живеење, за утврдување на сопственост. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

На тужениот му се поставува времен застапник, адвокатот Неџат Мемети од Куманово, да го застапува тужениот до окончување на предметот П. П. бр. 1048/2002 или до негово појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. П. бр. 1048/2002.

(15722)

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот Фазли Емини од с. Романовце, против тужената Кимете Емини, моминско Шаини од с. Романовце, родена на 27.04.1962 година, од татко Рамадан и мајка Нурие, за развод на брак.

Бидејќи за тужената судот е известен од МВР-СВР Куманово, дека истата живее во с. Романовце, а истата таму не живее, се враќаат неуредни доставници, на тужената Кимете Емини за привремен застапник и се назначува адвокатот Светлана Спасовска од Куманово. Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 117/2002.

(15948)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд постапува по тужбата на тужителот Марика Апостолова од Струмица, против тужените Ленка Апостолова од Скопје, Павлина Апостолова од Струмица и Мери Лазарова од Струмица, за сопственост.

За привремен застапник на тужените Павлина Апостолова од Струмица со стан на ул. "Годор Чучков" бр. 40 и на Мери Лазарова од Струмица со стан на ул. "Киро Минанов" бр. 3, сега со непознато место на живеење во странство, во предметот на овој суд под П. бр. 470/93 што се води во Основниот суд Струмица, по тужба на тужителката Марика Апостолова од Струмица, за сопственост, се назначува Лорета Абрашева-стручен соработник во Основниот суд Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужените, согласно чл. 79 од ЗПП, со сите права по Законот, се до појавувањето на тужените или нивни полномошник пред овој суд.

Се повикуваат тужените, да се јават во рок од 15 дена во овој суд и тоа од денот на објавувањето на овој оглас или да испратат свој полномошник.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 470/93.

(15469)

Пред Основниот суд во Струмица е заведен спор за развод на брак по тужба на тужителката Стојчева Роза од с. Градско Балдовци против тужениот Стојчев Никола од с. Мојанци, на временна работа во Италија, со непознато живеалиште.

Се повикува тужениот Стојчев Никола, со непозната адреса да се јави пред овој суд во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на овој оглас или во тој рок на судот да му достави точна адреса. Доколку истиот не се јави во тој рок, ќе му биде поставен привремен застапник, а тоа ќе биде лицето Валентина Митева-стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува интересите на тужениот Стојчев Никола, се додека тој или пак негов полномошник не се јават пред овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 318/02.

(15470)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор по тужбата на тужителката Аида Лакота од с. Локвени, против тужениот Суад Мамутовиќ од село Лажани, со непозната адреса во Австрија, за развод на брак.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење се повикува да се јави во овој суд, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да достави своја адреса на живеење. Доколку во определениот рок истиот не се јави или не определи свој полномошник, неговите интереси до правосилноста на постапката ќе ги застапува привремен застапник што ќе го назначи овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 402/2002.

(16167)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во судскиот регистар на политички партии под Рег. бр. 117 се запишува политичката партија Демократски центар, со скратено име ДЦ, со седиште во Скопје, на ул. „Салвадор Аљенде“ број 13.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.05.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.П.бр. 21/02.

(16271)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3306/2002 од 7.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02016974?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на одлуката на Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имоти и деловни активности Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18.

Запишување на одлука за именување и разрешување на неизвршени членови на одборот на директори на Рудници и железарница ЕКОНОМИКА АД за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имоти и деловни активности Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3306/2002. (16272)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 773/02 од 17.05.02 година, во регистарската влошка бр. 009392, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ШЕЈДОТРАНС увоз-извоз Нехруг Шејдоски ДООЕЛ Кичево, ул. „Стојан Сандески“ бр. 38, Кичево.

Зголемување на основната главница: основачот ја зголемува основната главница дополнително со сите недвижности сопственост на основачот опишан во ПЛ. 390 за КО Чelopeци, чија вредност изнесува 10.407 евра, а во денари 634.307,00 денари по приложен извештај на овластен проценител.

Со зголемувањето основната главница изнесува 81.707 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 773/02. (14566)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 769/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 013082, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружници, зголемување на основната главница и промена на управител на Текстилната конфекција „Њу Деј“ ДОО Битола, ул. „Прилепска“ бр. 90А, Битола.

Истапуваат содружниците: Дукопулу Кирјаки од Р Грција и Дукопулос Георгиос од Р Грција.

Пристапува како содружник Николаос Григоровлу од Р Грција, кој го презема уделот на Дукопулу Кирјаки.

Кон друштвото пристапува и Теодорос Папас од Р Грција, кој го презема уделот на Дукопулос Георгиос.

Се зголемува основната главница на друштвото за 2.700.000,00 ден.

Содружникот Николаос Гергиос учествува во основната главница на друштвото со 50% и неговиот влог се состои од преземен влог во пари во износ од 77.800,00 ден., и зголемување на влог во износ од 1.350.000,00 ден., со што неговиот вкупен влог изнесува 1.427.800,00 ден.

Содружникот Теодорос Папас учествува со 50% во основната главница на друштвото и истиот се состои од преземен влог во пари во износ од 77.800,00 ден., и зголемување на влог во износ од 1.350.000,00 ден., со што вкупниот влог изнесува 1.427.800,00 ден., со што вкупната основна главница на друштвото изнесува 2.855.600,00 ден.

Се разрешува од управител лицето Верка Николова. За управител се именува Николаос Григоровлу од Р Грција, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 769/2002. (14567)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 711/02 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 010036, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата и проширување на дејноста на Друштвото за трговија и производство НИ-МАКИ - Никола увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. „2-ра“ бр. 23.

Основната главница на друштвото е зголемена за износ од 900.500,00 ден.

Дејноста на друштвото се проширува за: 26.70, 45.43, 14.11, 14.50, 45.25, 45.34, 45.45.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 711/02. (14568)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 729/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 005486, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, преработка на дрво и трговија Владимир Шафкуловски ЛИНЕА увоз-извоз с. Горно Српци - Битола, ДООЕЛ, с. Горно Српци - Битола.

Зголемување на основната главница на Друштвото за производство, преработка на дрво и трговија Владимир Шафкуловски ЛИНЕА увоз-извоз с. Горно Српци - Битола, ДООЕЛ, со податоци наведени во прилозите број 2 и 14.

Основната главница се зголемува за 9.000 евра или 549.000,00 денари.

По зголемувањето вкупната главница на друштвото изнесува 48.100,00 евра или 2.974.600,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 729/2002. (14569)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 730/2002 од 14.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 012627, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЕКСКЛУЗИВ ДОНА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, Прилеп, ул. „Петар Ацев“ број 10.

Зголемување на основачкиот влог на единствениот содружник во друштвото.

Се врши зголемување на основачкиот влог на единствениот содружник во друштвото за сума од 200.000,00 денари при што заедно со претходно вложениот ќе изнесува 1.156.550,00 денари или 18.959 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 730/2002. (14570)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 666/2002 од 24.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 012106, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување на основач, конверзија и промена на управител на Друштвото за инженеринг, климатизација, ладење, греење и вентилација ЕУРО-ТЕРМ Лукас и Горан ДОО Прилеп увоз-извоз Прилеп, ул. „Златибор“ бр. 9.

Друштво за инженеринг, климатизација, ладење, греење и вентилација ЕУРО-ТЕРМ Лукас, Горан и Цветко ДОО Прилеп увоз-извоз Прилеп, ул. „Златибор“ бр. 9 го менува називот на друштвото. Новиот назив гласи:

Друштво за инженеринг, климатизација, ладење, греење и вентилација ЕУРО-ТЕРМ Лукас и Горан ДОО Прилеп увоз-извоз.

Од Друштвото истапува основачот Спиркоски Цветко од Прилеп и му го отстапува својот удел со вредност од 156.925 денари или 2.538 евра на содружникот Спиркоски Горан од Прилеп.

Се врши конверзија на основната главница на друштвото од ДЕМ во ЕУР. Основната главница изнесува 627.700 денари или 10.152 евра.

Се врши промена на лицето овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Се брише лицето Цветко Спиркоски од Прилеп - управител без ограничувања.

Се запишува лицето Горан Спиркоски од Прилеп - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 666/2002. (14571)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 681/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 005173, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „БАНАНА МАКОВО КОМЕРЦ“ увоз-извоз Ристевски Славе ДООЕЛ Битола, ул. „Штипска“ бр. 6, Битола.

Се зголемува основачкиот влог за износ од 650.000,00 денари во противвредност од 10.655 евра што ги вложи основачот со што сега основната главница која изнесуваше 340.700 денари во противвредност од 5.585 евра ќе изнесува 990.700,00 денари во противвредност од 16.240 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 681/2002. (14572)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 697/2002 од 10.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 012360, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата на Производно, трговско, услужно и градежно друштво КОЛЕКС-КОМПАНИ увоз-извоз Битола, ДОО Битола, ул. „Васко Карангелевски“ бб.

Зголемување на основната главница за 18.032 евра или 1.100.000,00 ден., во пари од основачот-содружник Лазар Котевски.

По зголемувањето основната главница на друштвото изнесува 152.157 евра или 9.281.577,00 ден.

Уделот на содружник Коле Талевски во основната главница по зголемувањето изнесува 118.700 евра или 7.240.700,00 ден., односно 78%, а на содружникот Лазар Котевски 33.457 евра или 2.040.877,00 ден., односно 22%.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 697/2002. (14573)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 721/2002 од 10.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 013217, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата на Друштвото со ограничена одговорност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО Битола, ул. „Јане Сандански“ бр. 30.

Се врши конверзија на основачкиот влог на друштвото и место износот на влогот во германски марки се менува и сега влогот се внесува во евра за секој содружник поединечно и тоа: Кирил Добрушевски удел во вредност од 375,47 евра или 22.885,00 денари, ваквиот износ на уделот во посочената висина се однесува и за содружниците Методија Младеновски, Сузана Кузманова, Стојан Дамјановски, Сашо Ристевски, Драган Ристевски, Пандил Манојлов, Снежана Михајлова, Стево Гацовски, Менка Бисериковска, Симе Алушевски, Петар Стефановски, Пеце Цветановски, содружникот Цветанка Георгиева има удел во вредност од 208,33 евра или 12.698,00 денари, Фондот за ПИОМ на РМ има удел во висина од 1.458,91 евро или 88.920,00 денари како и Агенцијата на РМ за приватизација која има удел во друштвото во висина од 201.552,00 денари или 3.306,84 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 721/2002. (14574)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 665/2002 од 29.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 004344, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - ПАНДОРА - Охрид д.о.о. Охрид, ул. „Шар Планина“ бр. А-Б/10.

Зголемување на основачкиот удел.

Се зголемува основачкиот удел за износ од 12.150,00 евра во противвредност од 741.150,00 денари што ги вложува содружникот Зулфи Херол согласно извештај за извршена проценка од овластен проценител, со што сега вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 14.750,00 евра или во противвредност од 899.750,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 665/2002. (14575)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 646/2002 од 07.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 012665?-3-06, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Транспортното, трговско и услужно друштво ЧКРЕПА ТРАНС - 1 увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. „Индустриска“ бб.

Се зголемува основната главница уште за 1.439.600,00 ден., или 23.600 евра, во предмети за работа, внесени од странскиот содружник од Р Грција Константинос Контариос, по извештај од овластен проценител.

Основната главница на ДОО ЧКРЕПА ТРАНС-1 сега е со вкупен износ од 3.615.600 ден., или 59.272 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 646/2002. (14576)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 684/02 од 7.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 01001588, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за трговија и услуги АДАМС увоз-извоз Анте Николоски ДООЕЛ, ул. „Никола Карев“ бр. 9, Кичево.

Се зголемува основната главница на друштвото во пари за сума од 1.500.000,00 денари.

Вкупно досегашната основна главница на друштвото зголемена изнесува 1.822.400,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 684/02. (14577)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 525/2002 од 18.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 012610, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата на Брокерска кука БИТОЛА БРОКЕР АД Битола, ул. „Васко Карангелевски“ ББ Хотел Битола, Битола.

Зголемување на основната главница на Брокерска кука БИТОЛА БРОКЕР АД Битола.

Методи Лалевски износ од 84.346 евра или 5.145.500 ден., Љупка Китановска износ 16.742 евра или 1.021.100 ден., Сашо Китановски 1.194 евра или 72.900 ден., Катерина Лалевска 1.194 евра или 72.900 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 525/2002. (14578)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 394/2001 од 23.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 03001401?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Вебо Стојанче и др. д.о.о. увоз-извоз, ул. „Јосиф Ковачев“ бб, Штип.

Зголемување на основната главница од 310.000,00 ден., на 574.000,00 ден., односно 18.427 ДЕМ.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 394/2001. (15484)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 736/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006955?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница и конверзија на влог во евра на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги Леонардо доел увоз-извоз Штип, ул. „9 Мај“ бр. 11.

Основачот на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги Леонардо доел увоз-извоз Штип, Станимир Младеновиќ од Штип врши зголемување на основната главница на друштвото за 1.560.000,00 денари или во евра 25.520,00.

Се конвертира и стариот влог во евра кој изнесува 2.700 евра.

Сега основната главница на друштвото е 1.725.120,00 денари или 28.220 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 736/2001. (15485)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 406/02 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008889?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското медиско друштво ТВ-СТАР доел Штип, ул. „Ванчо Прќе“ бб.

Зголемувањето на основната главница на друштвото за 337.430,00 ден., или 5.500 евра, така што основната главница на друштвото изнесува 519.830,00 ден., или 8.484,00 евра и конверзија на вредноста на основната главница.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 406/02. (15486)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 469/02 од 30.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03002721?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар преносот на удел на Трговското друштво за внатрешен и надворешен трговски промет Ангротекс доо Штип, ул. „Железничка“ бб.

Упис на промена на структурата на капиталот, со пренос на удел и сопственост над уделот со тоа што Стефановски Миле го пренесува уделот на Николова Вида.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 469/02. (15487)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 405/02 од 10.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03003598?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружници, пристапување на содружник и конверзија на основен влог на Друштвото за транспорт и трговија Вакан доел увоз-извоз с. Русиново, Берово.

Истапување на досегашен единствен содружник и пристапување на единствен содружник.

Се брише единствениот содружник Ѓорѓи Вакански од с. Русиново, Берово.

Се запишува Билјана Ваканска од с. Русиново, Берово како единствен содружник.

Прочистен текст: Билјана Ваканска од с. Русиново, Берово - единствен содружник.

Конверзија на основен влог.

Досегашниот влог од 11.000.00 ДЕМ во противвредност од 341.020,00 денари, изнесува 341.020,00 денари во противвредност од 5.476 евра.

Се брише 341.020,00 ден., или 11.000,00 ДЕМ, а се запишува 341.020,00 ден., или 5.476,00 евра.

Прочистен текст: 341.020,00 ден., или 5.476,00 евра.

Основниот влог на единствениот содружник Ѓорѓи Вакански, од 5.476,00 евра или 341.020,00 ден., го отстапува на единствениот содружник Билјана Ваканска која пристапува во друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 405/02. (15488)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 9/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004222?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основниот влог и дополнување на дејноста на Друштвото за производство и трговија на големо и мало Алко-Комерц Божинов Никола и др. јгд увоз-извоз Радовиш, ул. „Вардарска“ бр. 105.

Упис на зголемување на основната главница за износ од 180.000 ден., со што основната главница изнесува 181.000 ден., и дополнување на дејноста со 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 60.21, 60.23, 60.24, превоз на стоки во меѓународниот транспорт, превоз на патници во меѓународниот транспорт, агенциски услуги во транспортот, застапување на странска фирма.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 9/2002. (15489)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 119/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002056?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружник, зголемување на основната главница на Друштвото за производство и трговија Софитекс доо Штип.

Се врши истапување и пристапување на содружници.

Истапува Димков Томислав од Штип.

Пристапуваат Торев Михаил од Скопје и Папазоски Златко од Скопје.

Содружници се Цветанка Ѓуркова од Штип, Торев Михаил од Скопје и Папазоски Златко од Скопје.

Основната главница на друштвото се зголемува за 542.465,00 денари или 8.892 евра и вкупно изнесува 863.145,00 денари или 14.149 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 119/2002. (15490)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 415/02 од 16.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03009652?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на Друштвото за производство, трговија и услуги Илинден - 99 доо Веница, ул. „Пионерска“ бр. 2.

Со одлука за зголемување на основната главница содружникот ТПОС Илинден Веница содружник во Друштвото за производство, трговија и услуги Илинден-99 доо Веница го зголемува својот основачки влог за 59.700 евра, односно 3.641.700,00 денари.

Досегашниот имот на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИЛИНДЕН-99“ доо Веница од 35.985.059 денари или 589.919 евра со преземањето на влогот на содружникот ТП „ИЛИНДЕН“ - Веница во износ од 3.641.700,00 денари или 59.700 евра изнесува вкупно 39.626.759,00 денари или 649.619 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 415/02. (15491)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 337/2002 од 19.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03008984?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник и зголему-

вањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО ИНВЕСТ доо увоз-извоз Свети Николе, ул. „Индустриска“ бб.

Кон Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО ИНВЕСТ доо увоз-извоз Св. Николе, ул. „Индустриска“ бб, пристапува Друштвото за трговија на големо СИМАГ-ИНВЕСТ Симаг и др. доо увоз-извоз Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб.

Основната главница на друштвото се зголемува од 3.000.829,00 евра во денарска противвредност од 182.930.544,00 денари на 3.020.372,70 евра во денарска противвредност од 184.122.700,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 337/2002. (15492)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 74/02 од 28.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03002550?-1-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Атлас Атанасова Илвана и др. јтд Радовиш, ул. „Горче Петров“ бр. 74.

Зголемување на основната главница.

Содружникот Атанасов Петре ја зголемува основната главница на друштвото со вложување на паричен влог од 300.000,00 денари или 4.921,64 евра и вкупно изнесува 300.100,00 денари или 4.923,28 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 74/02. (15493)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 449/02 од 22.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03002388?-30-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница, конверзија на основачкиот влог на Друштвото за производство, услуги и трговија Ростер Митко и Ристо доо, ул. „Гоце Делчев“ бр. 21, Струмица.

Се запишува зголемување на основната главница на двајцата содружници како траен влог во однос 50% : 50% и тоа: Гошев Митко 125.500,00 ден., или 2.025 евра и Гошев Ристо 125.500,00 ден., или 2.025 евра, или вкупно зголемување на основната главница 251.000,00 денари или 4.050 евра.

Вкупно основната главница изнесува 564.100,00 ден., или 9.247 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 449/02. (15494)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 414/02 од 29.04.02 година, во регистарската влошка бр. 03001925?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капитал на Акционерското друштво за производство, откуп, обработка и продажба на тутун и промет со земјоделски и индустриски производи Југотутун Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, Штип.

Конверзија на вредност на капитал од ДЕМ во ЕУР, промена на систем на управување од двостепен во едностепен, измена и дополнување на Статут, промена на овластено лице и промена на структура на капитал.

Се брише Шпигов Евгенија претседател на УО.

Се запишува Давчева Николина, извршен директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 414/02. (15495)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 773/01 од 19.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000390?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капиталот, конверзија на Акционерското друштво Рудница и индустрија за јаглен и неметали Б р и к - Берово.

Промена на структурата на капиталот и конверзија - обични акции 3.838 на вработените во ад Брик-Берово, во износ од 196.714,00 евра;

- обични акции 1.452 на ад Алкалоид - Берово, во износ од 74.233,00 евра;

- обични акции 650 на Рушковски Звонко од Берово во износ од 33.231,00 евра;

- обични акции 490 на Чичаковска Татјана од Скопје, во износ од 25.051,00 евра;

- обични акции 160 на Михајловска Наташа од Вина во износ од 8.180,00 евра;

- приоритетни акции 935 на ФПИОМ износ од 47.802,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 773/01. (15496)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 698/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 007266, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство на текстилна конфекција и трговија Родон, експорт-импорт Спиридон Гинис ДООЕЛ - Битола, Битола, ул. „Индустриски паг“ бб.

Фирма: Друштво за производство на текстилна конфекција и трговија Родон, експорт-импорт Спиридон Гинис ДООЕЛ - Битола. Седиште на ДООЕЛ - Битола, ул. „Индустриски паг“ бб. Основач: Спиридон Гинис од Р Грција. Управител: Петрос Каримпакас од Р Грција.

Предмет на упис: се зголемува основната главница за 1.540 евра или 93.786 денари изразено во опрема за работа, па сега главницата изнесува 896.116,43 евра или 54.573,490 денари од кои 52.798,640 денари во машини, опрема за работа и 1.774.847 денари во пари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 698/2002. (15499)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 946/2001 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 009915, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник и конверзија на содружнички влог на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „ЕМ ФЕРТ - Николоски и др.“ ДОО Прилеп, Прилеп ул. „Трајко Николоски“ бб.

Од друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „ЕМ ФЕРТ - Николоски и др.“ ДОО Прилеп истапува МАКЕДО ПРОМЕТ од Прилеп.

Во Друштвото се врши конверзија на содружничкиот влог во износ од 415.641,00 ДЕМ во 207.820,50 ЕУР односно во 12.677.050,50 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 946/2001. (15950)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 736/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 012308, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за трговија, производство и услуги „КРЗНОТЕКС“ Даница и др. ДОО увоз-извоз Ресен ул. „29 Ноември“ бр. 1.

Намалување на основната главница на друштвото за износ од 109.489,00 евра или 6.678.829,00 денари, со што основната главница на друштвото изнесува 8.608.599,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 736/2002. (15951)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 558/02 од 06.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001551?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар планот за поделбата на Модната конфекција Силуета ДОО Штип ул. „Железничка“ бб, Штип.

Поделба на друштвото со ограничена одговорност и конверзија.

Се запишува во трговскиот регистар План за поделба на Модната конфекција "Силуета" ДОО Штип на две нови друштва: Друштво за производство, трговија и услуги Супериор ДООЕЛ Штип и Друштво за производство, трговија и услуги Фи-На ДООЕЛ Штип.

Со поделбата на МК Силуета ДОО Штип ќе се воспостави нова организациона и работна поставеност на организационските и работни делови. Ќе се оди кон намалување на трошоците, подобрување на економско - финансиската состојба, рационално и поекономично користење на средствата и опремата и подобрување на квалитетот и услугите. Капиталот на МК Силуета ДОО Штип е во номинална вредност од 572.500,00 денари или 9.520 евра.

Структурата на основната главница е поделена на двата нови субјекта во сооднос 50:50 и тоа, на Друштвото за производство, трговија и услуги со поделбата се пренесува капитал во основната главница претворен во еден удел во вредност од 286.500,00 денари или 4.764 евра, а на Друштвото за производство, трговија и услуги со поделбата се пренесува капитал во основната главница претворен во удел во вредност од 286.000,00 денари или 4.756 евра. За сите обврски настанати во правниот промет кон трети лица пред поделбата одговараат двата нови правни субјекта во сооднос 50:50, без солидарна одговорност.

Сите побарувања настанати пред поделбата претставуваат побарувања на двата нови субјекта во сооднос 50:50. По завршувањето на постапката за поделба според овој план правниот субјективитет на МК Силуета ДОО Штип престанува, кој со упис и регистрација на новите два субјекта се пренесува врз Друштвото на производство, трговија и услуги Супериор ДООЕЛ Штип и Друштвото за производство, трговија и услуги Фи-На ДООЕЛ Штип.

Датумот до кој уделите даваат право на добивка од субјектот на поделбата, според овој план е 30.06.2002 година, од кога ќе се сметаат за извршени сите сметководствени работи.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 558/2002. (15953)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 448/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014624, ја запиша во трговскиот регистар промената на Акционерското градежно друштво "ГРАДБА" Прилеп ул. "Димо Наредникот" бб, Прилеп.

Конверзијата на главницата на друштвото од ДЕМ во ЕУР согласно измените и дополнувањата на ЗТД.

Акционерското градежно друштво "Градба" Прилеп ул. "Димо Наредникот" бб, Прилеп согласно измените и дополнувањата на Законот за трговски друштва врши усогласување со одредбите од овој закон и се запишува конверзија во ЕУР на вредноста на основната главница на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 448/2002. (15954)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 430/2002 од 29.04.2002 година, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето, пренос на удел и сопственост на удел и конверзија на главницата во Друштвото со ограничена одговорност за производство на ПВЦ производи, промет и услуги "ДРВО МОНТ" заштитно друштво - Прилеп ул. "Крушевско цаде" бб, Прилеп.

Се брише содружникот "РОЛОСПАС" ДООЕЛ - заштитно друштво, Прилеп кое истапува.

Се запишува содружникот Велески Миле од Прилеп, кој пристапува.

Основната главница изнесува 290.870 ДЕМ, со конверзија 148.706 ЕУР.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 430/2002. (15957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1327/99 од 16.02.1999 година, во регистарската влошка бр. 02009781?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство и трговија ЦАЦИ Ванѓу ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Горѓи Капчев" бр. 25/4а.

Друштво за угостителство и трговија ЦАЦИ Ванѓу ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште на ул. "Горѓи Капчев" бр. 25/4а, Скопје.

Единствен содружник Ванѓу Нанески. Управител: Ванѓу Нанески.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.40, 74.70.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1327/1999. (9337)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 815/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044771?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство трговија транспорт угостителство и услуги НОВ ТЕК ДОО увоз-извоз Гостивар ул. "Павле Аврамовски" бр. 26 б.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.61, 51.62, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.84, 93.02, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациони и комисиони работи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е Младен Ангелкоски - управител без ограничување. Основачи се Младен Ангелкоски и Марина Ангелкоска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 815/2002. (9338)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1036/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044991?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и трговија БУСЕ МАК ДОО ул. "Климент Охридски" бр. 9, Скопје.

Дејности: 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 11.10, 11.20, 14.11, 14.12, 14.14, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 24.66, 40.10, 40.10/1, 40.10/2, 40.10/3, 40.10/4, 40.10/5, 40.20, 40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32,

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.10, 60.22, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.40, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84. Надворешно трговски промет: застапување странски фирми и посредување, прибавување и отстапување право на индустриска и интелектуална сопственост и знаење и искуство НОУ-ХАУ, меѓународна трговија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, комисиона продажба, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, слободни царински продавници, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, застапување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи со странство, проекти и изведување градежни работи во високоградба и нискоградба во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот. За управители со ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именуваат лицата: Гоце Зеленковски, Горѓи Лазески, Папас Евангелос, Гарифалос Мајкл.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1036/2002. (9339)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1310/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045265?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, транспорт, шпедиција и услуги АЛФА-В ДОО експорт-импорт ул. "Антон Попов" бр. 85/1-7, Скопје.

Основачи на друштвото: Љупка Кареска од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 24/54 и Аница Андревска од Скопје со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 58/1-4.

Дејности во внатрешното трговско работење: 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.34, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.23, 72.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е лицето Љупка Кареска од Скопје ул. "Васил Горгов" бр. 24/54.

Управителот го застапува друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1310/2002. (9340)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1079/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045034?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД - ДОО на Друштвото за производство угостителство трговија на големо и мало и услуги ЛА ПАСАЖ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје.

Скратен назив на друштвото гласи: Друштво ЛА ПАСАЖ ДОО увоз-извоз Скопје. Содружници на

друштвото се лицата Мирјана Андоновска и Љупчо Андоновски и двајцата од Скопје.

Дејности во внатрешниот промет се: 15.11, 15.12, 15.13, 15.30, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.92, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во НТП се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, комисиони работи, консигнациони работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, угостителски и туристички услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународни и сообраќајни агенциски работи, агенциски работи и услуги во транспортот, меѓународна шпедиција, вршење на градежни работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Мирјана Андоновска од Скопје, управител на друштвото без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1079/2002. (9341)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6085/2000 од 17.10.2000 година, во регистарската влошка бр. 02034841?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП - Е В А - Угостителски објект Војнов Јован Горги ул. "Петре Прличков" бб, Велес.

Назив: ТП - Е В А - Угостителски објект Војнов Јован Горги ул. "Петре Прличков" бб, Велес. Седиште: ул. "Петре Прличков" бб, Велес.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице за застапување во прометот е Војнов Горги од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6085/2000. (9342)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1052/2002 од 08.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045007?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП-ТОШЕ КОМЕРЦ 2002 - Трговија на мало Ацковска Борис Лилија на ул. "Петре Прличков" бб, Велес.

Назив: ТП-ТОШЕ КОМЕРЦ 2002 - Трговија на мало Ацковска Борис Лилјана ул. "Петре Прличков" бб, Велес. Седиште: ул. "Петре Прличков" бб, Велес.

Дејности: 52.33, 52.44/4, 52.48, 52.62.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице за застапување е Ацковска Лилјана од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1052/2002. (9343)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1050/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045005?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП-ЕМЕ 2002 - Таксист Здравевски Данило Јован ул. "Стеван Бобев" бр. 21, Велес.

Назив: ТП-ЕМЕ 2002 - Таксист Здравевски Данило Јован ул. "Стеван Бобев" бр. 21, Велес. Седиште: ул. "Стеван Бобев" бр. 21, Велес.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице за застапување е Здравевски Јован од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1050/2002. (9344)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 905/2002 од 04.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044861?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, трговија и услуги АЛПА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Бузалково, Велес.

Назив: Друштво за транспорт, трговија и услуги АЛПА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Бузалково, Велес. Седиште: с. Бузалково, Велес. Содружник: Сулејмани Бајрам од с. Бузалково, Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.50, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 16.22, 16.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.40, 72.60, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства. Овластено лице за застапување е Сулејмани Бајрам од с. Бузалково, Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 905/2002. (9345)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1086/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045041?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за произ-

водство, трговија, инженеринг и услуги ФОНТАНА КО. ДОО ул. "Лермонтова" бр. 3/6, Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.71, 17.60, 15.85, 15.86, 15.87, 01.12/1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 20.40, 15.43, 15.51, 15.52, 15.89, 01.21, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 74.13, 22.11, 22.12, 55.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 93.02, 93.04, 28.52, 05.01, 05.02, 15.20, 92.33, 92.34, 14.21, 14.11, 14.40, 92.62, 93.01, 93.03, 93.05, 20.51, 20.52, 25.23, 25.24, 26.61, 26.66, 28.75, 29.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Костадин Јовановиќ управител без ограничувања. Содружници се Костадин Јовановиќ, Елица Јовановиќ и Ивица Јовановиќ.

Од Основниот суд Скопје I, - Скопје, Трег. бр. 1086/2002. (9346)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар, под Рег. ЗГ. бр. 18/2002, се запишува здружението на граѓани "Река е еперме" Гостивар на ул. "Браќа Гиновски" бб, а го застапува неговиот претседател м-р Целил Руфати.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на заедничките интереси на граѓани со потекло од Горнореканскиот крај со преземање на разни иницијативи за развој на Горна Река, а преку организирање на културни манифестации, презентации во јавноста, формирање на разни групи за репрезентација во јавните медиуми и по можност за издавање на месечен весник на Горнореканскиот крај.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГ. бр. 18/2002. (15154)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. ЗГ. бр. 11/02 година од 29.04.2002 во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Здружение на граѓани "СВЕТЛИНА" од Скопје со седиште на ул. "Пелагонија" бр. 69 - Скопје.

Дејноста на здружението на граѓани "СВЕТЛИНА" е остварување на социјални, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, преку трибини, симпозиуми, дијалози и позитивно влијание да се постават и подобрат стандардите и условите во кои е затечен младиот ром, активна колективна организираност на ромскиот интелектуален кадар и неговото вклучу-

чување во општествените текови, едукација на младите роми, негување на културата на урбано живеење и на културното фолклорно наследство на ромите, негување на јазикот и традицијата на ромите, интернетничка толеранција помеѓу сите нации, народи на територијата на РМ и надвор од неа, учење за екологијата и негување на културата на живеење и зачувување на човековата животна средина од разни фактори - загадувачи.

Со денот на запишувањето во Регистарот Здружението на граѓани "СВЕТЛИНА" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. ЗГФ. бр. 11/02. (15187)

Основниот суд во Струга со решение Рег. ЗГФ. бр. 9/2002 од 17.05.2002 година, го запиша во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации здружението со назив: Здружение на граѓани "Рубљов" од Струга.

Здружението е самостојна, доброволна, непартиска и непрофитна организација која дејствува за развивање активности за остварување и задоволување на индивидуалните и заедничките културни интереси, прибирање на парични средства и друг вид материјални вредности заради остварување на целите на здружението, финансирање на активности за афирмација на културата и заштита на културното наследство, развивање на соработка со државните органи и органите на локалната самоуправа, со домашни и меѓународни институции, владини и невладини организации и поединци кои имаат исти или сродни цели.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "27-ми март" бб во Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег. ЗГФ. бр. 9/2002 (15289)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 38/2002 година од 31.05.2002 во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации при Основниот суд Тетово под Рег. ЗГФ. бр. 38/2002 година се запишува Здружение за организирање на прва интелектуална поддршка со скратен назив "ОФИС" Тетово.

Работата и активностите на здружението е интелектуална поддршка и едукација на деца и возрастни, промовирање на меѓукултурно разбирање, почит, толеранција и комуникација меѓу припадници на различни етнички групи, спроведување на образовни семинари за стекнување на знаење и вештини, а во склад со желбите и потребите на корисниците и пошироката заедница и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Б. Кидриќ" бр. 20/23 - Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 38/2002. (15473)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 33/2002 година од 28.05.2002 година го запиша следното:

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 33/2002 година се запишува Здружение на граѓани - новиот градски трговски центар, Тетово во новиот ГТЦ на ул. "Илинденска" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на помагање и давање на стручни, технички совети на сопствениците и другите лица кои се корисници на деловен простор во новиот ГТЦ, заради остварување на нивните заеднички интереси.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е просторот на новиот ГТЦ во Тетово.

Здружението на граѓаните стекнуваат својство на правно лице и може да почне со работа од 28.05.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 33/2002. (15474)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 31/2002 година од 3.06.2002 година го запиша следното:

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 31/2002 година се запишува Здружение на граѓани КИК-БОКС клуб ДО-ЈЕНГ КУН од Тетово, со седиште во Тетово на ул. "177" бр. 58.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на поттикнување, омасовување, развој и унапредување на КИК-БОКС спортот, опфаќање на што поголем број на млади заради нивно учество во спортот, учество во разни организирани системи на натпревари од овој вид на спортот во земјата и странство и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на КИК-БОКС клубот е подрачје на општина Тетово и пошироко во зависност од резултатите.

Здружението на граѓаните стекнуваат својство на правно лице и може да почне со работа од 30.04.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 31/2002. (15475)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 25/2002 година од 3.06.2002 година го запиша следното:

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 25/2002 година се запишува Здружение на граѓани - КИК-БОКС клуб "ШКИПОЊА" - Тетово со седиште во Тетово на ул. "108" бр. 65.

Работата и активностите на здружението КИК-БОКС спорт, вклучување на младите и другите луѓе во овој спорт, учество на разни организирани системи на натпревари од овој вид на спортот во земјата и странство и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на општина Тетово и пошироко во зависност од успехот.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 3.06.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 25/2002. (15476)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ. бр. 35/2002 година од 3.06.2002 година го запиша следното:

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 35/2002 година се запишува Здружение на граѓани - Здружение на независни уметници "ФЕНИКС" - Тетово со седиште во Тетово, во Домот на културата "ИЉО АНТЕВСКИ СМОК"

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на развој на театарска и уметничка дејност во регионот и пошироко со цел на соработка со сите независни уметници без разлика на вера, национална припадност и др. да одржува и организира разни тематски расправи за деца и младина, организирање снимање на разни документарни филмови, изложби и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението на независни уметници е подрачје на општина Тетово.

Здружението на граѓаните стекнуваат својство на правно лице и може да почне со работа од 28.05.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 35/2002. (15477)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. ЗГ. бр. 19/2002 година од 31.05.2002 година се запишува здружението на граѓани Фудбалски клуб "Влазници" од с. Сенкосе, со седиште во Сенкосе, а го застапува неговиот претседател Јашари Мумин.

Работата и активностите на здружението се однесува во областа на спортското дејствување пред се фудбалскиот спорт меѓу работните луѓе и младите во селото и пошироко, развивање на меѓучовечките односи меѓу спортистите во селото, активирање на фудбалскиот спорт врз принципот на аматеризам, стручно усовршување на фудбалските работници и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГ. бр. 19/2002.
(15478)

Со решение ЗГФ. бр. 5/99 од 1.06.99 година во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд Штип под реден бр. 5 за 1999 година се запишува: - Боксерски клуб Звезди - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Радански пат" бр. 202 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип, Рег. ЗГФ. бр. 5/99.

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 14/2002 од 17.05.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Културно-уметничко друштво "ПЕЛАГОНИЈА" - село Црнилиште - општина Долнени.

Основни цели и задачи на здружението се:

- Обучување на играорци од машки и женски пол, заради формирање на играорни групи, кои ќе настапуваат во местото на живеење и други места, со изведување на разни игри, инспирирани од обичаите и традицијата, со пејачки групи во нивни состав;

- Формирање на група за боречки вештини, чии учесници се познати под името пеливани, кои меѓусебно ќе се натпреваруваат пред и на самиот ден на позначајни празници;

- Формирање на групи на ликовни творци и подготовка на младите таленти за учество на ликовни изложби и ликовни натпревари во Република Македонија и пошироко;

- Формирање на драмска група и хумористична група во нејзин состав, за изведба на драмски дела и хумористични настапи во местото на живеење и пошироко;

- Формирање на машки и женски групи за изработка на ракотворби и обучување на нивните членови за изведување на различни рачни работи: плетење, шиене, копаничарство, ткаење и др.

- Формирање на спортски друштва, заради учество на спортски натпревари.

Седиштето на Здружението е во село Црнилиште, општина Долнени.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е неговиот претседател Сулејман Јашаров, со живеалиште во село Гостиражни.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 14/2002.
(15867)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 17/2002 од 29.05.2002, во Судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани, именувано како Здружение за хуманитарни, културни, социјални и други дејности "Хибискус-Прст" - Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се:

- Дружење на граѓаните меѓусебе и развивање на заедничкото живеење на народите и народностите.

- Вклучување и организирање на хуманитарни активности.

- Поттикнување на иницијативи, активности и реализација на проекти кои придонесуваат за ослободување од секојдневните грижи и напнатости, преку одржување културни средини, читање и творење на поезија и проза.

- Испитување на погледите на светот на младите, вредностите и реafirмација на свесниот и одговорен начин на живеење.

- Едукација и развој на свеста на младите за злото, односно пороците на денешнината (за дрогата, алкохолот, сидата и др.).

- Посредување во ширењето на информации од областите со кои се занимава Здружението во сите насоки на државно и меѓународно ниво.

- Соработка со сите организации (јавни, стопански, научни рекреативни и слично) кои се со слични активности и дејности со Здружението.

- Едукација на населението од сите возрасти за значењето на здравата животна средина, здравиот начин на живеење, без стресови и нервоза, и

- Собирање на хуманитарни средства за лекување и други хуманитарни акции.

Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. "Цане Коњарец" бр. 111, а истото делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е неговиот претседател Ружа Димитриоска од Прилеп, ул. "Цане Коњарец" бр. 111.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 17/2002.
(15868)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 16/2002 од 23.05.2002 година, во Судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Медицина, едукација, трансфер на знаење, акција - Прилеп, со скратено име - назив: М.Е.Т.А. - Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се:

- Развивање и остварување на човековите права и слободи на граѓаните во Република Македонија, а во склоп на тоа и правата на децата и возрасните со специјални потреби - преземање конкретни активности што ќе ги подобрат условите за живеење и работа на хендикепираните лица и придонес кон активно вклучување на малцинствата во регионот во сите области на општествениот живот - пред се преку подобрување на едукацијата кај истите,

- Унапредување и издигнување на нивото на здравствената култура и воспитување,

- Раководење со конфликти, во смисла на подобрување на меѓусебните односи:

- Медицински - немедицински персонал,

- Медицински - медицински персонал,

- Медицински персонал - пациенти,

- Поттикнување на слободната мислечка сила пред се кај младиот човек во сите области,

- Промоција на нови трендови во едукацијата, пред се едукацијата на возрасни и млади, каде оној што учи е во центарот на процесот,

- Придонесување кон правото на човекот да живее во здрава еколошки чиста средина - со влијание на владините институции за преземање на санкции пропишани со закон кон сите оние правни и физички лица кои го попречуваат тоа право,

- Поттикнување прашања од пошироко општествено значење, сврзани со меѓуетничките основи и толеранција,

- Дејствување директно и индиректно врз намалувањето и отстранувањето на сите социопатолошки појави и девијации, како што се: алкохолизмот, наркоманијата, проституцијата, малолетничката деликвенција и криминалот од секаков вид, пред се кај младиот човек,

- Соработка со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, образовен и спортски карактер, и

- Подобрување на ефикасноста на М.Е.Т.А. со воспоставување на соработка и размена на искуства со интернационалните невладини организации.

Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. "Трајко Сандански" бр. 15, а истото делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е неговиот претседател Матија Сапунџиска од Прилеп, со живеалиште во Прилеп на ул. "Трајко Сандански" бр. 15.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 16/2002. (15869)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 15/2002 од 17.05.2002 година, во Судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации ја запиша промената на името на Здружението на граѓани Шаховски клуб "Еуроинвест -11 Октомври" - Прилеп, регистрирано и запишано со решение на Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 38/98 од 14.01.1999 година, од Здружението на граѓани Шаховски клуб "Еуроинвест-11 Октомври" - Прилеп во Здружение на граѓани Шаховски клуб "11 Октомври-Еурокомполит" - Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 15/2002. (15870)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 18/2002 од 29.05.2002 година, во Судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "Визија" - Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се:

- Подигање на свеста за човековите права;
- Потпомагање во развојот на демократијата;
- Подигање на нивото на меѓуетничка толеранција;
- Намалување на разликите на социјалните структури;
- Вршење на едукација од областа на науката, културата, уметноста и спортот;
- Борба против пороците на зависност;
- Развивање на моралот и здравствената заштита,
- Соработка со други невладини и владини организации, и
- Други работи кои се во согласност со Законот и Статутот на Здружението.

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. "Борка Талески" бб, а истото делува на територијата на општина - Прилеп.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е неговиот претседател Лилјана Неделковска од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 16/12.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 18/2002. (15871)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. ЗГ. бр. 41/02 од 22.05.2002 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани АНТИГЛОБАЛИЗАЦИСКА УНИЈА НА МАКЕДОНИЈА со скратен назив АГУМ со седиште на ул. „Огњан Прица“ бр. 7 - Скопје.

Дејноста на Здружението на граѓани АНТИГЛОБАЛИЗАЦИСКА УНИЈА НА МАКЕДОНИЈА со скратен назив АГУМ од Скопје е: запознавање на граѓаните со глобализацискиот процес кој се случува во светот и со процесите на осиромашување на неразвиените земји и последиците кои може да ги предизвика овој процес, делување на еколошки план и активно помагање со еколошките здруженија, залагање за зачувување на националните вредности и продолжување на традиционализмот како начин на одредување на националната свест во РМ, едукација на граѓаните и на организирани манифестации каде ќе се појават тенденции за обезбедување на државата и вредностите на досегашната цивилизациска придобивка, како и заложба да се живее достоинствено човечки, рамноправно со сите граѓани без унификации и дискриминации кои ги носи со себе глобализацијата.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здружението на граѓани АНТИГЛОБАЛИЗАЦИСКА УНИЈА НА МАКЕДОНИЈА-АГУМ од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 41/02. (15919)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг. 43/02 од 19.04.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Македонско друштво на студенти физичари во скратена форма МДСФ со седиште во Скопје - Институт за физика, природно математички факултет Гази Баба, бб, п. фах 162.

Цели и задачи на друштвото се: поттикнување и организирање на студентите физичари заинтересирани за научно - истражувачка работа овозможувајќи им проширување на своите знаења, развивање на љубов кон науката кај студентите и други лица, формирање научни збирки на друштвото, изработка на елаборати, програми, планови и проекти за свои и потребите на други субјекти, обука и едукација на заинтересираните субјекти од областа на делување со која се занимава друштвото, организирање предавања, излети, работилници, симпозиуми, конгреси, и други слични средби, издавачка дејност на друштвото, издавање брошури, публикации, билтени и друго, информирање на јавноста за резултатите и постигнувањата од својата работа, воспоставување контакти и соработка со слични организации во земјата и надвор од неа, поттикнување и взаемно познавање меѓу членовите на друштвото.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Македонско друштво на студенти физичари во скратена форма МДСФ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.зг. 43/02. (16225)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 19/2002 од 30.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија ЈАКОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт од с. Прдејци - Гевгелија, со жиро сметка број 41610-601-40391 која се води кај Агенцијата за работа со блокирани сметки, број на регистарска влошка 1-46543-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот Јаков интернационал од с. Прдејци - Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (15268)

Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 6/2002 од 30.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Акционерското друштво за модна конфекција "ВАТЕКС" п.о. извозувач од Валаандово, со жиро сметка број 41301-601-1263 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник Драги Димовски - дипломиран економист од Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 75.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Доверителот кој без оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетните последици кои поради тоа би можеле да настанат.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат директно кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на собир на доверители на 04.07.2002 година во 10,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште на 12.07.2002 година со почеток во 10,00 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Гевгелија. (15269)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 73/2002 од 29.05.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги Горица Илиеска РОЈАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево со седиште на ул. "Шула Мина" бр. 3, запишан во регистарска влошка 0101299?-8-03-000, на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-41544 во Агенција за блокирани жиро сметки со основна дејност други услуги на исхрана.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (15270)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 92/2002 од 29.05.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Роберт Китаноски КИНЕЗ увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп со седиште на ул. "Борка Спиркоски" бр. 32 запишан во регистарска влошка 01011928?-8-03-000, на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-51593 во Агенција за блокирани жиро сметки со основна дејност трговија на мало со облека.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (15271)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 158/02 од 29.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет со обувки, гумарски и други производи на големо и мало БОРОВО ДОО со седиште на ул. "Казанска" бр. 8, Скопје со жиро сметка 40100-601-97281, Агенција за блокирани сметки со регистарска влошка 1-14558-0-0-0.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Симон Михајловски со адреса ул. "Белишка" бр. 18, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 04.09.2002 година во 12,00 часот во соба 44 во Основниот суд во Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15272)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 75/02 од 28.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за консалтинг и деловни услуги "АНАСТАСИЈА" Александар и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мишко Михајловски" бр. 19, со жиро сметка 40100-601-229084, и регистарска влошка 02031195?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за консалтинг и деловни услуги "АНАСТАСИЈА" Александар и др. ДОО увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15284)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 208/2002 од 31.05.2002 година, се определуваат следните мерки за обезбедување:

Се одредува дека должникот "ТРЕСКА МЕБЕЛ" АД Скопје со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 130 и жиро сметка 40100-601-3044, може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привременитот стечаен управник.

Се задолжува привременитот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка.

Се забранува одредување или спроведување на присилно извршување или обезбедување спрема должникот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привременитот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Мерките за обезбедување се определуваат до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15292)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 96/02 од 27.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија и услуги "Ти-На" Консалтинг ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 236, со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија и услуги "Ти-На" Кон-

салтинг ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 236, со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над стечајниот должник.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (15295)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 165/02 од 04.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Даниела Драган Даневска "ТП" - "ДЕНИВ" со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 77/III-6, со жиро сметка 40100-601-385473, и регистарска влошка 1-68150-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Даниела Драган Даневска "ТП" - "ДЕНИВ" од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15302)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 220/2001 од 12.04.2002 година, се запира стечајната постапка отворена над должникот Трговско претпријатие за транспорт, трговија и услуги Друштво за промет, производство, услуги и инженеринг "ИВ МЕН" Ивица и други ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Никола Парапунов" бб, Скопје и жиро сметка 40100-601-429521, Агенција за блокирани сметки со решение на овој суд Ст. бр. 220/2001 од 26.09.2001 година поради тоа што не постои имот што влегува во стечајната маса.

По запирањето на стечајната постапка должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15310)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 107/2002 од 15.04.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "МОБИ КО" ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Прохор Пчински" бр. 94, и жиро сметка 40100-601-275364, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "МОБИ КО" ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Прохор Пчински" бр. 94, и жиро сметка 40100-601-275364, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 207/2002 од 24.05.2002 година, за поведување претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот АД "МЕРКЕЗ" во мешовита сопственост за угостителство и туризам на големо и мало со седиште на ул. "Славеј Планина" бб и жиро сметка 40100-601-1044.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот, се до донесување на одлука за отворање на стечајната постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 03.07.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15459)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 18/2002 од 23.05.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "ГЕМА ПЛАСТ" од Гевгелија со седиште на ул. "Индустриска" бб, и број на жиро сметка 41610-601-54320 и единствен даночен број 4006994102861 во Гевгелија но истата не се спроведува заради немање на имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се заклучува.

Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од денот на објавувањето, преку Основниот суд во Гевгелија до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (15428)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 28/2001 од 12.07.2001 година, над Друштвото за производство и промет "ЛЕДЕР ЕКСПРЕС" Бисерка и др. ДОО од Тетово, ул. "127" бр. 11 од Тетово со жиро сметка 41500-601-51771 и регистарска влошка 02008146?-3-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (15471)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 14/02 од 29.03.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и туризам "АЛЕКСАНДАР-ТРАВЕЛ-ТРЕЈД" ДОО со седиште на ул. "Горно Лисиче" бр. 6, со жиро сметка 40100-601-186290, како и број на регистарска влошка 1-31290-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и туризам "АЛЕКСАНДАР-ТРАВЕЛ-ТРЕЈД" ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15502)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 443/01 од 09.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, промет, услуги и производство "БИП КО-МЕРЦ ТРАНСПОРТ" Борис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Горноврановска" бр. 122, со жиро сметка 40100-601-346324, и регистарска влошка

02022582?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, промет, услуги и производство "БИП КОМЕРЦ ТРАНСПОРТ" Борис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15504)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 240/2002, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ФРАНКФУРТ АМ МАЈН" Шефкет ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Јајце" бр. 23 и жиро сметка 40500-601-84073 па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ФРАНКФУРТ АМ МАЈН" Шефкет ДООЕЛ Скопје

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15505)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 189/2002 од 13.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ЕВРОПРОГРЕС" ЦО - увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 5/5-6, и жиро сметка 40100-601-35017, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ПТП "ЕВРОПРОГРЕС" ЦО - увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 5/5-6, и жиро сметка 40100-601-35017, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15769)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 147/02 од 06.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "САШИГО" Томе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Жарко Зрењанин" бр. 6-6, со жиро сметка 40100-601-115046, и регистарска влошка 02027763?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "САШИГО" Томе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15771)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 183/02 од 06.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "АЛАТНИЦА МИЛОШЕВСКИ", Славе и други ДОО извоз-увоз Скопје со седиште на ул. "Перо Наков" бр. 83, со жиро сметка 300000001075572, и регистарска влошка 02029108-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "АЛАТНИЦА МИЛОШЕВСКИ", Славе и други ДОО извоз-увоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15772)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 24/2002 од Кичево, отвори стечајна постапка над должникот ПУТП "СИМЕКС" - Кичево и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (15855)

Се запира стечајната постапка со решение Ст. бр. 186/99, од 5.6.2002 година, над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги Југопромет-Заеднички служби ДООЕЛ од Струмица со седиште на ул. "Климент Охридски" бр. 55.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе наведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горе наведеното Друштво ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15856)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 40/2002 од 31.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ Сузана Стојан Иванова ТП Босилово, општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-21964 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе наведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (15857)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 30/2002 од 21.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ГОГО - Душко ДООЕЛ -Тетово, ул. "Беличица" бр. 39, со жиро сметка 41500-601-12921, што се води при Агенција за работа со блокирани сметки ПЕ - Тетово, запишано во регистарска влошка при Основниот суд Скопје I - Скопје, под рег.влошка 02027202-8-03 и под Т.рег. бр. 11896/99 од 20.03.2000 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на трговските друштва што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (15858)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 17/02 од 30.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец за

трговија на мало Мјузик пулсе Зоран Атанас Крцев ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-67378 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (15859)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 94/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги БОЖО-БОШКО ДООЕЛ увоз-извоз с. Кривогаштани со седиште во Кривогаштани запишан во регистарска влошка 01010469?-8-03, на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки со жиро сметка 41100-601-51131 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должел само нему лично, а бил единствен основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (15860)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 133/02 од 04.06.2002 година, над Друштвото за трговија производство и услуги Крисми Мило Гошевски и др. Битола ул. "Анести Пановски" бр. 10/1, со дејност трговија, и жиро сметка 500-1037-20, при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15862)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 122/02 од 04.06.2002 година, над ДООЕЛ за производство и трговија Пеце Иванов "Филма" ул. "Мукос" бр. 100, со дејност услужна, и жиро сметка 290-200000058532, при Тетекс Кредитна банка филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15863)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 254/01 од 04.06.2002 година, над ДООЕЛ за производство и трговија "Нидимал" од с. Новаци, со дејност трговија, и жиро сметка 40300-601-86015, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15865)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 33/2002 од 09.05.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "Девла" ЦО - Кичево со број на жиро сметка 40320-601-5946 при ЗПП Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие "Девла" Кичево поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (15866)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 131/02 од 06.06.2002 година, над Претпријатието за производство и трговија "Нас-саб" ПО Битола, ул. "Солунска" бр. 77-6, Т.рег. 1-13925, со дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-601-59327, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15945)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со Решение II. Ст. бр. 142/00 од 11.06.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало и извоз-увоз „ЕЛ-ЕС-ЕМ“ Ц.О. Скопје со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 4/1-17, со жиро сметка бр. 40100-601-266909 и регистарска влошка 1-24878-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало и извоз-увоз „ЕЛ-ЕС-ЕМ“ Ц.О. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16084)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 102/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, Петар Камчески „Д+Д КОРПОРАЦИОН“ увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп запишан во регистарска влошка 01002084?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 300020000202571 во Комерцијална банка АД - Скопје Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради што должникот должи само кон единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (16154)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 112/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за превоз на патници на Владо Васил Заткоски ВЛАЗА Т.П. Кривогаштани со седиште на ул. „Никола Карев“ бр. 5 запишан во регистарска влошка 01010892?-6-06-000 на Основен суд Битола, со дејност превоз на патници во друмскиот сообраќај - слободен со жиро сметка 300020000067450 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (16155)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 115/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија Александар Кокароски „ВАРКОМ“ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. „Борка Лопач“ 26 Прилеп, запишан во регистарска влошка 01009682?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност производство на метални конструкции и делови на конструкции со жиро сметка 41100-601-9261 во Заводот за платен промет.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (16156)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 114/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, промет и услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „ГОСЛА“ Прилеп П.О. со седиште на ул. „Горги Димитров“ бр. 85 Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-15037 на Окружен стопански суд Битола, со основна дејност разни животни продукти и производи за домашна пот-

реба, жиро сметка 41100-601-26614 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (16158)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 100/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги Билјана Маркоска ТРГОМАК увоз извоз ДОО-ЕЛ-Прилеп, запишан во регистарска влошка 01001818?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност производство на друга горна облека, со жиро сметка 4100-601-43073 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради што должникот должи само кон единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (16159)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 103/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство и трговија, увоз-извоз Трајче Петрески СОЛИТ ДООЕЛ Прилеп запишан во регистарска влошка 01008077?-8-03-000 на Основен суд Битола, со дејност одгледување на живина со жиро сметка 300020000014779 во Комерцијална банка - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (16160)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, Ст. бр. 1/96 од 31.5.2002 г. стечајната постапка над стечајниот должник ППУТ АД Комерц од Струмица, се заклучува, се разрешува од должност стечајниот управник Тодор Партенов од Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре наведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“ преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (16161)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 71/02 од 06.06.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Соња Трајко Андонова тп од Струмица, со жиро сметка бр. 220421100162398 што се води при Македонска банка АД Скопје експозитура Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16163)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 120/02 од 06.06.2002 година, над ДООЕЛ „10-ти мај“ Битола ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 92/17, дејност угостителство со жиро сметка 40300-601-102943, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16368)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 110/01 од 06.06.2002 година, над ДООЕЛ „Наши деца“ Бито-

ла, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 85-3/40, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-15026, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16369)

Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 262/02 од 19.09.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско услужно претпријатие „МАКОНА-МН“ ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Разловечко востание“ бр. 5/1-2, и жиро сметка број 40120-601-360972, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Трговско услужно претпријатие „МАКОНА-МН“ ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатие при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (16803)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 142/02 од 12.06.2002 година, над ПП за трговија, транспорт, услуги и производство „Транс Рива“ Битола, Трег. 1-17745, дејност превоз, жиро сметка 40300-601-73863, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16994)

Основниот суд во Штип, со решение бр. 165/02 од 13.06.2002 година, отвори стечајна постапка над Транспортно трговско претпријатие во приватна сопственост увоз-извоз „Веготранс“ п.о. Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16995)

Основниот суд во Штип, со решение бр. 129/02 од 13.06.2002 година, отвори стечајна постапка над Друштвото за трговија, транспорт и услуги АС-Д ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16996)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 97/2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ЛИНГВИСТ Бицоски Славко ДОО со седиште на ул. „Кеј 1 ви мај“ бр. 29, Прилеп, запишан во регистарска влошка 01007985?-3-03-000, на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници со мешовита стока, жиро сметка 300220000017204 во АД Комерцијална банка Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (16997)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.Л. бр. 44/02 од 28.03.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „СЕЛИНА-1“ д.о.о. експорт-импорт од Валандово, ул. „Маршал Тито“ бр. 133 од Валандово со жиро сметка 41310-601-51878.

За ликвидатор се определува лицето Живко Николов од Валандово, со стан на ул. „Маршал Тито“ бр. 133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15952)

Ликвидаторот Дејан Митров од Гевгелија, ул. „Миле Пецанов“ бр. 20, запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П.трег. бр. 3096/2002 објавува дека Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги БЕЛМОР - М Јован ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија и со број на жиро-сметка 200000033495062 отворена при Стопанска банка - Филијала Гевгелија е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (15955)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2804/2002 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги АМБИЕНТ експорт-импорт Весна ДООЕЛ Скопје со број на жиро-сметка 300000000190932 отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16073)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2975/2002 објавува дека Друштвото за производство, трговија на големо и мало СОКОЛОВА Радка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со број на жиро-сметка 300000000107318 КБ отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16074)

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2616/02 објавува дека Приватната здравствена ординација, ординација по општа медицина УРГЕНТА С Самир Хаџиабдул ДООЕЛ-Скопје со број на жиро-сметка 300000000713374 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (16109)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I Л. бр. 93/2002 од 12.04.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за трговија и услуги „СОНИ БАС“ увоз-извоз ЦО - Куманово, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 57.

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски од Куманово, со стан на ул. „Живко Чало“ бр. 92 и тел. 0901/29-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15872)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 87/02 од 02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство и трговија Агросеме доел Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (15874)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 75/02 од 02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Смилок доел Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (15875)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 83/02 од 02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Златибор Сашко доел Босилово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (15876)

Ликвидаторот Марковски Стојан од Скопје, ул. „11 Октомври“ бб, запишан во Судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение П. Трег. бр. 3/2002, објавува дека Друштвото ПППУ „ЈУМАК“ Скопје со број на жиро-сметка 40120-601-243344 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15760)

Ликвидаторот Стојан Марковски од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение П. Трег. бр. 1/2002, објавува дека Друштвото ПППУ „ПИПИН КОМЕРЦ“ Скопје со број на жиро-сметка 40100-601-115303, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (15762)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во Судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со Реше-

ние П. трег. бр. 2871/02 објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги СМАИЛОВИК ТРАНС 2000 Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Скопско со број на жиро-сметка 200000032779590 отворена при Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 106/2002 од 8.04.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за производство, трговија и услуги „АМИС“ експорт-импорт Д.О.О. од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7/7-12, со жиро сметка 40100-601-115548.

За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихомир од Скопје, со стан на ул. „Симче Настевски“ бр. 35 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 425/2001 г. од 26.03.2002 год., е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за трговија на големо и мало „Б и Ч-Промет“ ДОО увоз извоз - Скопје, со седиште на ул. „Никола Карев“ бр. 51/1 и жиро сметка 40110-601-202477.

За ликвидатор се определува лицето Атанасовска Љубинка од Скопје, со стан на ул. „Никола Карев“ бр. 51/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 102/2002 од 1.04.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за производство, услуги и трговија на големо и мало „МГС“ Ц.О. увоз-извоз Скопје од Скопје, ул. „Киро Димишков“ бр. 32, со жиро сметка 40100-601-350841.

За ликвидатор се определува лицето Митев Горан од Скопје, со стан на ул. „Првомајска“ бр. 21-6-17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Л.бр. 277/2001 година донесено од овој суд на 14.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Производно трговско и услужно претпријатије "БАМ-БИ.Б.Б" ДОО експорт-импорт - Тетово, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, и жиро сметка 41500-601-39955, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15933)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 121/02 од 06.06.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за услуги и трговија Амбра увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (15934)

Се отвора ликвидациона постапка над Трговското друштво за трговија Банко ДООЕЛ увоз-извоз с. Банско, Муртино и истата се заклучува.

Се распределува имотот на Трговското друштво за трговија Банко ДООЕЛ увоз-извоз с. Банско, Муртино во вкупна вредност од 1.429.680,00 денари, а кој се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП. бр. 3157 во КО на с. Банско, општина Муртино со вкупна корисна површина од 203 м² на единствениот содржник Хасанов Нешад од с. Банско, Муртино.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (15935)

Се отвора ликвидациона постапка над Трговското друштво за трговија Социјалец ДОО увоз-извоз Струмица и истата се заклучува.

Се распределува имотот на Трговското друштво за трговија Социјалец ДОО увоз-извоз Струмица, во вкупна вредност од 2.921.510,00 денари, а кој се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП. бр. 1678 во КО на град Струмица на бул. "Маршал Тито" бб, во вкупна корисна површина од 126 м² што претставува збир од четири делови-удели на основачите, односно содржниците.

Распределбата се врши според односот на номиналните износи на уделите, а меѓу содржниците Абрашев Бранко од Струмица со удел од 832.536,00 денари, на Цунева Ефимија од Струмица, со удел од 834.810,00 денари, на Самаракот Бранко со удел од 417.340,00 денари и на Љиљана Божинова од Струмица, со удел од 834.680,00 денари.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (15936)

Се распределува имотот на Друштвото за трговија и услуги Три срца ДОО увоз-извоз Струмица со седиште на ул. "Благој Мучето" бр. 12, во Струмица во вкупна вредност од 1.314.180,00 денари кој се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП бр. 1679/1 во КО на град Струмица и тоа на ул. "Благој Мучето" бр. 12 со вкупна корисна површина од 2029 м² што претставува дел-удел на основачот Панов Илија.

Ликвидационата постапка на Друштвото за трговија и услуги Три срца ДОО увоз-извоз Струмица се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (15937)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 95/02 од 04.05.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало со увоз-извоз и угостителство "Влаир" п.о. с. Јакимово, Веница и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (15938)

Ликвидаторот на Трговското друштво за промет и услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје с. Драчево, ул. "Партизански пат -2" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3147/02 од 31.05.2002 година, објавува дека Трговското друштво за промет и услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Партизански пат-2" бр. 2, с. Драчево, со жиро сметка 300000000610263, при Комерцијална банка а.д. Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (15887)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 123/2002 од 29.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги "МАН САР ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Славка Димова" бр. 2-б, и жиро сметка 40100-601-349443.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15888)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 120/02 од 17.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "ЈАША-ПРОМ" ц.о. од Скопје, со жиро сметка 40120-601-178416.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15889)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2390/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02038446?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало, услуги и шпедиција МАП, Пивара ДООЕЛ, Скопје ул. "810" бр. 3-а, Скопје.

За ликвидатор се запишува Ратко Чадиговски и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16082)

Ликвидаторот на Ратко Чадиговски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 90/5-5, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-

ние П.Трег.бр. 2390/2002 од 21.05.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, услуги и шпедиција МАП, Пивара ДООЕЛ, Скопје ул. "810" бр. 3-а, и со број на жиро сметка 200000035438554, отворена при Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16083)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3282/2002 од 31.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02020367?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за внатрешен и надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ трифун ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Трајко Китанчев" бр. 32.

За ликвидатор на друштвото се запишува Локовски Трифун.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3282/2002. (16180)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3171/2002 од 28.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004908?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МАДИСА Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кавадарска" бр. 6.

Се запишува ликвидаторот Лидија Атанасовска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3171/2002. (16181)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3063/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025640?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Јавното трговско друштво за промет со стоки и услуги МИКИ-ТРЕЈД Димитар Гацевски и др. увоз-извоз Скопје, ул. "Водњанска" бб.

Се запишува ликвидаторот Илија Ристески.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3063/2002. (16182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3096/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033667?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги БЕЛМОР-М Јован ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Миле Пецанов" бр. 20.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги БЕЛМОР-М Јован ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Миле Пецанов" бр. 20.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3096/2002. (16183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2876/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009153?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за производство, трговија и услуги ХРОНОС Снежана ДООЕЛ Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Снежана Русоманова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2876/2002. (16184)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2804/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02022262?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АМБИЕНТ експорт-импорт Весна ДООЕЛ Скопје, ул. "Коста Шахов" бр. 6, Скопје.

За ликвидатор се именува Петрески Мирко и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2804/2002. (16185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2975/2002 од 30.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034443?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на големо и мало СОКОЛОВА Радка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Љуботенски пат" бр. 48 б.

За ликвидатор се запишува Мирко Петрески и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2975/2002. (16186)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2030/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019421?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за трговија на големо и мало БИБАН ТРЕЈД Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 23/4-15, Скопје.

Запишување на ликвидатор: Димитровска Мирјана, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, Скопје, тел. 171-599.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2030/2002. (16188)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2916/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027012?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското друштво за производство, посредување, транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало РУЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "III Македонска бригада" бр. 73 б.

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Ефтим Петров.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2916/2002. (16189)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2803/2002 од 16.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032997?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за производство, промет и услуги Д2 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Фрањо Клуз" бр. 2/2-14.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, промет и услуги Д2 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Фрањо Клуз" бр. 2/2-14.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2803/2002. (16190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 96/02 од 28.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ЉУМА-ПРОМЕТ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. "126" бр. 22, со жиро сметка 41500-601-17816.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки, Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања, во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16370)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 87/2002 од 28.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ОРТАК-КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт-Тетово, ул. "142" бр. 38 и жиро сметка 41500-601-10857.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16371)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 97/2002 од 02.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "НИЈАЗИ КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО-Тетово, ул. "Љуботенска" бр. 6, со жиро сметка 41500-601-29962.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222 и тел. 332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16372)

Ликвидаторот Душко Кировски од Тетово, ул. "Љубо Божиноски-Пиш" бр. 66, објавува дека со решението П. Л. бр. 145/2002 од 21.05.2002 година, при Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги КРАЉ експорт-импорт Нади и други ДОО-Тетово, со жиро сметка бр. 280-0100000022-48, Алфа банка-Скопје, мигрирана од ЗЗП-Тетово, со бр. 41500-601-60410.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето во "Службен весник на РМ", а најдоцна 30 дена од последното објавување.

Од ликвидаторот. (16373)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 236, во м.в. "Нерзини" класа 2, во површина од 1322 м², КО Раброво, во сопственост на Грошева Катерина од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 274 издаден од ДЗГ - Одделение за премер и катастар Валандово, за цена од 30,00 денари од 1 м².

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб, Валандово. (15286)

Се разменува земјоделско земјиште нива во м.в. "Гуменица" лоцирана на КП бр. 1197/3 со површина од 204 м², сопственост на Гелески Петре и Стефоски Горѓи од Охрид с. Елшани за пасиште во м.в. "Св. Мартинија" лоцирано на КП. бр. 841/1 со површина од 322 м², сопственост на Стојоска Цвета од Охрид, с. Елшани.

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин) (15288)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 426/1, план 6, на место викано "Касам Јабука", нива четврта класа со вкупна површина од 475 м², во К.О. Вучи Дол, сопственост на Трајанка Станојковска од Скопје, според Поседовен лист број 2826 за К.О. Вучи Дол за цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (15356)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1454/3 пасиште прва класа во место викано "Долини Ограѓе" со површина од вкупно 400 м² КО Кадино дека сопственикот Велковски Цветко со живеалиште во с. Кадино, Скопје, наведената парцела ја продава по цена од 150,00 денари по еден м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (15341)

Се продава земјоделско земјиште - нива на К.П. број 660/56, план 7, скица 11 во К.О. Оризари, место викано "Црвливица" нива 2 класа со површина од 285 м², сопственост на Павиќевик Љубиша, според Поседовен лист број 1961 на К.О. Оризари за цена од 320,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (15245)

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот-земјоделско земјиште, построено на КП бр. 2738 план 014 скица 029 место викано "Мел", култура нива, класа 5, со површина од 2673 м², КО Мирковци сопственост на Каровски Оливер за цена од 7.250 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревик, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (15263)

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште-нива, кое лежи на КП број 499/2, план 7, скица 3, место викано "Рамниште", класа 5 (петта), на КО Осинчани, во вкупна површина од 4972 м², сопственост на Богдановски Драган, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 19/17, Скопје, евидентирано во Поседовен лист број 270, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (15274)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: на К.П. бр. 15 во место викано "Царевица", ливада 6 класа во вкупна површина од 300 м²; К.П. бр. 15 во место викано "Царевица", нива 6 класа во вкупна површина од 2500 м²; К.П. бр. 15 во место викано "Царевица", пасиште 5 класа во вкупна површина од 2100 м²; и К.П. бр. 15 во место викано "Царевица", нива 4 класа во вкупна површина од 2000 м², сите заведени во Поседовен лист бр. 692 за КО Лисиче, сопственост на Веселин Андреевски од Велес, за цена од 42.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марија Хаџи Петрушева, ул. "Солунска" бр. 3, Велес. (15479)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште на КП бр. 204, план 003 скица 002, м.в. "Лозја" Катастарска култура 14000, класа 3, во површина од 2114 м² евидентирана во имотен лист број 21 за КО Мало Коњари, сопственост на Мишеска Недан Писана, Мишески Борис Драган, Мишески Борис Здраве, Мишески Борис Благоја, Мишески Борис Љубе и Мишески Борис Софрониа сите од с. Мало Коњари, Прилеп.

Купопродажната цена на горенаведениот имот изнесува 31.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14. (15480)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Демир Капија. Парцела број 5177 во место викано "Болницата" Интензивно лозје со површина од 1200 м² во Катастарска општина Демир Капија.

Парцела број 5178 во место викано "Болницата" Пасиште со површина од 240 м² во Катастарска општина Демир Капија.

Сопственост на Каранфилов Добри од Демир Капија, ул. "Партизанска" бр. 28 Б. Цена на продажба 39.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (15481)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 3/3 нива од 8 класа на м.в. "Селиште" во површина од 500 м² запишана во П.Л. бр. 632 за К.О Речане сопственост на Муча Ахмет Ферит од Гостивар за купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ", бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (15482)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП број 1645 дел 1 во м.в. "Сарика" класа 3, во површина од 2458 м² и нива на КП број 1646 м.в. "Сарика" класа 3, во површина од 1685 м² по цена од 40,00 денари за метар квадратен, по Имотен лист број 14059 за КО Прилеп, сопственост на Мирчески Илија Петар, Мирчески Илија Коце и Мирчески Илија Милан од Прилеп, ул. "С. Апостолски" бр. 9.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на излегувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (15483)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, К.П. бр. 3881, план 020, скица 005, м.в. "К. Крстев" култура нива, класа 3, со вкупна површина од 2 307 м² и тоа 1/4 идеален дел, во сопственост на Благој Димовски, евидентирано во Имотен лист бр. 517, издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премет и катастар Кавадарци, за цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (15877)

Се продава земјоделско земјиште во КО Вазарци, К.П. бр. 711, план 004, скица 014 м.в. "Црешново", култура-лозје, класа 5, со вкупна површина од 4290 м² и КО Вазарци, К.П. бр. 712, план 004, скица 014, м.в. "Црешново", култура-нива, класа 6, со вкупна површина од 1 865 м², во сопственост на Косте Андов и Камче Андов, евидентирани во Имотен лист бр. 328 и 50, издадени од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премет и катастар Кавадарци, за цена од 55.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (15878)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 596, план 5, м.в. "Воденичиште", култура нива, класа 3, со површина од 1 741 м², запишана во Поседовен лист бр. 205, за КО Орман, сопственост на Пирков Мирко, за цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански Одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (15782)

Се продаваат идеални делови од недвижен имот-лозје, класа 2, во м.в. "Нерешко Долче", К.П. бр. 439, план 3, скица 5а. Вкупната површина изнесува 2 054 м², КО Д. Водно, во ПЛ бр. 20, сопственост на Трпчевски Љупчо, по цена од 11,00 евра во денарска противвредност по квадратен метар.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, општина Карпош, Скопје. (15783)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, пасиште, класа 2, на К.П. бр. 169, за КО Жабјани, запишан во ПЛ 226, за КО Жабјани, на м.в. "Долни Ливади", и тоа идеален дел од 18/40 идеални делови или површина од 4 337 м², од вкупната површина која изнесува 9 637 м², сопственост на Николовски Благоја од с. Г. Оризари, преку полномошникот Николовски Горги од Битола, ул. "Александар Турунџиев" бр. 3/40, за вкупна купопродажна цена од 25,00 денари од 1 м² или вкупна купопродажна сума од 108.425, 00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот М-Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (15940)

Се продава земјоделско земјиште, нива на К.П. бр. 4162, во м.в. "Мера", план 9, скица 65, класа 3, со површина од 1 020м², КО Пирава, во сопственост на Лековска Софија, евидентирано во Поседовен лист бр. 1172, издаден од ДЗГ-одделение за премер и катастар Валандово, за цена од 20.000,00 денари од 1м².

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб, Валандово. (15942)

Се продава недвижен имот - 1/2 идеален дел од неплодно земјиште со вкупна површина 3280 м², што се наоѓа на КП 551/3, м.в. "Гупријан", КО Батинци, сопственост на Драган Малетиќ од Скопје.

Се повикуваат сопственикот и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа") (16234)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП број 1733 дел 1 во м.в. "Сарика" класа 3, во површина од 1677 м² и нива на КП број 1734 м.в. "Сарика" класа 3, во површина од 2539 м² по цена од 20,00 денари од метар квадратен, од Имотен лист број 2137 за КО Прилеп, сопственост на Петрески Богоев Славе од Скопје, ул. "С. Војвода" бр. 3.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски бр. 2, Прилеп. (16973)

Сопственикот Блажо Донов од Скопје, на ул. "Теодосиј Синаетски" бр. 30-А, продава земјоделско земјиште 4 класа, површина од 403 м², м.в. "Кисела Јаболка", КП. 424/3 КО Волково, заведено во П. Лист бр. 833, за цена од 500 денари по м².

Се повикуваат лицата со првенство на купување да се јават на тел. 384-101, кај сопственикот, во рок од 30 дена, во колку се заинтересирани за купување. Во спротивно го губат правото на првенство. (16948)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1995/1, в.м. "Круши", кл. 6 со површина од 1880 м² за цена од 20.000 денари заведено на Имотен лист број 12 КО Марена, сопственост на Симеон Темков од с. Марена Кавадарци, ул. "Партизанска" број 1.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се сметат дека не се заинтересирани за купување. (16164)

Се продава недвижен имот од 2531 м² на КП број 303/1, план 7, скица 18, викано место "Чука", култура нива, класа 6, во Катастарска општина Караслари, и недвижен имот од 1249 м², на КП број 302/2, план 7, скица 18, викано место "Чука", култура и лозје, класа 4, во Катастарска општина Караслари, заведени во Поседовен лист број 217, сопственост на Спасовски Атанас од Велес, со стан на ул. "Благој Горев" бр. 67/5, за цена од 945 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Магдалена Ордева на ул. "Владимир Назор" бр. 2, Велес. (16165)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, построено на КП бр. 830/3 план 4 скица 11, место викано "Долно Поле Кочинар", култура нива, класа 7, со површина од 518 м², КО Морани сопственост на Нешова Петранка за цена од 124.320,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и граничарите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (15967)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1419090/00 издаден од УВР-Скопје на име Крстевски Александар, ул. "Негоричанска" бр. 21, Скопје. (16001)

Пасош бр. 1260962/99 издаден од УВР-Скопје на име Узунова Антонија, ул. "О. Прица" бр. 16, Скопје. (16004)

Пасош бр. 1705312 издаден од СВР-Тетово на име Незири Реџеп, Рогле, Тетово. (16028)

Пасош бр. 1706857/02 издаден од СВР-Тетово на име Незири Сокољ, с. Рогле, Тетово. (16029)

Пасош бр. 1322685 издаден од УВР-Скопје на име Драган Иванов, ул. "АВНОЈ" бр.58/32, Скопје. 16030

Пасош бр. 1355191 издаден од УВР-Скопје на име Костовски Киро, ул. "Х.Т. Карпош" бр. 48, Скопје. (16062)

Пасош бр. 1277430 издаден од СВР-Тетово на име Арифи Салји, с. Шипковица, Тетово. (16063)

Пасош бр. 1597438/01 издаден од УВР-Скопје на име Љачи Беким, ул. "К. Асенов" бр. 24/1-3, Скопје. (16065)

Пасош бр. 1680651/01 издаден од УВР-Скопје на име Селим Суварес, ул. "Гарибалди" бр. 12, Скопје.

(16072)

Пасош бр. 0554864 издаден од УВР-Скопје на име Аврамовска Сузана, ул. "К. Фетак" бр. 15, Скопје.

(16079)

Пасош бр. 1040382/97 издаден од УВР-Скопје на име Џемаиловски Ружди, с. Црн Врв, Скопје.

16093

Пасош бр. 705550/95 издаден од УВР-Скопје на име Емине Иљаз, ул. "Брсјачка Буна" бр. 137-б, Скопје.

(16103)

Пасош бр. 1084108/98 издаден од СВР-Тетово на име Халими Блерим, ул. "108" бр.54, Тетово.

16132

Пасош бр. 1207898 на име Павлески Стамболе, Кичево.

(16139)

Пасош бр. 1308406 на име Лиманоски Насер, с. Шутово, Кичево.

(16140)

Пасош бр. 944984 на име Ѓоргева Савче, ул. "В. Поп Јорданова" бр. 52, Штип.

(16142)

Пасош бр. 083543 на име Паскоски Гоце, Охрид.

(16147)

Пасош бр. 0029750 на име Илиева Слободанка, с. Фурка, Гевгелија.

(6945)

Пасош бр. 802694 на име Давутовски Сеидо, ул. "Козјак" бр. 16, Битола.

(14531)

Пасош бр. 526527 на име Муса Тасим, с. Добовјани, Струга.

(15131)

Пасош бр. 1065088 на име Рочоски Јурем, с. Долна Белица, Струга.

(13164)

Пасош бр. 1401282 на име Селмани Џеваир, с. Чолопек, Тетово.

(12462)

Пасош бр. 1419239 издаден од УВР-Скопје на име Ристик Владана, бул. "АСНОМ" бр. 30/2-3, Скопје.

(16157)

Пасош бр. 1449268/00 издаден од УВР-Скопје на име Али Џевџет, ул. "Дижонска" бр. 17/28, Скопје.

(16249)

Пасош бр. 351576/94 издаден од УВР-Скопје на име Веска Чаповска, ул. Васил Левски бр. 9, Скопје.

(16250)

Пасош бр. 1708552/02 издаден од УВР-Скопје на име Мирјана Иванова Бојациевска, ул. "В. Карангелески бр. 19/23, Скопје.

(16258)

Пасош бр. 1388138 на име Цветкоска Александра, ул. "Ц. Коњарец" бр. 56, Прилеп.

(16313)

Пасош бр. 1470276 на име Михаилов Васе, ул. "Партизанска" бр. 11, Струмица.

(16332)

Пасош бр. 1656264 на име Поп-Гонов Трајче, Гевгелија.

(16333)

Пасош бр. 695889 на име Тони Каракамишев, ул. "Д. Лахчански" бр. 41/51, Битола.

(16335)

Пасош бр. 1284905/99 на име Јаја Рахим, с. Шипковица, Тетово.

(16340)

Пасош бр. 1356277/00 издаден од УВР-Скопје на име Бекири Ридван, бул. "Македонско Косовски Бригади" 42/40, Скопје.

(16346)

Пасош бр. 1426288/00 на име Беба Ментар, ул. "Борис Кидрич" бр. 117/3/1, Гостивар.

(16397)

Пасош бр. 1627591 на име Бесарт Аме, ул. "8-ми Септември", Дебар.

(16401)

Пасош бр. 1686519 издаден од УВР-Куманово на име Ајвазовиќ Хајруш, с. Опае, Куманово.

(16414)

Пасош бр. 1257838/99 издаден од УВР-Скопје на име Сами Исмени, с. Глугово, Скопје.

(16417)

Пасош бр. 1328600/99 издаден од УВР-Скопје на име Демировски Северџан, ул. "Динска" бр. 26, Скопје.

(16421)

Пасош бр. 1691862 издаден од УВР-Скопје на име Речепи Абедин, ул. "3" бр. 2, с. Идризово, Скопје.

(16423)

Пасош бр. 680126/95 издаден од УВР-Скопје на име Јовановиќ Миодраг, ул. "Благоја Стефковски" бр. 27/1-12, Скопје.

(16426)

Пасош бр. 1560085 на име Асани Арменд, с. Чегране, Гостивар.

(16338)

Пасош бр. 1367386/00 издаден од СВР-Виница на име Илчо Атанасов, ул. "Г. Прличев" бр. 20, Виница.

(16448)

Пасош бр. 1447014/00 издаден од УВР-Скопје на име Здравковски Марко, ул. "Кратовска" бр. 17, Скопје.

(16492)

Пасош бр. 1517202 издаден од УВР-Скопје на име Феризи Али, ул. "Слан Дол" бр. 10, Скопје.

(16493)

Пасош бр. 1473921/00 издаден од СВР-Тетово на име Сервет Рустеми, с. Каменјане, Тетово.

(16495)

Пасош бр. 1414263/00 издаден од УВР-Скопје на име Орхан Љоки, с. Визбегово, Скопје.

(16546)

Пасош бр. 1331938 издаден од УВР-Куманово на име Сулејмани Љиридон, ул. "11-ти Октомври" бр. 70-А, Куманово.

(16682)

Пасош б. 1005650 издаден од УВР-Скопје на име Рустемовски Сабит, ул. "Вуковарска" бр. 15, Скопје.

(16686)

Пасош бр. 1351037 на име Харун Мемети, с. Џепчиште, Тетово.

(9490)

Пасош бр. 1552006/01 издаден-а од УВР-Скопје на име Лидија Трајковска, ул. "П. Јанчевски" бр. 23-б, Скопје.

(16769)

Пасош бр. 1551851/01 издаден од УВР-Скопје на име Владо Трајковски, ул. "П. Јанчевски" бр. 23-б, Скопје.

(16770)

Пасош бр. 1244286/00 издаден од УВР-Скопје на име Веби Меџитовски, с. Црн Врв, Скопје.

(16851)

Пасош бр. 1289376/99 издаден од СВР-Велес на име Драган Цанев, ул. "Коле Цветков" бр. 59, Велес.

(16893)

Пасош бр. 1131783/98 издаден од УВР-Тетово на име Ресми Хасани, с. Доброште, Тетово.

(16904)

Пасош бр. 1480825 издаден од УВР-Виница на име Гаврилов Андреј, ул. "Маршал Тито" бр. 43, Виница.

(16936)

Пасош бр. 1241421 на име Амет Куртиши, с. Порој, Тетово.

(16938)

Пасош бр. 1201213 на име Моника Стоименовска, Виница.

(16945)

Пасош бр. 734490/95 издаден од СВР-Тетово на име Јакупи Хакиќ, ул. "Г. Делчев" бр. 21, Тетово.

(16949)

Пасош бр. 1485969/01 издаден од СВР-Тетово на име Ариф Гзим, ул. "169" бр. 20, Тетово.

(16950)

Пасош бр. 1144010/98 издаден од СВР-Скопје на име Мурати Виџилент, ул. "168" бр.33, Тетово.

16951

Пасош бр. 1285159/99 издаден од СВР-Тетово на име Алими Агрон, с. Непроштено, Тетово.

(16953)

Пасош бр. 0738743 издаден од СВР-Тетово на име Алити Екрем, ул. "Р. Цониќ" бр. 127, Тетово.

16960

Пасош бр. 1178672 на име Саиди Меди, с. Лопате, Куманово.

(16943)

Пасош бр. 89034биздаден од УВР-Скопје на име Абдула Шехи, ул. "А. Турунчиев" бр. 49-а, Скопје.

(17039)

Пасош бр. 1280707 на име Бабулова Сузана, ул. "Гоце Делчев" бр. 85, Струмица.

(14036)

Пасош 1046471 издаден од УВР-Куманово на име Зелел Гаши, Черкеско Село, Куманово.

(17021)

Пасош 211093 издаден од УВР-Скопје на име Рамиќевиќ Нермин, ул. "Методија Митевски" бр.13/6, Скопје.

(17043)

Пасош 1192770 издаден од УВР-Скопје на име Рамиќевиќ Неркеса, ул. Методија Митевски бр. 13/6, Скопје.

(17047)

Пасош 1285463 издаден од УВР-Тетово на име Нагип Џабири, с.Палатица, Тетово.

(17055)

Пасош 1178696 издаден од УВР-Куманово на име Сулејмани Џавит, с. Лопате, Куманово.

(17058)

Пасош бр. 1466788 издаден од УВР-Струмица на име Стојменова Жаклина, ул. "Крсте Мисирков" бр. 22, Струмица.

(17067)

Пасош бр. 1673533 на име Лога Арта, Струга.

(17078)

Пасош бр. 1337804 на име Дурмиш Илиријана, Скопје.

(17079)

Чекови од тековна сметка бр.150-53 од бр. 17322-01 до 1732205 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Неловски Кире, Скопје.

(16118)

Чекови од тековна сметка бр. 3106681 од бр. 5342-3-02 до бр. 5342305 и бр. 3688878 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бабиќ Јулија, Скопје.

(16475)

Чекови од тековна сметка бр. 9735338 од бр. 5338383 до бр. 5338391, бр. 5338379, бр. 5338380, бр. 5338381 и бр. 226382 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ризовски Марјан, Скопје.

(16717)

Чекови од тековна сметка бр. 0000203961 (11) чека издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Забазновска Виолета, Охрид.

(16813)

Чекови од тековна сметка со бр. 6268163 и бр. 611-5235 на име Димитријевски Влајко, Гостивар. 16846

Работна книшка на име Рамадан Сали, Скопје.

(16031)

Работна книшка на име Крстев Сашо, Скопје.

(16032)

Работна книшка на име Ментор Ајрулаи, Струга.

(16038)

Работна книшка на име Великоски Гоце, с. Лескоец, Охрид.

(16039)

Работна книшка на име Керман Зендели, с. Матејче, Куманово.

(16048)

Работна книшка на име Неџат Селими, с. Гречец, Скопје.

(16059)

Работна книшка на име Марковска Маја, Св. Николе.

(16061)

Работна книшка на име Галевска Лидија, Битола.

(16077)

Работна книшка на име Андреевска Тања, Скопје.

(16086)

Работна книшка на име Косара Ангелоска, Радовиш.

(16101)

Работна книшка на име Алексова Јасмина, ул. "Лењина" бр. 271/10, Велес.

(16104)

Работна книшка на име Мишкоски Ѓоре, Прилеп.

(16116)

Работна книшка на име Назим Сајноски, Струга.

(16121)

Работна книшка на име Исмаил Беќири, с. Нереште, Тетово.

(16135)

Работна книшка на име Ристеска Ирена, Скопје.

(16152)

Работна книшка на име Андоновски Жарко, Скопје.

(16171)

Работна книшка на име Авдула Баќќари, с. Арачиново, Скопје.

(16187)

Работна книшка на име Грнчаровски Добре, Битола.

(16276)

Работна книшка на име Тодоровски Мирослав, Скопје.

(16278)

Работна книшка на име Лидија Јошеска, с. Кутрегино, Демир Хисар.

(16281)

Работна книшка на име Ивановски Љубиша, Прилеп.

(16295)

Работна книшка на име Амети Меџаит, Скопје.

(16428)

Работна книшка на име Арсовски Маријан, Скопје.

(16491)

Работна книшка на име Дејан Цветковиќ, с. Трубајево, Скопје.

(16494)

Работна книшка на име Есад Муковиќ, с. Баринци, Скопје.

(16499)

Работна книшка на име Имран Беќири, Скопје.

(16500)

Работна книшка на име Бајруш Османи, Скопје.

(16501)

Работна книшка на име Насер Буњак, Скопје. 16509

Работна книшка на име Најдоска Светлана, Крушево.

(16512)

Работна книшка на име Србиновска Суза, ул. "Раштанска" бр. 2-А, Г. Оризари, Битола.

(16514)

Работна книшка на име Виолета Стојаноска, ул. "В. Стефоски" бр. 38, Охрид.

(16515)

Работна книшка на име Ментор Зеќири, с. Лојане, Куманово.

(16518)

Работна книшка на име Афродита Камберовска, ул. "Јоско Илиевски" бр. 2, Куманово.

(16523)

Работна книшка на име Камуран Рашити, с. Љуботен, Скопје.

(16529)

Работна книшка на име Јованчева Елизабета, ул. "Ударничка" бр. 6/18, Св. Николе.

(16547)

Работна книшка на име Ѓорѓиев Ѓорге, Гевгелија.

(16548)

Работна книшка на име Ѓорѓиоска Силвана, ул. "Н. Н. Борче" бр. 20, Прилеп.

(16566)

Воена книшка на име Елисковски Диме, ул. "К. Неделков" бр. 15, Велес.

(16034)

Работна книшка на име Станковска Драгица, Скопје.

(16812)

Работна книшка на име Хусамедин Буши, Скопје.

(16818)

Работна книшка на име Јуксер Усеин, Скопје. 16836

Работна книшка на име Тони Величковски, Скопје.

(16888)

Работна книшка на име Омеровиќ Мехо, Скопје.

(16922)

Работна книшка на име Авни Јашари, Куманово.

(16964)

Работна книшка на име Шиќаковиќ Благоја, Скопје.

(17011)

- Работна книшка на име Ефадаоски Аднан, с. Лажани, Прилеп. (17019)
- Работна книшка на име Вендијовска Анета, ул. "Кланица" бр. 3/9, Битола. (17027)
- Работна книшка на име Маџароски Јован, Струга. (17028)
- Работна книшка на име Кура Кујтим, Струга. 17029
- Работна книшка на име Рашид Урима, Струга. (17030)
- Работна книшка на име Владо Петрушевски, Скопје. (17033)
- Работна книшка на име Мицковска Елизабета, Скопје. (17036)
- Работна книшка на име Тоска Мевлада, Струга. (17037)
- Работна книшка на име Ристе Трајковски, ул. "11-ти Септември" бр. 25-а 2-12, Кичево. (17038)
- Работна книшка на име Нуртен Азири, ул. "С. Станковски" бр. 16, Крива Паланка. (17049)
- Работна книшка на име Љупка Ристовска, Скопје. (17056)
- Работна книшка на име Михајловска Соња, ул. "И. Л. Рибар" бр. 3, Битола. (17084)
- Работна книшка на име Бекири Бајрам, Гостивар. (17089)
- Работна книшка на име Маркоска Анета, ул. "Б. Кидрич", Гостивар. (17090)
- Воена книшка на име Гаврил Пероски, Тетово. (16129)
- Воена книшка на име Јованоски Тони, Охрид. 16150
- Воена книшка на име Мисајловски Бранко, Тетово. (16502)
- Воена книшка на име Душан Ангелкоски, Тетово. (16575)
- Воена книшка на име Ангеловски Марјан, Скопје. (17010)
- Чековна картичка бр. 9699071 и чекот бр. 0019000-405000 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цинциевска Татјана, Скопје. (16060)
- Чековна картичка на име Вељаноски Зоран, Охрид. (16085)
- Чековна картичка бр. 8301/08 на име Данилов Душко, Штип. (15298)
- Чековна картичка бр. 327-368000978 на име Сашо Јованоски, Гостивар. (16347)
- Чековна картичка бр. 14738676 и чековите од бр. 00-04004886271 до бр. 0004004886279 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковски Стојанчо, Скопје. (16437)
- Чековна картичка на име Јакимоска Милица, Гостивар. (17088)
- Свидетелство на име Мартинов Среќко Сашо, Радовиш. (15932)
- Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Кочо Рацин" Скопје на име Димовски Радисав, Скопје. (15982)
- Свидетелство за 3 година издадено од ДМУ "8 Септември"-Скопје на име Димовски Илија, Скопје. (15984)
- Свидетелство на име Цуцолоска Дијана, Велес. (16033)
- Свидетелство на име Наумоска Ирена, Прилеп. (16035)
- Свидетелства за 5 и 6-то одделение издадени од ОУ "Пере Тошев" на име Адиловиќ Анела, с. Десово, Прилеп. (16036)
- Свидетелство на име Исмани Шадије, с. Ларце, Тетово. (16040)
- Свидетелство за 7-мо одделение на име Африм Мифтари, Тетово. (16042)
- Свидетелство на име Егзан Елмази, Тетово. 16043
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Стојчевска Ленче, с. Сараќино, Тетово. (16045)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Бејтула Ријат, Тетово. (16046)
- Свидетелство за 3-та година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Источки Борис Никола, Ресен. (16051)
- Свидетелство за 3-та година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Китановска Михаил Јулијана, ул. "Борис Кидрич" бр. 113, Ресен. (16053)
- Свидетелство на име Рамије Цека, Тетово. (16069)
- Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "П. П. Његош" Скопје на име Младеновска Магдалена, Скопје. (16071)
- Свидетелство за 1 и 3-та година гимназија издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Арслан Зекир, ул. "4-ти Јули" бр. 8, Ресен. (16075)
- Свидетелство на име Фатмир Емурли, Тетово. (16076)
- Свидетелство на име Цветковски Димитар, Крива Паланка. (16078)
- Свидетелство за 2-ра година на име Филиповски Сашко, Крива Паланка. (16080)
- Свидетелство за 2-ра година на име Ана Трајановска, Крива Паланка. (16081)
- Свидетелство на име Ерфане Зеќири, с. Лојане, Куманово. (16087)
- Свидетелство на име Јовановски Давор, Куманово. (16088)
- Свидетелство на име Садат Есати, с. Опае, Куманово. (16089)
- Свидетелство на име Стојковски Ненад, с. Карпош, Куманово. (16090)
- Свидетелство на име Зимбери Ријхана, с. Черкези, Куманово. (16091)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Фурнадгиска Павлинка, Берово. (16092)
- Свидетелство на име Дуовски Методи, Делчево. (16094)
- Свидетелство на име Захариев Игорчо, Кочани. (16095)
- Свидетелство за 1-ва година на име Јакимовски Даниел, Св. Николе. (16096)
- Свидетелство за 3 одделение на име Силвер Митевски, с. Карабинци, Штип. (16097)
- Свидетелство за 1-ва година на име Стојанов Сашко, Штип. (16098)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Штерјев Влатко, Штип. (16099)
- Свидетелство на име Златева Стојка, Радовиш. (16100)
- Свидетелство на име Костадинов Горан, Радовиш. (16102)
- Свидетелство на име Данчо Андовски, Велес. 16105

- Свидетелство и диплома на име Ангеловска Ана, ул. "3-та МУБ" бр. 33, Куманово. (16107)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Реџеповски Уран, с. Алинци, Прилеп. (16111)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Црновршанин Семија, с. Лажани, Прилеп. (16112)
- Свидетелство за 4-то одделение на име Манире Ел-мази, Прилеп. (16113)
- Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Тоше-ски Тошко, ул. "В. Циривири" бр. 2, Прилеп. (16115)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Миреме Ај-рулаи, с. Милетино, Тетово. (16123)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Шасивари Лирим, Тетово. (16124)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Богдановска Мартина, Тетово. (16125)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Јованов Младен, Радовиш. (16126)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Коцев Фено, с. Јаргулица, Радовиш. (16127)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Беќири Мухамед, Тетово. (16128)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Агрон Таири, Тетово. (16130)
- Свидетелство за 5 и 6-то одделение на име Борко Илиевски, Тетово. (16133)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Зафировски Мите, Тетово. (16134)
- Свидетелство за 1-ва година издадено од ДСУ "Цар Самоил" на име Шериф Муцаил Енис, Ресен. (16136)
- Свидетелство за 1-ва година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Поповска Јулијана, Ресен. (16137)
- Свидетелство за 2-ра година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Стојковска Весна, Ресен. (16138)
- Свидетелства за 1 и 2-ра година на име Илиевска Алена, Крива Паланка. (16141)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година на име Бугариновска Даниела, Берово. (16146)
- Свидетелство за 1-ва година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Бојчевска Катерина, Ресен. (16148)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Гроздановска Габриела, Куманово. (16151)
- Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Невена Георгиева-Дуња" на име Анчевски Никола, Скопје. (16153)
- Свидетелство за 8-мо одделение издадено од воспитно-поправен дом "Тетово."-Тетово на име Марјан Лазаров, ул. "Маршал Тито" блок Б/50, Кочани. (16162)
- Свидетелство за 1-ва година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Крушаровска Иванчо Андријана, Ресен. (16149)
- Свидетелство за 3-та година издадено од С.У. за внатрешни работи "Е. П. Марко"-Скопје на име Димитревски Десо, Гостивар. (16256)
- Свидетелство на име Фатмир Емурли, Тетово. (16274)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Јованчевска Емилија, Пробиштип. (16285)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Мамудова Гамзе, Штип. (16286)
- Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Б. Конески" на име Дорија Толевска Мешкова, ул. "Сомборска" бр. 8, Велес. (16287)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Бајрамоска Фатмира, Прилеп. (16288)
- Свидетелство за 5, 6, 7 и 8-мо одделение на име Сулфије Садикоска, с. Црнилиште, Прилеп. (16289)
- Свидетелство за 5, 6 и 7-мо одделение на име Петреска Николина, Прилеп. (16291)
- Свидетелство на име Танасоска Кристина, Струга. (16300)
- Свидетелство на име Мурати Мирдија, Струга. (16303)
- Свидетелство на име Мирлинд Далипи, Тетово. (16305)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Рамадани Фадајет, с. Слатина, Тетово. (16307)
- Свидетелство на име Буриш Рушители, Ресен. 16315
- Свидетелство за 5 и 6-то одделение издадено од ОУ "25-ти Мај"-Сингелик на име Цавид Османи, Скопје. (16432)
- Свидетелство на име Батиса Сејдини, Гостивар. (16496)
- Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Маршал Тито"-с. Арачиново на име Јаќимовски Кристијан, с. Арачиново, Скопје. (16497)
- Свидетелство на име Лејла Фетау, с. Чајле, Гостивар. (16498)
- Свидетелство за 5 и 6-то одделение на име Максимовски Миливоје, Куманово. (16503)
- Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Х. Т. Карпош"-Куманово на име Емран Мецановски, ул. "А. Ранковиќ" бр. 19, Куманово. (16504)
- Свидетелство на име Ајредин Асиси, с. Радиовце, Тетово. (16505)
- Свидетелство на име Ардит Џелили, Гостивар. (16506)
- Свидетелство на име Винца Џевдет, с. Велешта, Струга. (16507)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Браќа Миладиновци"-Скопје на име Сејфула Ѓулсевиќ, Скопје. (16508)
- Свидетелство за 6 одделение на име Шаба Мифтари, Куманово. (16510)
- Свидетелство на име Дериме Ферати, с. Ваксинце, Куманово. (16516)
- Свидетелство за 3-та година издадено од гимназијата "Гоце Делчев" на име Арјета Јашари, Куманово. (16519)
- Свидетелство за 1-4 година и диплома за завршено средно училиште на име Крстиш Ивана, Куманово. (16520)
- Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "К. Мисирков" на име Јовановски Филип, Куманово. (16521)
- Свидетелство на име Изавере Касуми, с. Лојане, Куманово. (16522)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Гоце Делчев" на име Бектеши Куштрим, с. Лопате, Куманово. (16528)
- Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Лиман Каба" с. Љуботен - Скопје на име Камуран Рашити, с. Љуботен, Скопје. (16530)

- Свидетелство на име Коцев Стојан, Берово. 16532
 Свидетелство на име Митев Иван, ул. "М. Тито" бр. 57, Св. Николе. (16537)
 Свидетелство на име Наумов Димче, Велес. 16552
 Свидетелство за 6-то одделение на име Урам Ај-ро-ски, Прилеп. (16565)
 Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Барлески Гоце, Прилеп. (16567)
 Свидетелство на име Велевски Илче, с. Јанковец, Ресен. (16568)
 Свидетелство за 7-мо одделение на име Велановска Радица, Тетово. (16573)
 Свидетелство на име Вулнет Целали, Тетово. 16577
 Свидетелство на име Филчанова Маринела, ул. "К. Цветков" бр. 25, Велес. (16655)
 Свидетелство за 3 година издадено од Фискултурно училиште - Скопје на име Николиќ Александар, Скопје. (16657)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Ѓорѓиевска Татјана, Скопје. (16689)
 Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Аврам Писевски" с. Бардовци-Скопје на име Атанасовски Александар, с. Бардовци, Скопје. (16756)
 Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Лирџа" Скопје на име Џемаили Семине, Скопје. (16791)
 Свидетелство на име Јакуп Ебру, Гостивар. 16828
 Свидетелство на име Алији Фадил, Гостивар. 16831
 Свидетелство на име Муареми Емрах, Гостивар. (16839)
 Свидетелство на име Арифи Адис, Гостивар. 16841
 Свидетелство за 6-то одделение на име Пандилоски Томислав, Гостивар. (16843)
 Свидетелство на име Арбен Мустафа, с. Равен, Гостивар. (16849)
 Свидетелство на име Фатмир Ракипи, с. Топлица, Гостивар. (16854)
 Свидетелство на име Хекурије Салија, с. Равен, Гостивар. (16857)
 Свидетелство на име Хамди Рамадани, с. Пада-лиште, Гостивар. (16859)
 Свидетелства за 1 и 3 година издадени од гимназијата "Орце Николов"-Скопје на име Димитровска Јасна, Скопје. (16942)
 Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Димитар Влахов"-С. Љубојно на име Александар Мале, ул. "Борис Кидрич" бб, Ресен. (16952)
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Алиевски Мухамед, с. Лабуништа, Струга. (16954)
 Свидетелство за 7-мо одделение на име Воја Мацовски, Крива Паланка. (16955)
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Нури Заири, с. Г. Коњаре, Куманово. (16956)
 Свидетелство на име Емрах Чоти, ул. "Н. Тесла" бр. 85, Куманово. (16957)
 Свидетелство на име Самет Алији, с. Лојане, Куманово. (16958)
 Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Куртиши Флоријана, с. Руница, Куманово. (16959)
 Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Дураку Адвије, ул. "Б. Шабани" бр. 26, Куманово. (16961)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година издадени од ЗУ "Киро Бурназ" на име Пешиќ Игор, с. Долно Коњаре, Куманово. (16962)
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Фирихане Зулфија, с. Липково, Куманово. (16963)
 Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Крсте Мисирков" на име Крстевски Душан, ул. "МУБ" бр. 33-2/13, Куманово. (16965)
 Свидетелство на име Петковиќ Љиљана, ул. "Ф. Наскова" бр. 20, Куманово. (16966)
 Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Едипов Мехмед, Пехчево. (16967)
 Свидетелство за 5-то одделение на име Гицева Симона, Пробиштип. (16968)
 Свидетелство за 4-та година и диплома на име Миланова Јулијана, Штип. (16969)
 Свидетелство за 1 година на име Тамакарова Марија, Радовиш. (16970)
 Свидетелство на име Бојков Васил, ул. "11-ти Октомври" бб, Демир Капија. (16971)
 Свидетелство на име Шемзије Имери, Велес. 16972
 Свидетелство на име Селам Имери, Велес. (16974)
 Свидетелство за 1 и 2-ра година на име Сања Мило-савлевска, с. Иванковци, Велес. (16975)
 Свидетелство на име Трајчевски Гоце, с. Виничани, Велес. (16977)
 Свидетелства за 6 и 7-мо одделение издадено од "Ј.Х.Песталоци" на име Ангеловски Никола, Скопје. (16992)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од УСО "Михајло Пупин" на име Бојан Георгиевски, Скопје. (17018)
 Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Кочо Рацин" на име Димоска Мартина, Прилеп. (17022)
 Свидетелство за 5-то одделение на име Павловски Борче, ул. "Н. Карев" бр. 6, Ресен. (17024)
 Свидетелство за 5-то одделение на име Флореша Му-саи, с. Франгово, Струга. (17031)
 Свидетелство за 5-то одделение на име Билал Илази, с. Франгово, Струга. (17034)
 Свидетелство за 6-то одделение на име Герта Исмаили, с. Франгово, Струга. (17035)
 Свидетелство за завршено основно училиште на име Лимани Фатиме, с. Челопек, Тетово. (17040)
 Свидетелство за 3-та година на име Јасер Алити, Тетово. (17041)
 Свидетелство на име Шпенд Бекири, Тетово. 17042
 Свидетелство на име Мерита Азири, Тетово. 17044
 Свидетелство за 7-мо одделение на име Стоилкоска Благоица, Тетово. (17045)
 Свидетелства за 6 и 7 одделение издадени од ОУ. "Браќа Рибар" на име Стојковиќ Љубиша, с. Табановце, Куманово. (17048)
 Свидетелство за 4-та година на име Иса Дрвиши, С. Матејче, Куманово. (17050)
 Свидетелство за 8 одделение на име Петрушевски Зо-ранчо, с. С. Нагоричане, Куманово. (17051)
 Свидетелство за 8 одделение на име Муамет Османи, с. Матејче, Куманово. (17052)
 Свидетелства за 1 и 2-ра година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Адеми Мухамед, Скопје. (17057)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Тахири Лелја, Скопје. (17059)

Свидетелство за 5-то одделение на име Љуши Фетије, Гостивар. (17086)

Свидетелства за 5 и 7-мо одделение на име Фејзи Генц, Гостивар. (17087)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Таири Кујдесиме, Гостивар. (17091)

Свидетелство на име Владимир Јованов, Берово. (17093)

Свидетелство на име Кристина Ѓоргиева, Берово. (17094)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Костадиновска Сузана, Мак. Каменица. (17095)

Свидетелство на име Зоран Цветковски, Кочани. (17096)

Свидетелство на име Митевски Горан, Пробиштип. (17097)

Свидетелство издадено од ОУ "Ванчо Прке" на име Лазарова Борка, с. Чардаклија, Штип. (17098)

Свидетелство на име Најдов Борис, Радовиш. (17100)

Свидетелство на име Неделковска Сашка, Велес. (17102)

Свидетелство за 1-ва година издадено од КО "Димитрија Чуповска" на име Јоновска Менче, ул. "Илинденска" бр. 19/1, Велес. (17103)

Свидетелство на име Блажеска Ирена, с. Свето Митрани, Крушево. (17104)

Ученичка книшка на име Мустафоски Илхан, с. Пласница, Мак. Брод. (16122)

Ученичка книшка на име Николоски Драганчо, ул. "Пиринска" бр. 124, Прилеп. (16293)

Ученичка книшка на име Величковски Бојан, с. Пчиња, Куманово. (16517)

Ученичка книшка издадена од ДУСО "Браќа Миладиновци на име Даниел Новески, Скопје. (17008)

Диплома за средно образование на име Игнатоска Татјана, Прилеп. (16114)

Диплома на име Аднан Сали, с. Радуша, Скопје. (16131)

Диплома на име Алексова Благица, Кратово. (16273)

Индекс бр. 8829 издаден од Природно Математички Факултет-Скопје на име Ружиновска Ивана, Скопје. (16538)

Диплома на име Александрова Емилија, Берово. (16534)

Диплома на име Николов Богдан, ул. "Н. Карев" бр. 27, Штип. (16947)

Диплома на име Ѓоргиева Софка, с. Муртино, Струмица. (17016)

Диплома на име Конзулова Викторија, Радовиш. (17101)

Здравствена книшка на име Кузевска Ивана, Битола. (16037)

Здравствена книшка на име Сулејмани Валијам, Тетово. (16041)

Здравствена книшка на име Василевска Билјана, Велес. (16108)

Здравствена книшка на име Алиловски Нафат Зекија, Велес. (16110)

Здравствена книшка на име Стојановски Јован Николче, Битола. (16117)

Здравствена книшка на име Игорче Митровски, Битола. (16119)

Здравствена книшка на име Павловски Миле, Битола. (16120)

Здравствена книшка на име Петрова Даница, ул. "Кузман Шапкаров" бр. 17, Битола. (15412)

Здравствена книшка на име Петровски Ристо, ул. "Кузман Шапкаров" бр. 17, Битола. (15413)

Здравствена книшка на име Коцов Влатко, Битола. (16298)

Здравствена книшка на име Загорка Лазовска, Велес. (16555)

Здравствена книшка на име Ајдар Демиров, ул. "К. Марко" бр. 55, Велес. (16557)

Здравствена книшка на име Штрковска Сузана, Битола. (16569)

Здравствена книшка на име Стојановски Менде, Битола. (16570)

Здравствена книшка на име Ѓоргиева Дијана, Битола. (16571)

Здравствена книшка на име Петровска Елена, Битола. (17025)

Здравствена книшка на име Златко Лозановски, Битола. (17026)

Здравствена книшка на име Мендо Талевски, с. Новаци, Битола. (17032)

Одобрение бр. 4634 и 6849 издадено од Министерство за Економија - Скопје на име Флорес ДОО Скопје. (16027)

Одобрение за посредување во надворешно трговскиот промет бр. 1010-3873/2 издадено од Министерство за економија-Скопје на име Фонко ИНТ ДОО, Скопје. (16797)

Уверение издадено од Медицински Факултет-Скопје на име Иксан Аси, Сирија, Скопје. (16070)

Службена легитимација од резервен состав издадена од МВР-Скопје на име Миланов Валентин, Скопје. (16693)

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 98/2001 пасош бр. 144295 на име Лефковски Зоран треба да стои пасош бр. 1446295 на име Левковски Зоран, ул. „Пужалка“ бр. 32/2-9, Скопје.

Даночна картичка бр. 4030995347769 издадена од Управа за приходи Скопје на име Еколошко друштво "ВИК", Скопје. (16814)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, член 16 став 1 и членови од 17 до член 34 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка и монтажа на канцелариски мебел за опремување на кабинети и ра-

ботни простории во кула 4 и кула 6 во објектот на Владата на Република Македонија, согласно со тендерската документација.

1.3. Количините и видот на мебелот се дадени во тендерската документација.

Тендерската документацијата може да се подигне од Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во Скопје, ул. "Железничка" бб, секој работен ден од 08,00-15,00 часот.

Надоместокот за тендерската документација изнесува 2.000,00 денари и истиот може да се уплати на благајна на Службата или со образец ПП 50 на сметка бр. 10000000063095, во корист на сметка на буџетски корисник-Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, број 040020008663 111, на приходна шифра 725939-12, даночен бр. 40309 91222325, депонент Народна банка на Република Македонија.

1.4. Мебелот треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.5. Набавката ќе се изврши во Скопје, во објектот на Владата на Република Македонија кула 4 и кула 6, еднократно.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.7. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на мебелот.

2.3. Понудата треба да содржи поединечна и вкупна цена во денари со пресметан данок на додадена вредност, царина и сите јавни давачки, трошоци за утовар, транспорт, истовар и монтажа во работните простории на набавувачот.

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака на мебелот.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави следната документација:

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопије заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

3.5. Извод од регистрација на дејност.

Наведените документи, освен изводот од регистрација на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци и истите треба да се во оригинал или во фотокопије заверено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:

- Список на главни испораки на мебел во последните три години со износите, датумите и примачите;

- Опис, фотографии, мостри, каталози на мебелот што треба да се набави, чија автентичност треба да се потврди, доколку тоа го побара набавувачот; и

- Сертификат за квалитетот на мебелот.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за квалитетот.

3.9. Понудувачите со понудата треба да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција на износ од 750.000,00 денари, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере според следните критериуми:

- цена	30 поени;
- квалитет	40 поени;
- рок на испорака	20 поени;
- рок на плаќање	10 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во весникот "Дневник" и во "Службен весник на РМ".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 08.07.2002 година, во 11,00 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на телефон 123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, член 16 став 1 и членови од 17 до член 34 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХАРТИЈА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е набавка на хартија за фотокопирање 80 гр. А3 формат во количина од 3.000 топа и А4 формат во количина од 20.000 топа.

Набавката ќе се извршува sukcesивно во текот на годината според потребите на набавувачот. Набавката може да се подели на повеќе понудувачи.

1.3. Хартијата треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на хартијата.

2.3. Понудата треба да содржи поединечна и вкупна цена во денари со пресметан данок на додадена вредност, царина и сите јавни давачки и транспорт до магацинот на набавувачот.

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави следната документација:

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопије заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

3.5. Извод од регистрација на дејност.

Наведените документи, освен изводот од регистрација на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци и истите треба да се во оригинал или во фотокопије заверено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:

- Список на главни испораки на хартија во последните три години со износите, датумите и примачите и сертификат за квалитет.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за квалитетот.

3.9. Понудувачите со понудата треба да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција на износ од 350.000,00 денари, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

3.10. На денот на јавното отворање на понудите, понудувачите да достават примероци од хартијата што ја нудат во оригинално пакување.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере според следните критериуми:

- цена	50 поени;
- квалитет	30 поени;
- рок на испорака	10 поени;
- рок на плаќање	10 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

Набавувачот го задржува правото да изврши проба на хартијата на машините со кои располага.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од понудувачот.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во весникот "Дневник" и во "Службен весник на РМ".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, со предавање во архивата на Службата или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 09.07.2002 година, во 11,00 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на телефон 123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 2, член 16 став 1 и членови од 17 до 34 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА-ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДЕЛ ОД ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Железничка" бб.

- Предмет на овој отворен повик е прибирање на понуди за набавка-вршење на угостителски услуги во бифињата на дел од органите на државната управа, односно за корисниците на услугите во бифињата на министерствата и органите на државната управа.

1.2. Видот на угостителските услуги и нивните корисници се дадени во тендерската документација.

1.3. Тендерската документацијата може да се подигне во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во Скопје, ул. "Железничка" бб, секој работен ден од 08,00-15,00 часот, без надоместок.

1.4. Услугите треба да одговараат на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1.5. Набавката ќе се извршува во Скопје, во бифињата во објектите на органите на државната управа дадени во тендерската документација.

Набавката ќе се извршува континуирано во текот на една година.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.7. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик-забрзана постапка, во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот и видот на услугите што се нудат.

2.3. Понудата треба да содржи единечна цена во денари со пресметан данок на додадена вредност и сите други јавни давачки.

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на плаќање на услугите.

2.5. Понудата треба да има рок на важност.

2.6. Понудите на странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

2.7. Понудата треба да содржи неотповиклива изјава дека понудувачот ќе ги преземе сите вработени кои се распоредени на извршување на работи и работни задачи за вршење на угостителски услуги во бифињата во министерствата и другите органи на државната управа, предмет на овој повик и со истите да заснова работен однос на неопределено време без огласување на работните места.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот треба да ја достави следната документација:

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопије заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните 3 години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платежни даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која му е изречена мерка на безбедност-забрзана за вршење на дејност.

3.5. Извод од регистрација на дејноста.

Наведените документи, освен изводот од регистрацијата на дејноста, не смеат да бидат постари од 6 месеци и истите треба да се во оригинал или во фотокопије заверено кај нотар.

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот:

- список на расположлива опрема и објекти,

- искуство и стручен кадар и

- корисници на услугите кои ги нуди, во последните 3 години.

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овластување за неговиот претставник за учество на јавното отворање на понудите.

3.8. Понудувачите со понудата треба да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција на износ од 625.000,00 денари, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на критериумот најниска цена, согласно со член 27 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Услов за избор на најповолен понудувач претставува неговата обврска да ги преземе сите работници вработени на извршување на угостителски услуги во бифињата утврдени во тендерската документација и со нив да заснова работен однос на неопределено време без огласување на работното место.

V. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на овој повик во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Дневник".

Во случај на неистовремено објавување на овој повик важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка" бб, со предавање на понудата во архивата на Службата или со предавање на понудата на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.07.2002 година, во 11,00 часот во просториите на Службата, ул. "Железничка" бб, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата или на телефон 123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002) Комисија за јавни набавки објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3М/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Во согласност со учество на Владата на Република Македонија и Договорот за заем склучен со Европската банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 година, наменет за имплементација на „Акциона програма за унапредување на општините и животната средина“ - МЕАП

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска“ општина бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавка:

Санација и доградба на административна зграда со магацински простор за ЈП „ИСАР“ - Штип.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица од Република Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на работите во целост се наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, ул. „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 15 часот, секој работен ден, во времето на траењето на јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 денари, на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 10000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, приходно konto 724125, програма 11 на Министерство за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 4030990278246 НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тендерска документација за градежни и градежно-занаемски работи за санација и доградба на административна зграда со магацински простор за ЈП „ИСАР“ - ШТИП.

Понудувачите можат да извршат увид во главниот проект за изведување на работите за сето време на траење на отворениот повик во просториите на Министерството за транспорт и врски од 10 до 13 часот.

Предвидена е посета на локацијата на ден 27.06.2002 година во 10 часот, во просториите на ЈП „ИСАР“-ШТИП, ул. „Ген.Михајло Апостолски“ бр. 37, Штип. Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот понудувач.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во услови за тендерска документација на Проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ.

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 5% од цена на понудената.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(прилог кон понудата)

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар;
- Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречистен текст;
- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во последните 3 години;
- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;
- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот;
- Техничко-технолошки бонитет.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ)

- 5.1. Цена и начин на плаќање.
- 5.2. Рок и време на изведба.
- 5.3. Методологија, пристап на работа и работен план.
- 5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна листа.
- 5.5. Гарантен рок.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заведен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.2. Краен рок за предавање на понудите е 05.07.2002 година до 12 часот.

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот секој работен ден), не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно барање.

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Министерството за транспорт и врски, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, соба број 319 во 12 часот и 30 минути, на ден 05.07.2002 година, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните 02/145-425 и 02/145-499.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002) Комисија за јавни набавки објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4М/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕМСКИ
РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

Во согласност со учество на Владата на Република Македонија и Договорот за заем склучен со Европската банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 година, наменет за имплементација на „Акциона програма за унапредување на општините и животната средина“ - МЕАП

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска“ општина бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавка:

Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица од Република Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на работите во целост се наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, ул. „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 15 часот, секој работен ден, во времето на траењето на јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 денари, на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, приходно konto 724125, програма 11 на Министерството за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 4030990278246 НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тендерска документација за градежни и градежно-занаемски работи Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА.

Понудувачите можат да извршат увид во главниот проект за изведување на работите за сето време на траење на отворениот повик во просториите на Министерството за транспорт и врски од 10 до 13 часот.

Предвидена е посета на локацијата на ден 24.06.2002 година во 10 часот, во просториите на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица, ул. „24 Октомври“ бр. 2, Струмица. Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот понудувач.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во услови за тендерска документација на Проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единични цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ.

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 5% од цена на понудената.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(прилог кон понудата)

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар;
- Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречистен текст;
- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во последните 3 години;
- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;
- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот;
- Техничко-технолошки бонитет.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ)

- 5.1. Цена и начин на плаќање.
- 5.2. Рок и време на изведба.
- 5.3. Методологија, пристап на работа и работен план.
- 5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна листа.
- 5.5. Гарантен рок.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.2. Краен рок за предавање на понудите е 04.07.2002 година до 12 часот.

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот секој работен ден), не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно барање.

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Министерството за транспорт и врски, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, соба број 319 во 12 часот и 30 минути, на ден 04.07.2002 година, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните 02/145-425 и 02/145-499.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на јавното барање е набавка на:
 - 1.1. Греди, летви и палети, по димензии и количини наведени во спецификација број 1 на овој повик.
- Спецификацијата бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. “Орце Николов“ бб, Скопје, соба 705, секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот.
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува согласно постапките од Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.
- Набавката е делива по видови на средствата од спецификацијата бр. 1.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко купувач,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет на понудено средство според бараните стандарди во спецификација бр. 1,
- гарантен рок,
- рок на важност на понудата,
- рок на испорака на средствата.

3. Придружна документација

Кон понудата, понудувачот е должен да достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки - (пречистен текст), во оригинални примероци или заверени кај нотар:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не е му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми

- цена - 40 поени,
- квалитет - 40 поени,
- рок на испорака - 10 поени,
- рок на плаќање - 10 поени.

5. Начин и рок за доставување на понудата

Секој понудувач може да достави само една понуда.

Рокот за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 04.07.2002 година во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудата да се достави на адреса: "Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата на министерството.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на овој повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", и бројот на списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, кои не се изработени според наводите во ова барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 02/282-341.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-65

I. За набавка на:

Моторно возило со носивост до 6 тона, со надградба за подигање товар (дигалка) со носивост до 2 тона, вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка од член 33 од Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб Скопје, соба 711, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена франко купувач без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ,
3. Квалитет на средството според технички карактеристики на производителот, а согласно соодветни стандарди-прописи (потекло, проспекто-каталог) и бараните карактеристики од Прилог бр. 1 на овој повик.
4. Начин и услови на плаќање,
5. Рок на испорака,
6. Гарантен рок,
7. Сервисирање, одржување и резервни делови,
8. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно со Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

Прилог бр. 1

**СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО СО САНДАК, КОРИСНА
НОСИВОСТ 5 ТОНА И КРАН ПОЗАДИ ВОЗАЧКА
КАБИНА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ И
ЛЕСНО ЗАПАЛИВИ МАТЕРИИ**

Технички карактеристики на моторното возило:

- вкупна маса на м/в до 10 тона,
- корисна носивост: 5 тона,
- вграден дизел мотор од 120 до 160 KW,
- класа (норма) на издувни гасови: EURO-2,
- капслова мотор со ниска мерка на бучавост по ЕСЕ,
- хидрауличен управувач,
- менувач на брзини: 6 степени на пренос,
- погон на сите тркала: 4x4,
- гуми со димензија 14.5R20, за урбани и неурбани патишта,
- две куки за влечење на предна страна,
- кука за влечење (задна) со клин по DIN 74052 со приклучоци за пневматски уред и електрична инсталација,
- преден метален браник,
- двокружен воздушен уред за кочење,
- ABS уред за кочење,
- уред за блокирање на задна осовина,
- стабилизатор на предна и задна осовина,
- опрема за превоз и транспорт на опасни (експлозивни) материи (ADR опрема),
- кабина за 1+2 лица,
- 2 халогени жолти ротациони светла на возачката кабина, лево и десно,
- боја: тип АРМ.

Надградба за кранот и товарниот сандак:

- момент на подигање на товарот со кранот не помалку од -6,0 т/м,
- радиус на манипулација до 6 метри,
- максимален распон до 10 метри (за помали товари),
- димензии на товарниот сандак: ширина- стандардно; должина - 4 до 4,5 мет.,
- помошна рамка од челик, прицврстена на рамка од шасијата,
- патос, тврд, нелизгачки и антистатичен,
- надворешна рамка од челичен профил поврзана со патосот,
- странични сидови од алуминиумски профил, висина до 500 мм, дебелина од 25 мм,
- затвораачи спуштено монтирани на страничните сидови,
- боја: тип АРМ,
- производител за кранот: западноевропски земји.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-2002-122

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е реновирање на објект бр. 122 - Перална со хемиско чистење во касарна "Илинден" - Скопје.
- 1.3. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација - предметот.
- 1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.
- 1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат во денари по единица мерка.
- 1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.
- 1.7. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана, бул. "Климент Охридски" бр. 15 секој работен ден од 08,00 до 10,00 часот, соба бр. 9 во време на траењето на јавниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 денари на благајна во ВП 1722 - Скопје.
- 2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена на понудата во денари.
- 3.3. Начин и условите на плаќањето.
- 3.4. Рок за целосно извршување на работите.
- 3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи.
- 3.6. Гаранција за квалитетот.
- 3.7. Рок на важноста на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи документација, согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа:
 - извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од Централниот регистар,
 - доказ дека не е отворена постапка за стечај, или ликвидација,
 - доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста, и
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
- 4.2. Основен критериум за избор на најповолен понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набавки е цената.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- 5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата во затворено плико се доставува преку архива, или преку пошта на адреса Министерството за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. "Орце Николов" бб, со назнака во горниот лев агол понуда не отворај, јавна набавка бр. 08/2002-122, соба бр. 512. Пликото не смее да биде со ништо обележано со што ќе се констатира понудувачот.

Во ова плико се ставаат други две плика и тоа: првото со назнака "документација", кое во себе ја содржи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за јавни набавки и второто со назнака "понуда" кое во себе ја содржи тендерската документација со други пратечки елементи.

6. РОКОВИ

- 6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.
- 6.2. Отворениот повик ќе се објави во "Службен весник на РМ" и дневните весници "Утрински весник", "Македонија денес" и "Вест". Рокот за прибирање на понуди тече од последната објава во средството за јавно информирање.
- 6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", со почеток во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. "Орце Николов" бб, во присуство на претставниците на понудувачите.
- 6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Министерството за одбрана или по телефон 28 25 57 или 28 25 97.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/4-124/506

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е уредување на санитарни јазли во објекти за живеење на војници (бр. 14) во касарна „Горче Петров" во Скопје.
- 1.3. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација - предметот.
- 1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.
- 1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат во денари по единица мерка.

1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.

1.7. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана, бул. "Климент Охридски" бр. 15 секој работен ден од 08,00 до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траење на јавниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 денари на благајната во ВП 1722 - Скопје.

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Цена за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена на понудата со засметан ДДВ во денари.
- 3.3. Начин и условите на плаќање.
- 3.4. Рок за целосно извршување на работите.
- 3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи.
- 3.6. Гаранција за квалитетот.
- 3.7. Рок на важност на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Понудувачот треба да приложи документација, согласно член 45, односно 46 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста.
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или ликвидација,
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста, и
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот понудувач согласно член 27 од Законот за јавни набавки и цената.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата во затворен плик се доставува преку архивата или преку пошта на адреса на Министерство за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. "Орце Николов" бб, со назнака во горниот лев агол "понуда не отворај", јавна набавка бр. 16/4-124/506, соба бр. 512. Пликот не смее да биде со ништо обележано со што ќе се констатира понудувачот.

Во пликот се ставаат други две плика и тоа: првото со назнака "документација", кое во себе ја содржи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за јавни набавки и второто со назнака "понуда" кое во себе ја содржи тендерската документација со други пратечки елементи.

6. РОКОВИ

6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

6.2. Отворениот повик ќе се објави во "Службен весник на РМ" и дневните весници "Утрински весник" "Македонија денес" и "Вест". Рокот за прибирање на понуди тече од последната објава во средството за јавно информирање.

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", со почеток во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. "Орце Николов" бб, во присуство на претставници на понудувачите.

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Министерството за одбрана, или на телефон 28 21 01 или 28 25 57.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2002 ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ МАСИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СУДОВИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ПОДРАЧНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувачот на повторниот отворен повик бр. 10/2002 е Министерството за правда на Република Македонија, со седиште на ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9, Скопје.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на набавка е за потребите на судовите, на Министерството за правда и на подрачните одделенија на Министерството за правда да се набават според описот и спецификацијата која ќе се подигне во Министерството за правда и тоа: 240 работни маси (на хаптери), 240 агловни работни маси (на хаптери 240 компјутерски маси (на хаптери) и 240 касети со фиоки (со тркалца и патент бртва).

НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на сите делови кои се предмет на набавката да се изврши франко секој корисник (во 30 поголеми градови во Република Македонија).

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација содржи детални шеми на предметот на набавката.

2. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за правда, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, во Скопје, просторија кај Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12.00 до 14.00 часот во времетраењето на отворениот повик.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Назив и адреса на понудувачот;

- поединечна и вкупна цена на понудата изразена во денари во која се вкalkулирани сите давачки (монтажа или инсталирање во 30 поголеми градови во Република Македонија);

- начин, услови и рок на плаќање;
- рок на испорака и монтажа;
- референтна листа;
- услови на гаранција.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот треба да ја достави понудата во согласност со одредбите на Законот, специфицирани во тендерската документација.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет.....40;
- цена.....30;
- рок на испорака.....10;
- начин на плаќање.....10; и
- гарантните услови.....10.

VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Отворениот повик трае до 03.07.2002 (среда) до 12.00 часот.

2. Понудите, се доставуваат најдоцна до 03.07.2002 година (среда) во 12.00 часот, преку архивата на Министерството за правда.

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 03.07.2002 година (среда) во 12.00 часот во просториите на Министерството за правда, ул. „Димитрије Чуповски“ бр. 9 (сала за состаноци на 5. кат), во присуство на овластени претставници на понудувачите.

4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, кои нема да бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат докази за финансиска и техничка способност, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3621/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. “50 Дивизија“ бр. 6-Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на лекови за потребите на здравствените организации, кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита и лекови кои се издаваат во болничката здравствена заштита според член 2 и 4 од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување.

Предмет на набавка може да биде само лековите кои се пуштени во промет согласно Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

3. Спецификацијата со количествата и видот на лековите што се предмет на набавката дадена во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување-Скопје, ул. “50 Дивизија“ бр. 6, соба бр. 15 секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување-Скопје, со назнака “за тендерска документација“. Даночен број на Фондот е 4030991261703-депонент Македонска банка.

5. Потребата од лековите се искажува за период од 6 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

Доколку како понудувач се јави странски производител, потребно е да достави доказ дека има обезбедено овластен дистрибутер или законски застапник во Република Македонија.

9. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од денот на испораката.

10. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

11. Понудата е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање да не е покус од 120 дена од денот на испораката).

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од Централниот регистар, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на препаратите што се нудат,
- каталози за карактеристиките и својствата на лековите што се нудат.

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

5. Документ (решение) за вршење дејност производство или промет на големо со лекови издадено од Министерството за здравство.

6. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
- копие од решението за пуштање во промет на лекот (регистрација),
- сертификат за квалитет од производителот.

Квалитетот и исправноста на материјалите што се предмет на набавката ќе ја цени комисија на понудувачот при секоја испораката.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. “50 Дивизија“ бр. 6-Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 3.07.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.
- Квалитетот ќе го цени стручна комисија формирана за оваа намена.

Под исти услови, предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е подолг од 120 дена.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-3621/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 3.07.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 3.07.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3447/2**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавката е канцелариски материјал и обрасци, за потребите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

3. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 2200524100141921 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација, депонент Македонска банка.

4. Право на учество имаат сите правни лица во Република Македонија, кои се регистрирани за соодветната дејност.

5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

7. Понудата е делива.

8. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на нарачателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,

- производител, земја на потекло и заштитно име на артиклот,
- цена во денари со сите давачки франко Фонд за здравствено осигурување на Македонија со сите подрачни служби,
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од Централен регистар, (член 24 од Законот за јавни набавки).

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, (член 24 од Законот за јавни набавки).

3. Доказ за техничка способност на понудувачот (член 25 од Законот за јавни набавки) и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период.

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста, (член 26 од Законот за јавни набавки).

5. Документ (решение) за регистрација за вршење на соодветната дејност.

6. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

7. Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- сертификат за квалитет на материјалите што се нудат, и
- сертификат за продажба.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 1.07.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки, франко краен корисник.
- Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака „за учество на повик бр. 02-3447/2“.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 1.07.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 1.07.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивиџија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Органот на локалната самоуправа-Општина Делчево, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002**1. НАБАВУВАЧ**

Општина Делчево-локална самоуправа.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

- Регулација на дел од река "Виречка" низ село Вирче;

- Регулација на дел од река "Звегорска" низ село Звегор;

- Регулација на дел од водотеците низ село Град.

Понудата може да се подели на делови.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација со која располага набавувачот се наоѓа во Општина Делчево.

Истата може да се види и подигне со претходна уплата од 3.000,00 денари за секој објект поединечно на жиро сметка 240160000057639 и ЕДБ 60090330000005 Депонент: Балканска банка АД - Скопје, филијала Делчево.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- назив, адреса и седиште на понудувачот,

- предмет на набавка,

- набавката може да се подели на делови,

- рок на завршување на работите,

- начин на плаќање,

- гаранција за квалитетот на материјалите,

- рок и важност на понудата.

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни набавки.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет,

- цени и начин на плаќање,

- рок на извршување на работите.

7. ПОВИКОТ Е ЈАВЕН, ОТВОРЕН И АНОНИМЕН

- Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, ул. "М. М. Брицо" бр. 40.

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во присуство на овластени претставници на понудувачите во рок од пет дена по завршувањето на Отворениот повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Општина Делчево.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 033/411-101, 033/411-550 и 033/410-916.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-95/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10KV „ГРАДСКА“ - СТРУГА (ЕЛЕКТРИЧЕН ДЕЛ)**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувачот на барањето е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на Подружница „Електродистрибуција“ Струга и при А.Д. „Електростопанство на Македонија“.

1.2. Предмет на набавката е: Реконструкција на ТС 35/10 kV „Градска“ - Струга (електричен дел) според Главен проект.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 149-115, а за техничкиот дел на 149-675.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. „ЕСМ“ - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, (стара зграда), соба 3, од 8 до 10 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 3.000,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, корисник А.Д. „ЕСМ“ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Македонска банка, со назнака за Барање бр. 01-95/02.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите единечни и вкупна цена за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупна вредност на сите позиции кои ќе се пополнат во главниот проект на паритет ДДП Подружница „Електродистрибуција“ Струга изразена во МКД, и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа за изведени работи во последните 3 (три) години.

4.6. Понудувачот е должен да го достави списокот на евентуални подизведувачи.

4.7. Понудувачот е должен да достави список на механизација со која располага и техничка екипираност на фирмата од стручен аспект.

4.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.9. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН.

4.10. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена на чинење	40 бодови,
- квалитет	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови,
- рок на испорака	10 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", (Комисијата за јавни набавки) ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 5.07.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на: А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-107/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на барањето е А.Д. "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, за потребите на Подружница "Електродистрибуција" Струмица при А.Д. "Електростопанство на Македонија".

1.2. Предмет на набавката е: опрема за релејна заштита според спецификација.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки, ("Службен весник на РМ" бр. 21/02).

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации можат да добијат на тел. 149-178, а за техничкиот дел на 149-035.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. "ЕСМ" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, (стара зграда), соба 7, од 8 до 10 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 220401100169286, корисник А.Д. "ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Македонска банка, со назнака за барање бр. 01-107/02.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи: производител, сите единечни и вкупна цена за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП Подружница "Електродистрибуција" Струмица изразена во МКД, и со посебно искажан ДДВ. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки, ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институ-

Комисија за јавни набавки

ција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа за испорака од ваков тип.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 31, став 2, од Законот за јавни набавки.

4.7. Целокупната документација треба да е оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- цена на чинење	40 бодови,
- квалитет	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови,
- рок на испорака	10 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", (Комисија за јавни набавки) ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000, Скопје, или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 04.07.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на: А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени согласно барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Медицинскиот центар Крива Паланка, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТ ЗА ДИЈАЛИЗА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач Медицински центар "Академик проф. д-р Димитар Арсов" Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка.

1.2. Предмет на набавката: Изградба на градежни работи за адаптација на објект за дијализа.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица во Р. Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и количините на работите дадени се во тендерската документација (предмери) која заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во Медицинскиот центар Крива Паланка во период од 07 до 15 часот секој работен ден откако ќе се уплати износ од 3.000,00 денари неповратни средства во готово на благајната на центарот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени за секоја позиција во приложениот предмер на работите и вкупната вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во денари.

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во тендерската документација (предмер) за реализација на проектот.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

- извод од судска регистрација на понудувачот;
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар (оригинал или заверена копија од нотар);

- доказ дека кон понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност и забрана за вршење на дејноста;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

Доказ за техничка способност на понудувачот согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена на чинење	30 бода,
5.2. Рок на извршување на работите	30 бода,
5.3. Начин на плаќање	15 бода,
5.4. Техничка способност	25 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.2. Краен рок за прием на понудите е 01.07.2002 година.

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6.4. Понудата која не ги содржи бараните податоци и документација ќе се смета за нецелосна и нема да се разгледува.

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса Медицински центар ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка или да се предадат во архивата на Медицинскиот центар Крива Паланка најдоцна до (15 часот секој работен ден но не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите).

6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно барање.

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.8. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја

содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

Јавното отворање на пликите ќе се изврши на 01.07.2002 година во 10 часот во Медицински центар Крива Паланка во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Дополнителни информации на телефон 375-054.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на ЈП Комуналец Битола, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП Комуналец Битола со седиште во Битола на ул. "16-та" ББ.

1.2. Предмет на набавката се 8 специјални возила за подигање на комунален смет.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Тендерската документација може да се подигне во работните простории на ЈП Комуналец секој работен ден од 7,30 до 14,30 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Цена исказана во денари.

2.3. Рок на испорака.

2.4. Начин и рок на плаќање.

3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки)

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на ЈП Комуналец Битола на ул. "16-та" ББ.

4.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават и придружна документација согласно Законот за јавни набавки:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- потврда од надлежен суд дека не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци и да се достави во оригинал или копија заверена од нотар.

4.3. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во противвредност од 40.000 евра како гаранција за учество на отворениот повик.

4.4. Понудите треба да се достават во затворен плик, кој содржи два затворени и запечатени пликот.

На предната страна од пликот на горниот лев агол треба да биде означено "не отворај" како и бројот на барањето, а во средината треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

4.5. Рок за поднесување на понудите изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на барањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а отворањето на понудите ќе се врши на 10.07.2002 година во 12 часот во просториите на ЈП "Комуналец" Битола на ул. "16-та" ББ.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се доставени во определениот рок и не ги содржат бараните податоци нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 047/37-180; 233-418; 202-065.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Шумарски факултет - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател: Шумарски факултет - Скопје, бул. "Александар Македонски" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Изведба на градежно занаетчишки работи за надградба на објект со стрм покрив на северното крило од факултетската зграда "Земјоделски факултет, за потребите на Шумарскиот факултет - Скопје.

3. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за оваа дејност.

5. Постапката се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

6. Понудата не е делива.

7. Краен рок за изведување на сите предвидени работи е 15.09.2002 година.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Шумарски факултет - Скопје секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот во времето на траењето на јавниот повик, по претходна уплата во износ од 2.000,00 денари.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Цена со сите давачки.

3. Рок на извршување на работите.

4. Начин на плаќање.

5. Квалитет и потекло на градежните материјали.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

1. Понудувачот треба да приложи придружна документација, согласно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или ликвидација,
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста, и
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена со сите давачки - 60 бода,
- рок на извршување на работите - 35 бода,
- начин на плаќање - 5 бода.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Понудата и другата документација се доставува во затворен коверт со назнака "не отворај".

VII. РОКОВИ

1. Понудите се поднесуваат во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на повикот.

2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", со почеток во 10,00 часот во просториите на Шумарски факултет - Скопје, во присуство на претставници на понудувачите.

Претставниците на понудувачите задолжително треба да носат овластување од понудувачот.

3. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Шумарски факултет - Скопје или по телефон 165-777.

Комисија за јавни набавки

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РЕВИЗОР ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗОРСКА УСЛУГА НА ПЕТ МАКЕДОНСКИ ВОДОВОДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

ЈП "Исар" - Штип се јавува како водечко претпријатие на петте јавни комунални претпријатија од следните градови:

- ЈП "Водовод" - Куманово
- МЈП "Проаква" - Охрид/Струга
- ЈПКД "Комуналец" - Струмица
- ЈКП "Дервен" - Велес
- ЈП "Исар" - Штип

Набавувачот (ЈП "Исар" - Штип) ги поканува финансиските ревизорски компании, кои се наоѓаат во земјата и чие што сметководствено тело е член на Меѓународната федерација на сметководители и имаат работно искуство во Р. Македонија минимум една година, да поднесат понуди за вршење на финансиски ревизии на сметките на петте македонски водоводни претпријатија за финансиската 2001 година. Поканата е издадена заеднички од страна на петте водоводни претпријатија, согласно Договорот за заем потпишан помеѓу ЕБРД и петте комунални претпријатија. Предлогот ќе биде евалуиран на вкупната цена за сите пет градови.

Тендерската документација може да се подигне во просториите на ЈП "Исар" - Штип или да се побара да биде доставена по пошта по неповратна уплата на 1.000,00 денари.

Уплатата може да биде извршена во готово во долу наведената канцеларија или преку банкарски трансфер на долу наведената сметка.

Понудите мора да бидат доставени до ЈП "Исар" - Штип најдоцна до 25.06.2002 година, 12⁰⁰ часот локално време. Потоа понудите ќе бидат отворени. На чинот на отворањето може да присуствуваат и претставници на понудувачите, ако за тоа изразат интерес.

Потенцијалните понудувачи можат да добијат дополнителни информации, да ја разгледаат тендерската документација и истата можат да ја подигнат на следната адреса: ЈП "Исар" - Штип, ул. "Т.М.Апостолски" бр. 37, 2000 Штип, тел. ++389 32 391 125, факс. ++389 32 392 671, Банка: Стопанска банка АД Штип, Број на жиро сметка: 200000025153935.

ЈП "Исар" - Штип

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО "ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ" - Маврово
- дејност- сточарство;
- број на вработени - 15 (состојба 2000 година);
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 5.202 ЕУР, што претставува 55,00 % од главницата на друштвото;

- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 5.202 ЕУР.

2. ДОО "ТРОМАРКЕТ" - Куманово
- дејност- разни животни продукти, пијалаци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 9.182 ЕУР, што претставува 8,41 % од главницата на друштвото;

- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 9.182 ЕУР.

3. ДОО "МЛЕКАРА" - Штип
- дејност- преработка и конзервирање на млеко;
- број на вработени - 33 (состојба 2000 година);
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 55.138 ЕУР, што претставува 33,70 % од главницата на друштвото;

- максимален дисконт: 0 %.
- минимална продажна цена на уделот: 55.138 ЕУР.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката "не отворај", а под тоа "пону-да", назив на претпријатието за кое се однесува понудата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и матичен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:

- Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
- Износ на средства што купувачот е подготвен да го плати;
- Начин на плаќање (согласно законските прописи);
- Рок (датум) за отплата-веднаш или на рати;
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по писмен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи договор или не ќе ги уплати средствата во рокот предвиден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.

Жиро-сметка на Агенцијата:

Број: 240-0100000350-94

Банка депозитор: Балканска банка АД - Скопје

Единствен даночен број: 4030993262472.

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош.факс 410, 1000 Скопје.

Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информативниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰-15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Врз основа на член 565, став 3 од Законот за трговски друштва, го објавуваме Билансот на успех на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување "Кјуби Македонија" - Скопје, за деловната 2001 година на начин пропишан со закон:

БИЛАНС НА УСПЕХ
во периодот од 01.01. до 31.12.2001 година

Животно осигурување

(во денари)

Позиција	Износ		Индекс (3:2)
	Претходна год.	Тековна година	
1.	2.	3.	4.
A Техничка пресм. од работи на не-живот.осиг.			
<i>I. Пресметани премии (приходуваии)</i>			
1. Пресметана бруто премија			
2. Преосталени премии на реосигурување (-)			
3. Промена на преносна премија (+) или (-)			
4. Промена на преносна премија-дел (+) или (-)			
<i>II. Останати технички прих., намалени за реосиг.</i>			
<i>III. Распоредени приходи од вложување од не-технички резултат (-)</i>			
<i>IV. Надоместоци за исплата на штети намалени за реосигурување</i>			
1. Надоместоци по основ на исплатени штети			
1.1. бруто износ			
1.2. учество во штети на реосигурување			
2. Промена во резервирањето за штети (+) или (-)			
2.1. бруто износ			
2.2. дел за реосигурени штети (-)			
2.3. намалување на реосигурување (-)			
<i>V. Промена во останатите технички резервирања, намалени за реосигурување (=) или (-)</i>			
1. Промена во резервирањето за можни загуби и ризици чии рок не е истекнат (+) или (-)			
2. Промена во останати осиг.технич.резер.кои не се искажани во останати позиции (+) или (-)			
<i>VI. Трошоци по основ резерв.за бонуси и попусти намалени за реосигурување</i>			
1. Независни од техничкиот резултат			
2. Зависни од техничкиот резултат			
<i>VII. Приходи од останати работи од осиг.и реосиг.</i>			
<i>VIII. Расходи од работи-трошоци спроведени на осигурување - Нето</i>			
1. Трошоци за осигурување			
1.1. Провизија			
1.2. Останати трошоци за осигурување			
2. Општи административни трошоци			
2.1. трошоци за вработените			
- нето плати и надоместоци			
- трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и слично			
2.2. Останати административни трошоци			
3. Амортизација и вредносно усогласување на опрема и останати материјални средства			
4. Провизија (од) реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-)			
5. Промена на разграничени трошоци (+) или (-)			
6. Останати расх.од работ., намалени за реосиг.			
<i>IX. Останати осигурително технички трошоци за сопствена сметка намалени за реосигурување</i>			

1.	2.	3.	4.
<i>X. Промена во резервир за израмнување и резерв за непредвидени штети (+) или (-)</i>			
1. Промени во законски или статутарно пропишани резервир за израмнување и резервирање за непредвидени штети (+) или (-)			
2. Промени во др. резервир за израмнување и резервир за непредвидени штети (+) или (-)			
<i>X. Останати резервирања (-)</i>			
<i>XII. Технички резулт. од работи на не-живот. осиг.</i>			
Б. Техничка пресмет. од работи на животна осиг.			
I. Пресметани премии (приходувани)	88.467.597	91.633.534	103.58
1. Пресметана бруто премија	88.467.597	91.633.534	103.58
2. Преосталени премии на реосигурување (-)			
3. Промена во преносната премија (+) или (-)			
4. Промена на преносната премија - дел за реосигурување (+) или (-)			
II. Приходи од вложувања	22.766.012	13.258.420	58.24
1. Приходи од учество во влож. во поврзани субјк.			
2. Приходи од вложувања и камати	22.763.330	13.255.213	58.23
2.1. приходи од земјишта и градежни објекти			
2.2. приходи од камати	22.763.330	13.255.213	58.23
2.3. приходи од други вложувања			
3. Приходи од припишување (зголемување на вредн.)	2.682	3.207	119.58
4. Добивка од продажба (реализација) на вложув.			
III. Приходи од нервал. добивки од вложувања			
IV. Останати осигурително-технички приходи намалени за реосигурување			
V. Надоместоци за исплата на штети, намалени за реосигурување	52.274.673	34.296.462	65.61
1. Надоместоци по основ на исплатени штети	52.274.673	34.296.462	65.61
1.1. Бруто износ	52.274.673	34.296.462	65.61
1.2. Учество во штети на реосигурување (-)			
2. Промена во резервир за штети (+) или (-)			
2.1. бруто износ			
2.2. дел за реосигурени штети (-)			
2.3. намалување на резервирање (-)			
VI. Промена во останати технички резерви намалени за реосигурување (+) или (-)	28.584.859	4.642.039	16.24
1. Математичка резерва за животна осигурување	28.584.859	4.642.039	16.24
1.1. бруто износ	28.584.859	4.642.039	16.24
1.2. учество во штети на реосигурување (-)			
2. Промена во останати осигурително технички резерви намалени за реосигурување (+) или (-)			
VII. Трошоци по основ на резервир за бонуси и попусти намалени за реосигурување			
1. Независни од техничкиот резултат			
2. Зависни од техничкиот резултат			
VIII. Приходи од останати работи за осиг. и реос.			
IX. Расходи од работи-трошоци за спровед. на осигурувањето - Нето	18.074.715	29.661.702	164.11
1. Трошоци за осигурување	12.365.059	10.891.198	88.08
1.1. провизија	12.365.059	10.891.198	88.08
1.2. Останати трошоци за осигурување			
2. Општи административни трошоци			
2.1. Трошоци за вработените			
- нето плати и надоместоци			
- трош. за даноци, социјал. и пензис. осигурув. и сл.			
2.2. Останати административни трошоци			
3. Амортизација и вредносно усогласување на опрема и останати материјални средства			
4. Провизија (од) реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-)			
5. Промена на разграничени трошоци (+) или (-)			

1.	2.	3.	4.
6. Останати расходи од работењето, намалени за реосигурување	5.709.656	18.770.504	328.75
<i>X. Трошоци од вложување</i>			
1. Трошоци, вклучувајќи и камати кои се однесуваат на земјишта и градежни објекти			
2. Останати трошоци поврзани со управување на вложување вклучувајќи и камати			
3. Усогласув. на вредн. (намалување) на вложув.			
4. Загуби оствар. при продаж. (реализац.) и влож.			
<i>XI. Расходи по основ на нерелиз. загуби од влож.</i>			
<i>XII. Останати осигур. тех. трош. намал. за реосиг.</i>			
<i>XIII. Распореден приход од вложувања пренесен на не-технички резултат (-)</i>			
<i>IX. Техн. резулт. од работ. на животнo осигур.</i>	12.299.362	36.291.751	295.07
V. Не-технички резултат-вкупна пресметка			
<i>i. Техн. резулт. од работење на не-животнo осигур.</i>			
<i>ii. Техн. резултат од работење на животнo осиг.</i>	12.299.362	36.291.751	295.07
<i>III. Приходи од вложувања</i>			
1. Приходи од учест. во вложув. во поврзани субјк.			
2. Приходи од вложувања			
2.1. Приходи од земјишта и градежни објекти			
2.2. Приходи од камати			
2.3. Приходи од други вложувања			
3. Приходи од припишувања (зголемув. на вработ.)			
4. Добивка од продажба (реализац.) на вложув.			
<i>IV. Приходи по основ на нерелизирани добивка од вложувања</i>			
<i>V. Распореден приход од вложув. од технички резулт. од работи на животнo осигурување</i>			
<i>VI. Трошоци од вложувања</i>			
1. Трошоци, вклучувајќи камати кои се однесуваат на земјишта и градежни објекти			
2. Останати трош. поврзани со управување на вложувања, вклучувајќи и камати			
3. Усогласување на вредноста (намал.) на вложув.			
4. Загуби остварени при продажбата (реализација и вложувања)			
<i>VII. Расходи по основ на нерелизирани загуби од вложувања</i>			
<i>VIII. Распоредени приходи од влож. на не-техн. резулт. од работи на не-живот. осигурување (-)</i>			
<i>IX. Останати приходи</i>	224.037	22.279	9.95
<i>X. Останати трошоци вклучувајќи ги и вредносните усогласувања</i>	51.167	32.011	62.57
<i>XI. Добивка од редовното работење пред одданочување</i>	12.472.232	36.282.019	290.91
<i>XII. Загуба од редовно работење</i>			
<i>XIII. Данок и придон. од добивка од редовното работење (дел од даночниот биланс)</i>	1.870.835	5.442.304	290.90
<i>XIV. Добивка од редовно работење по одданочувањето</i>	10.601.397	30.839.715	290.90
<i>XV. Загуба од редовно работење по одданочув.</i>			
<i>XVI. Вонредни приходи</i>			
<i>XVII. Вонредни расходи</i>			
<i>XVIII. Добивка од вонредни активности пред одданочување</i>			
<i>XIX. Загуба од вонредни активности пред оддан.</i>			
<i>XX. Данок и придонеси од добивка од вонредни активности (дел од даночниот биланс)</i>			
<i>XXI. Добивка од вонредни активности од одданочување</i>			
<i>XXII. Загуба од вонредни активности по одданочување</i>			

1.	2.	3.	4.
<i>XXIII. Останати даноци и придонеси кои не се искажани во претходните позиции</i>			
XXIV. Добивка за финансиската година	10.601.397	30.839.715	290.90
<i>XXV. Загуба за финансиската година</i>			

БИЛАНС НА УСПЕХ
во периодот од 01.01. до 31.12.2001 година

Не - животно осигурување

(во денари)

Позиција	Износ		Индекс (3:2)
	Претходна год.	Тековна година	
1.	2.	3.	4.
A			
Техничка пресм. од работи на не-живот.осиг.			
I. Пресметани премии (приходувани)	4.839.856.568	3.414.358.022	70.55
1. Пресметана бруто премија	5.231.121.929	5.017.325.711	95.91
2. Преостанени премии на реосигурување (-)	330.405.096	1.473.663.425	446.02
3. Промена на преносна премија (+) или (-)	(60.860.265)	(129.304.264)	212.46
4. Промена на преносна премија-дел (+) или (-)			
II. Остан. технички прих., намалени за реосиг.	204.591.221	215.960.683	105.56
III. Распоредени приходи од вложување од не-технички резултат (-)			
IV. Надоместоци за исплата на штети намалени за реосигурување	3.056.578.365	2.083.818.775	68.17
1. Надоместоци по основ на исплатени штети	3.052.324.066	2.004.999.317	65.69
1.1. бруто износ	3.219.787.058	2.669.224.473	82.90
1.2. учество во штети на реосигурување	167.462.992	664.225.156	396.64
2. Промена во резервирањето за штети (+) или (-)	4.254.299	78.819.458	1852.70
2.1. бруто износ	210.197.031	624.005.762	296.87
2.2. дел за реосигурени штети (-)		174.418.363	0
2.3. намалување на реосигурување (-)	205.942.732	370.767.941	180.04
V. Промена во останатите технички резервирања, намалени за реосигурување (=) или (-)			
1. Промена во резервирањето за можни загуби и ризици чии рок не е истекнат (+) или (-)			
2. Промена во останати осиг. технич. резер. кои не се искажани во останати позиции (+) или (-)			
VI. Трошоци по основ резерв. за бонуси и погустии намалени за реосигурување			
1. Независни од техничкиот резултат			
2. Зависни од техничкиот резултат			
VII. Приходи од ост. работи од осиг. и реосиг.	62.877.372	403.322.197	641.44
VIII. Расходи од работи-трошоци спроведени на осигурување - Нето	1.088.526.166	1.258.416.550	115.61
1. Трошоци за осигурување	143.622.088	147.529.808	102.72
1.1. Провизија	130.177.481	136.252.800	104.67
1.2. Останати трошоци за осигурување	13.444.607	11.277.008	83.88
2. Општи административни трошоци	509.218.695	500.958.714	98.38
2.1. трошоци за вработените	465.336.025	457.177.644	98.25
- нето плати и надоместоци	249.563.742	264.832.685	106.12
- трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и слично	215.772.283	192.344.959	89.14
2.2. Останати административни трошоци	43.882.670	43.781.070	99.77
3. Амортизација и вредносно усогласување на опрема и останати материјални средства	115.427.467	140.736.543	121.93
4. Провизија (од) реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-)	59.077.705	392.774.086	664.84
5. Промена на разграничени трошоци (+) или (-)			
6. Останати расх. од работ., намалени за реосиг.	379.335.621	861.965.571	227.23

1.	2.	3.	4.
<i>IX. Останати осигурително технички трошоци за сопствена сметка намалени за реосигурување</i>			
<i>X. Промена во резервир. за израмнување и резерв. за непредвидени штети (+) или (-)</i>			
1. Промени во законски или статутарно пропишани резервир. за израмнување и резервирање за непредвидени штети (+) или (-)			
2. Промени во др. резервир. за израмнување и резервир. за непредвидени штети (+) или (-)			
X. Останати резервирања (-)	335.434.478	788.604.142	235.10
XII. Технич. резулт. од работи на не-живот. осиг.	626.786.152	-97.198.565	0
Б. Техничка пресмет. од работи на животна осиг.			
<i>I. Пресметани премии (приходувања)</i>			
1. Пресметана бруто премија			
2. Преостатени премии на реосигурување (-)			
3. Промена во преносната премија (+) или (-)			
4. Промена на преносната премија - дел за реосигурување (+) или (-)			
<i>II. Приходи од вложувања</i>			
1. Приходи од учество во влож. во поврзани субж.			
2. Приходи од вложувања и камати			
2.1. приходи од земјишта и градежни објекти			
2.2. приходи од камати			
2.3. приходи од други вложувања			
3. Приходи од припишување (зголемув. на вредн.)			
4. Добивка од продажба (реализација) на вложув.			
<i>III. Приходи од нервализ. добивки од вложувања</i>			
<i>IV. Останати осигурително-технички приходи намалени за реосигурување</i>			
<i>V. Надоместоци за исплата на штети, намалени за реосигурување</i>			
1. Надоместоци по основ на исплатени штети			
1.1. Бруто износ			
1.2. Учество во штети на реосигурување (-)			
2. Промена во резервир. за штети (+) или (-)			
2.1. бруто износ			
2.2. дел за реосигурени штети (-)			
2.3. намалување на резервирање (-)			
<i>VI. Промена во останати технички резерви намалени за реосигурување (+) или (-)</i>			
1. Математичка резерва за животна осигурување			
1.1. бруто износ			
1.2. учество во штети на реосигурување (-)			
2. Промена во останати осигурително технички резерв. намалени за реосигурување (+) или (-)			
<i>VII. Трошоци по основ на резервир. за бонуси и попусти намалени за реосигурување</i>			
1. Независни од техничкиот резултат			
2. Зависни од техничкиот резултат			
<i>VIII. Приходи од останати работи за осиг. и реос.</i>			
<i>IX. Расходи од работи-трошоци за спроведување на осигурувањето - Нето</i>			
1. Трошоци за осигурување			
1.1. провизија			
1.2. Останати трошоци за осигурување			
2. Општи административни трошоци			
2.1. Трошоци за вработените			
- нето плати и наддоместоци			
- трош. за даноци, социјал. и пензис. осигурув. и сл.			
2.2. Останати административни трошоци			
3. Амортизација и вредносно усогласување на опрема и останати материјални средства			

1.	2.	3.	4.
4. Провизија (од реосигурување (реосигурителот) и учество во добивката (-))			
5. Промена на разграничени трошоци (+) или (-)			
6. Останати расходи од работењето, намалени за реосигурување			
<i>X. Трошоци од вложување</i>			
1. Трошоци, вклучувајќи и камати кои се однесуваат на земјишта и градежни објекти			
2. Останати трошоци поврзани со управување на вложување вклучувајќи и камати			
3. Усогласув. на вредн. (намалување) на вложув.			
4. Загуби оствар. при продаж. (реализац.) и влож.			
<i>XI. Расходи по основ на нерелиз. загуби од влож.</i>			
<i>XII. Останати осигур. тех. трош. намал. за реосиг.</i>			
<i>XIII. Распореден приход од вложувања пренесен на нетехнички резултат (-)</i>			
<i>IX. Техн. резулт. од работење на животна осигур.</i>			
V. Не-технички резултат-вкупна пресметка			
<i>I. Техн. резулт. од работе. на не-животно осигур.</i>	626.786.152	-97.198.565	0
<i>II. Техн. резултат од работење на животна осиг.</i>			
III. Приходи од вложувања	34.181.932	22.683.170	66.36
1. Приходи од учест. во вложув. во поврзани субјк.	600		0
2. Приходи од вложувања	27.885.715	14.740.887	52.86
2.1. Приходи од земјишта и градежни објекти	4.975.368	5.598.475	112.52
2.2. Приходи од камати	22.019.931	4.930.759	22.39
2.3. Приходи од други вложувања	890.416	4.211.653	473.00
3. Приходи од припишувања (зголемув. на вработ.)	6.295.617	7.942.283	126.16
4. Добивка од продажба (реализац.) на вложув.			
<i>IV. Приходи по основ на нерелизирани добивка од вложувања</i>			
<i>V. Распореден приход од вложув. од технички резулт. од работи на животна осигурување</i>			
VI. Трошоци од вложувања	549.944.111	63.123.530	11.48
1. Трошоци, вклучувајќи камати кои се однесуваат на земјишта и градежни објекти			
2. Останати трош. поврзани со управување на вложувања, вклучувајќи и камати	56.821.667	26.687.688	46.97
3. Усогласување на вредноста (намал.) на вложув.	493.122.444	36.435.842	7.39
4. Загуби остварени при продажбата (реализација и вложувања)			
<i>VII. Расходи по основ нерелизирани загуби од вложувања</i>			
<i>VIII. Распоредени приходи од влож. на не-техн. резулт. од работи на не-живот. осигурување (-)</i>			
IX. Останати приходи	106.759.859	110.208.549	103.23
X. Останати трошоци вклучувајќи ги и вредносните усогласувања	187.346.786	71.968.811	38.41
XI. Добивка од редовното работење пред одданочување	30.437.046		0
XII. Загуба од редовно работење		-99.399.187	0
XIII. Данок и придон. од добивка од редовното работење (дел од даночниот биланс)	14.275.473	27.849.388	
XIV. Добивка од редовно работење по одданочувањето	16.161.573		0
XV. Загуба од редовно работење по оддан.		-127.248.525	0
<i>XVI. Вонредни приходи</i>			
<i>XVII. Вонредни расходи</i>			
<i>XVIII. Добивка од вонредни активности пред одданочување</i>			
<i>XIX. Загуба од вонредни активности пред оддан.</i>			
<i>XX. Данок и придонеси од добивка од вонредни активности (дел од даночниот биланс)</i>			

1.	2.	3.	4.
XXI. Добијка од вонредни активности од одданоочување			
XXII. Загуба од вонредни активности по одданоочување			
XXIII. Останати даноци и придонеси кои не се искажани во претходните позиции			
XXIV. Добивка за финансиската година	16.161.573		0
XXV. Загуба за финансиската година		-127.248.525	0

Усвоен од Собранието на акционерите на седницата одржана на 12.06.2002 год.

Врз основа на член 565 став 3 од Законот за трговски друштва, ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИВАТНА БАНКА АД Скопје, јавно го објавува извадокот од ревидираниот финансиски извештај за 2001 година, кој е усвоен на седницата на Собранието на акционери на Банката, одржана на 31.05.2002 година, изготвен од страна на независната ревизорска кука "MBC EXCEL" - Скопје.

Биланс на состојба
На 31 декември 2001 и 2000
(сите износи се искажани
во илјади денари)

белешка	2001	2000
СРЕДСТВА		
Парични средства и депозити кај НБРМ	10 167,015	480,917
Хартии од вредност за тргување	11 279,634	-
Пласмани, депозити и аванси одобрени од банки	12 20,000	24,461
Кредити на коминтенти	13 20,016	32,219
Хартии од вредност расположиви за продажба	14 -	27,636
Основни средства	15 38,826	57,382
Останати средства и побарувања по камати	16 108,788	24,520
Вкупно средства	664,279	647,135
ОБВРСКИ		
Депозити на коминтенти	17 87,286	57,201
Останати обврски по камати	18 10,745	29,969
Одложени даноци	3,9 -	262
Вкупно обврски	98,031	87,432
КАПИТАЛ		
Акционерски капитал	19 764,542	777,451
Ревалоризациони и други ревизии	-	1,837

Акумулирани загуби	(198,294)	(219,585)
Вкупно капитал	566,248	559,703
Вкупно обврски и капитал	664,279	647,135
Потенцијални и преземени обврски, нето	21 7,928	2,356
Биланс на успех		
За годините што завршуваат на 31 декември 2001 и 2000 (во илјади денари)		
Приходи по основ на камати	4 29,003	41,176
Расходи по основ на камати	4 (2,394)	(21,552)
Нето приходи од камати	26,609	19,624
(Резервирање за)/Покритие на резервирањето за потенцијални загуби од кредити, нето	5 (8,414)	15,302
Нето приходи од камати по резервирање	18,195	34,926
Приходи од надоместоци и провизии	8,168	7,875
Позитивни курсни разлики	6 22,883	10,264
Останати деловни приходи	7 55,479	24,626
Деловни приходи	86,530	42,765
Расходи од надоместоци и провизии	(5,446)	(7,567)
Останати деловни расходи	8 (92,557)	(69,142)
Деловни расходи	(98,003)	(76,709)
Добивка пред оданочување	6,722	982
Оданочување	3.9.9 -	(262)
Нето добивка	6,722	720

И С П Р А В К А

на Извештајот од извршената ревизија за 2001 година, објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2002 година

Врз основа на член 16 од Законот за Фондот за осигурување на депозити (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002), Фондот за осигурување на депозити Скопје, објавува

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА
ЗА 2001 ГОДИНА

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2001 и 2000 година
(во илјади денари)

	2001	2000
АКТИВА		
ОБРТНИ СРЕДСТВА		
Парични средства	21,115	2,111
Пласмани во хартии од вредност	617,168	447,034
Побарувања по основ на премии	296	102
Дадени аванси	106	-
Активни временски разграничувања	2,117	1,253
Вкупно обртни средства	640,802	450,500
Основни средства, нето	486	930
ВКУПНА АКТИВА	641,288	451,430
ПАСИВА		
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ		
Обврски за штета	1,986	1,997
Останати краткорочни обврски	2,440	993
Вкупно краткорочни обврски	4,426	2,990
Резерви на сигурност	594,183	415,195

КАПИТАЛ

Капитал	10,300	10,300
Акумулирана добивка	32,379	22,945
Вкупен капитал	42,679	33,245
ВКУПНА ПАСИВА	641,288	451,430

БИЛАНСИ НА УСПЕХ

Години што завршуваат на 31 декември 2001 и 2000 (во илјади денари)	2001	2000
Приходи по основ на камати	49,928	33,385
Деловни расходи	(9,220)	(6,253)
Добивка од деловно работење	40,708	27,132
Останати приходи	863	-
Добивка пред оданочување	41,571	27,132
Даноци и придонеси од добивка	(6,255)	(4,187)
Добивка за тековниот период	35,316	22,945

Според мислењето на овластениот ревизор Deloitte & Tousse финансиските извештаи ја прикажуваат реално, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Фондот на 31 декември 2001 година и 2000 година, резултатите од работењето, промените во капиталот, како и паричните текови за годините што тогаш завршуваат, во согласност со сметководствените стандарди важечки во Република Македонија.

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА Р.М. ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Струмичанка - Предилница	Струмица	2.040.055	612.017	30,00 %	0,00 %
2	Струмичанка - Конфекција	Струмица	107.371	32.211	30,00 %	0,00 %
3	Лозар - Каласлари	Велес	121.892	39.523	32,42 %	0,00 %
4	Лозар - Свињарска фарма	Велес	1.898.427	484.321	25,51 %	0,00 %
5	Лозар - Ново Село	Велес	371.658	120.418	32,40 %	0,00 %
6	Палтекс	Делчево	463.707	30.984	6,68 %	30,00 %
7	Прилепски неметали	Прилеп	219.498	116.808	53,22 %	80,00 %
8	Бетон	Скопје	11.167.631	3.714.716	33,26 %	90,00 %
9	Велеспром	Велес	2.198.556	403.765	18,37 %	90,00 %
10	Макохемија	Скопје	78.915	23.675	30,00%	0,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена после нивното објавување.

ПОКАНА ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ

Агенцијата на Република Македонија за приватизација (во натамошен текст: Агенција), во име на Владата на Република Македонија и останатите акционери кои го претставуваат државниот капитал, објавува тендер за продажба на пакет од 69,76 % државен и општествен капитал, еднаков на 195,341 обични акции во

НИП Нова Македонија А.Д. Скопје
Новинско - издавачка дејност

Полно име на Друштвото: НИП Нова Македонија А.Д. Скопје

Седиште: ул. "Мито-Хаџивасилев Јасмин" бб

Основна главница на Друштвото: 14.316.176 ЕУР

Номинална вредност на една акција: 51,13 ЕУР

Број на акции: 280.000 обични акции

Краен рок за доставување на понудата: 19 јули 2002

Понудувачите можат да ја подигнат тендерската документација во канцелариите на Агенцијата во работните денови од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската документација ќе биде предадена по извршена уплата на 1000 ЕУР во МКД (ијада евра во денарска противвредност) според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, на жиро сметка на Агенција во Балканска банка - Скопје број 240-010000340-27 (единствен даночен број 4030993-262472).

Контакт информации:

Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 022, e-mail: agency@mpa.org.mk

Лице за контакт: Бети Попова

ОБЈАВА

Врз основа на член 565-а од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МАЈ 2002 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во мај 2002 година во однос на април 2002 година е 0.003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.021.

3. Коефициентот на цените на производителите на индустриски производи во мај 2002 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува - 0.002.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на мај 2002 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2001 година е 0.029.

Заменик на директор,
Селајдин Мемети, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
627. Одлука за формирање на Координативно тело за гранично обезбедување и активности за попречување на шверцот.....	1
628. Одлука за прва емисија на обврзници за денационализација.....	1
629. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	1
630. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	2
631. Одлука за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ"-Битола, "Алфа С"-Скопје и "Лавци"-Охрид.....	2
632. Одлука за доделување на средства за Проектот "Спас на Дојранско Езеро".....	2
633. Одлука за изземање на деловен простор од Програмата за продажба на деловен простор во сопственост на Република Македонија.....	2
634. Одлука за пренесување на правото на користење на деловен простор.....	3
635. Одлука за изменување на Одлуката за височината на надоместокот за покривање на трошоците за испитување на производите и вршење на дејствија во постапката.	3
636. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5
637. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари".....	8
638. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	9
639. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	9
640. Правилник за начинот и постапката давање согласност за именување директор на Брокерска куќа.....	9
641. Правилник за начинот и постапката за давање согласност за именување директор на Централниот депозитар за хартии од вредност.....	10

700,00 ден.

Ново!

Кривичен законик

400,00 ден.

700,00 ден.

Закон за извршната постапка

Закон за спречување на перење пари

ЈП "Службен весник на РМ" ц.о.
 Скопје Т.Ц. Буњаковец
 Тел. 02 -117-460, 02 - 129-036;
 Факс: 02 - 112-267
 Ж-ска: 300000000188798,
 Бр. за ДДВ МК - 4030987108771

642.	Правилник за начинот и постапката за давање согласност за именување директор на Берзата на долгорочни хартии од вредност.	11	649.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	15
643.	Правилник за условите за издавање одобрение за основање и почеток со работа на Централен депозитар за хартии од вредност.	11	650.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	15
644.	Упатство за дополнување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	14	651.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	15
645.	Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детска градинка "Олга Мицеска" Кичево.....	14	652.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	15
646.	Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детско одморалиште "ИЛИНДЕН"-Гостивар.....	15	653.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	16
647.	Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца-Детско одморалиште "МАЈСКИ ЦВЕТ"-Струга....	15	654.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	16
648.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	15	655.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	16
			656.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности и доставување на известување според одредбите на Законот за банките.....	16
				Коефициенти за движењето на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за мај 2002 година....	71

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.